



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, босанскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Оплага според тарифата. — Живот смета кај Службата на опште-стварите кинесовалство 60902-6093-1125

Петок, 2

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XXXIV

1830
Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 91

— 150 динари. — 1978 година изнесува 150 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштом. факс 226. — Телефон: централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

736.

Врз основа на член 30 став 4 и член 31 став 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр 43/76), во согласност со Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПОСТОЈАН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење постојан ветеринарско-санитарен инспекциски преглед на:

1) копитарите, чапункарите, пернатата живина и питомите зајаци пред колењето; на месото од копитари, чапункари, перната живина, питоми зајаци и дивец; на рибите, млекото и јајцата; на производите од месо, риби, млеко и јајца, како и на медот, раковите, школките, полжавите и жабите и на производите од ракови, школки, полжави и жаби, што се наменети за исхрана на луѓе;

2) објектите и опремата за колење на животните од точка 1 на овој став, на објектите и опремата за преработка на месо, риби, ракови, школки, полжави, жаби, млеко и јајца и на објектите и опремата за нивното складирање.

За вршење на постојаниот ветеринарско-санитарен инспекциски преглед од став 1 на овој член (во натамошниот текст: прегледот), потребно е подготовката на животните за колење, колењето, подготовката на закланите животни за преглед и обработката на закланите животни, како и процената и оспособувањето на нивното месо, обработката, преработката и складирањето на месо, риби, ракови, школки, полжави, жаби, млеко и јајца да се изврши на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Прегледот од член 1 на овој правилник го врши надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина во смисла на член 4 став 1 во врска со чл. 30 и 31 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: надлежниот орган).

II. ПРЕГЛЕД НА КОПИТАРИ И ЧАПУНКАРИ НАМЕНЕТИ ЗА КОЛЕЊЕ

Пријава за колење

Член 3

Држателот на животно, најдоцна на 12 часа пред колењето, му го пријавува на надлежниот

орган колењето на копитари (коњи, маски, мулиња и магарина) и на чапункари (говеда, биволи, јуниња, телиња, биволчиња, овци, јагниња, кози, јариња, свињи и прасиња).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, не мора да се пријави колењето на свињи, овци и кози ако тие животни се здрави, а нивното месо е наменето за потрошувачка во сопствено домаќинство и ако колењето не се врши во кланица.

Кон пријавата за колење од став 1 на овој член се поднесува и уверение за здравствената состојба на животните од тој став, што се експедираат на кланица заради колење.

Преглед пред колењето

Член 4

Прегледот на животните пред колењето се врши по пристигањето на животното во кругот на кланицата, за време на престојот на животното во депото и непосредно пред експедирањето на животното на колење.

Со прегледот од став 1 на овој член се утврдуваат идентитетот на животното, здравствената состојба на животното и евентуалните последици од транспортот по животното.

Животното по пристигањето во кругот на кланицата не смее да се изведува надвор од тој круг без одобрение од надлежниот орган.

Член 5

Потребата од одмор на животните пристигнати во кругот на кланицата и траењето ги определува надлежниот орган.

Животните не смеат да се хранат на 12 часа, а да се појат на 2 часа пред колењето.

Член 6

Копитарите пред колењето треба да се малеинизираат, по методата за офталмомалеинизација, освен во случај на колење од нужда.

Забрана на колење

Член 7

Нема да се дозволи колење:

1) на животни за кои кон пријавата за колење не е поднесено уверение за здравствената состојба;

2) на свињи ако се извалкани;

3) ако се утврди или се посомнева дека животното е болно од антракс, шушкатец и други гасни едеми, беснило, сагагија, дурина, говедска чума, белодробна зараза кај говедата, африканска чума кај свињите, чума кај коњите, лигавка и шап, везикуларно заболување кај свињите, заразна фатеност кај свињите, септикемичен облик на првен ветар, свинска чума, сипаници кај овците, мелитоккоза и акутна салмонелоза;

4) ако не поминале повеќе од 7 дена од лекување со хормонални средства;

5) ако не поминале најмалку 3 дена од денот на престанување на лекување со антибиотици или од употребата на тие средства за профилактички или нутритивни цели, односно онолку дена колку што употребениот антибиотик може да се задржи во месото, а според упатството од производителот за употребата на антибиотикот;

6) ако животното е во агонија;

7) ако животното е високо gravidно или ако не поминале 8 дена од пораѓањето на животното.

Член 8

Животните за кои постои сомневање дека боледуваат од заразни болести или други заболувања, мораат да се одвојат во посебна просторија за задржани животни, во која детално ќе се прегледаат и посматраат до донесувањето на конечна одлука за колење.

Колење

Член 9

Пред колењето, животните мораат да се зашематат на хуман и стручен начин, и тоа: говедата со помошна уреди со пенетрирачки клин или со примена на електрична енергија, а свињите, овците и пернатата живина — со примена на електрична енергија или на јаглендиоксид.

Член 10

Зашеметените животни треба веднаш да се искрваат. Дури по целосното искрвавање може да се пристапи кон натамошна обработка на закланите животни.

Член 11

Крвта од закланите животни може да се користи за исхрана на луѓе ако произлегува од животни што се прегледани и чие месо е оценето како употребливо за исхрана на луѓе и ако е собирањето на крвта извршено на хигиенски исправен начин.

Садовите за собирање на крв мораат да бидат така обележени што во случај на потреба да може да се утврди од кое животно произлегува крвта.

Пред секое собирање крв, садот претходно треба да се измие со ладна вода, а потоа со вода чија температура е над 83° C.

Член 12

Ако се донесе одлука за колење на животни од член 8 на овој правилник, тие мораат да се колат во посебна просторија опремена за колење. Ако не постои таква просторија, колење смее да се изврши и во просторијата за колење на здрави животни, но по колењето на здравите животни. Во тој случај веднаш по завршеното колење е задолжителна дезинфекција на просторијата и на опремата.

Принудно колење

Член 13

Под принудно колење на животни, во смисла на овој правилник, се подразбира колење што е извршено без претходен преглед пред колењето, а кое може да се изврши само во следните случаи, и тоа:

1) ако животното е тешко повредено или поради повреда силно крвави;

2) ако животното се надуло или ако здравото животно е во опасност од задушување поради застој на туѓо тело во хранопроводот или во душникот.

Член 14

Држателот на животните е должен да го извести надлежниот орган за секој случај на принудно колење.

Преглед на месото и органите од принудно закланите животни надлежниот орган ќе изврши во што пократко време по принудното колење. При тоа треба да се утврди дали животното е заклано уште на живот или во агонија и дали навреме се извадени стомачните и градните органи.

Член 15

Животното принудно заклано надвор од кланица може да се достави во кланицата заради обработка и преработка, со согласност од кланицата, само со упатница од ветеринар, во која мораат да се назначат: видот, расата, возраста, полот и особените знаци на животното, името, (фирма, односно назив) и адресата на држателот на животното, датумот на колењето на животното и наодот од ветеринарот, како и лековите ако животното е лекувано пред колењето.

На начинот од став 1 на овој член може да се упати во кланица заради колење и болно животно со упатница од ветеринар, а со дозвола од надлежниот орган во кланицата.

Преглед врши и одлука за употребливоста на месото на животните од ст. 1 и 2 на овој член донесува надлежниот орган.

Член 16

Месото и органите од принудно заклани животни и од заклани болни животни не смеат да се користат за исхрана на луѓе, ниту смеат да се отстранат или уништат пред прегледот.

Ако врз основа на прегледот на месото и органите од принудно закланите животни и закланите болни животни не може да се донесе одлука за нивната употребливост за исхрана на луѓе, ќе се изврши бактериолошки преглед, односно други потребни прегледи. Тие прегледи треба да се извршат и кога држателот на животното ќе се откаже од употребата на место за исхрана на луѓе, ако постои сомневање на некоја заразна болест.

Подготвување на заклани животни за преглед

Член 17

Закланите животни по колењето мораат да се подготват за преглед, односно да се обработат на следниот начин:

1) на закланите животни, освен свињите кои се попаруваат, веднаш по искрвавање треба да им се симне кожата и да им се извадат стомачните и градните органи;

2) кај одделни видови животни (овци, јагнџиња, кози и сл.), заради полесно симнување на кожата, се дозволува вдување на воздух под кожата само со компресори снабдени со филтер за пречистување на воздухот, при што канилата се вовлекува под кожата над карпалниот или тарзалниот зглоб.

Член 18

Пред симнување на кожата од трупови на говеда, јуниња, биволи и копitari мора да се отстрани кожата од главата, да се поврзе хранопроводот и да се одвои главата од трупот во атланто-окципиталниот зглоб. Роговите се отстрануваат пред симнување на кожата од главата и пред прегледот на главата, а очните јаболка — по симнување на кожата од главата и по прегледот на главата. Одвоените глави се мијат така што прво се измиваат носните шуплини и усната шуплина, а потоа се мијат надворешните површини на главата. Пред прегледот на главата, се отстрануваат сите завалкани делови и остатоци од кожа. Јазикот се ослободува од своите природни врски во текот на прегледот.

Пред симнувањето на кожата од трупот се отс-

трануваат предните нозе во карпалниот и задните нозе во тарзалниот зглоб. При симнувањето на кожата од трупот најпрво се ослободуваат најиздадените делови на трупот. Симнатата кожа од трупови на говеда, јуниња, телиња, биволи и копитари треба да се обележи или остави така што до завршувањето на прегледот да може да се утврди од кој труп произлегува кожата.

Во текот на симнувањето на кожата од бутите ректумот треба со кружен рез да се ослободи од природните врски, да се заштити со Кесе од пластична маса и задолжително да се подврзе.

Кај машки животни (машки) пред отворањето на stomачната и градната шуплина се отстрануваат надворешните генитални органи.

Кај женски животни (женки), освен телиња и јуници, од трупот се одвојува вимето заедно со кожата, така што да се спречи излевање на млекото, при што Lnn. supramammarici остануваат на трупот.

По расекување на stomачната и градната шуплина се вадат внатрешните органи, освен бубрезите. Пред одвојувањето на цревата од желудникот, кај заклани говеда, јуниња, телиња, биволи и копитари треба да се подврзе дванаесетпрното црево на две места во растојание од 10 cm. Хранопроводот пред одвојувањето од желудникот мора да се подврзе на две места. Отсекувањето на дванаесетпрното црево и на хранопроводот се врши помеѓу двете подврзани места.

По отстранувањето на внатрешните органи, трупот се расекува надолж по 'рбетниот столб.

Главата на копитари треба да се расече надолж, по средината, а носната преграда да се извади така што да остане во врска со предниот дел на носот и слузокожата на носната преграда од обете страни да остане негибната.

Кај телиња до 6 недели возраст главата може да се отстрани заедно со кожата ако по тоа главата се попарува. Другите постапки на обработка на заклани телиња се идентични со обработката на заклани говеда, јуниња, биволи и копитари.

Член 19

Овци, јагниња, кози и јариња се обработуваат на тој начин што се отстрануваат кожата од трупот, предните нозе во карпалниот зглоб и задните нозе во тарзалниот зглоб. Градните и stomачните органи мораат да се ослободат за преглед така што stomачните органи напoлно се отстрануваат од трупот, додека градните органи, преку дел од дијафрагмата и медијастинумот, остануваат во врска со трупот. Главата ослободена од кожата, ушите и нечистотијата, останува во врска со трупот.

Член 20

Заклани свињи се попаруваат и се спалуваат со пламен или од нив се симнува кожата. Од површината на труповите на попарени и опалени со пламен заклани свињи треба во целост да се отстранат четините и изменетиот епител.

Засекување, отворање и расекување на трупот може да се врши само по целосно чистење и завршно миене на трупот. Од измениените трупови на заклани свињи најпрво се исекува оружавениот епител помеѓу чапунките на предната и задната нога, средното уво и очните јаболка со капаците. Ректумот со кружен рез се ослободува од природните врски и задолжително се подврзува. Кај машки животни (машки) се отстрануваат надворешните генитални органи. По отворање на карличната, stomачната и градната шуплина се вадат сите внатрешни органи заедно, освен бубрезите. Ректумот се отстранува над расечената карлица. Јазикот се вади посебно. Кај бремени животни, пред вадењето на другите внатрешни органи, се отстранува материцата. Бубрегот

се ослободува од масна и спојноткивната обвивка пред прегледот и се остава во природна врска со трупот. Труповите од заклани свињи, по вадењето на внатрешните органи, треба да се расечат надолж по 'рбетниот столб.

Заклани прасиња се попаруваат и се ослободуваат од четините, изменетиот епител и рожината на чапунките. Постапката за обработка на stomачните и градните органи од заклани прасиња е идентична како и кај заклани јагниња.

Член 21

Сите делови од заклани животни мораат да се означат со хартиени ознаки или картички за задржани трупови и органи, така што да се знае на кој труп му припаѓаат тие. Означувањето се врши на следниот начин, и тоа:

1) кај заклани крупни животни (говеда, јуниња, телиња, биволи, копитари) се означуваат деловите од трупот и органите со петделни хартиени ознаки, и тоа: со првиот дел на ознаката се означува главата, со вториот и третиот дел се означуваат обете половини на трупот, со четвртиот дел се означуваат градните органи, а со петтиот дел — stomачните органи.

Петделните хартиени ознаки мораат да бидат подвртани во облик на блок со јасно и читливо испишани редни броеви идентични на сите делови. Хартиените ознаки треба да бидат во бела боја, а секој дел во големина 4 × 6 cm. Деловите се меѓусебно одвоени со перфорирање така што при користење да можат лесно да се одвојуваат. Броевите на секој дел мораат да бидат отпечатени со црна боја, а нивната височина треба да изнесува 2 cm;

2) кај заклани свињи за означување се користат четириделни ознаки коишто според големината, бојата и броевите мораат да им одговараат во целост на ознаките од став 2 на точка 1 од овој член.

Првата и втората ознака се ставаат на обете половини на трупот, третата се става на заеднички издадениите stomачни и градни органи, а четвртата — на јазикот.

Ако од која и да било причина мора да се одвои главата од трупот на свиња или некој друг орган, мораат да се користат ознаки со толку делови што секој одвоен орган или дел од труп да биде посебно означен во моментот на прегледот;

3) кај заклани ситни животни (орци, јагниња, кози, јариња и др.) означувањето се врши со ознаките пропишани во став 2 на точка 1 од овој член, со тоа што се користат онолку делови од ознаката колку што има одвоени органи или делови од трупот во моментот на прегледот.

По завршениот преглед и извршената проценка на месото и органите на заклано животно, хартиените ознаки мораат да се симнат од месото на кое се поставени, освен ако се во прашање задржани трупови или полутки.

Ако во текот на прегледот не може да се донесе конечна одлука за употребливост на месото и органите од заклано животно за исхрана на луѓе, мораат да се користат картички со ознака „ЗАДРЖАНО“. Делови од тие картички се поставуваат на делови од труп и на органи од заклано животно на местата и на начинот што се наведени во став 1 на овој член.

Картичките со ознака „ЗАДРЖАНО“ за заклани крупни животни треба да бидат петделни, со тоа што секој дел да има големина 3,5 × 7,5 cm. Сите пет делови мораат да бидат меѓусебно поврзани со перфорација, така што при користење да можат лесно да се одвојуваат. Бојата на картијата треба да биде жолта, а натписите на неа отпечатени со врамени букви во црна боја.

За заклани свињи и ситни животни се користат триделни картички со исти димензии, боја и натписи како и за заклани крупни животни.

Картичките со ознака „ЗАДРЖАНО“ мораат да останат на местото на кое се ставени сè додека не се донесе конечна одлука за употребливоста на месото и органите од закланото животно за исхрана на луѓе, а нив може да ги симне само надлежниот орган.

Ознаките и картичките за означување можат да се користат само еднаш.

Член 22

Ниеден дел од заклано животно не смее да се отстрани ниту да се обработува додека не се заврши прегледот на месото и органите.

По завршениот преглед, месото и органите од заклано животно, за кои ќе се оцени дека се употребливи за исхрана на луѓе, освен ако не се употребат веднаш за преработка, мораат да се ладат на температура до $+4^{\circ}\text{C}$.

Член 23

Во текот на колењето на животни и обработката на трупови од заклани животни треба да се спречи секоја контаминација на месото и органите.

Внатрешните органи не смеат да се мијат пред прегледот.

Месото од заклано животно не смее да се брише со крпа или сунѓер.

Ако опремата што се користи при колењето, обработката и прегледот на месото и органите на заклано животно се извалка со содржината на дигестивниот тракт, со патолошки изменетото ткиво или со друга нечистотија, таа пред натамошната употреба мора да се измие со ладна вода, а потоа со вода чија температура изнесува најмалку $+83^{\circ}\text{C}$.

Член 24

Ако пред прегледот е отстранет некој орган неопходен за оценка на употребливоста на месото од заклано животно за исхрана на луѓе, одлука за употребливоста на месото за исхрана на луѓе не може да се донесе без претходно бактериолошко или друго соодветно испитување.

Преглед на трупови и органи од заклани животни

Член 25

Преглед на трупови, односно на месо и на органи од заклани животни треба да врши, по можност, исто стручно лице на надлежниот орган што го прегледало животното пред колењето.

Во кланиците во кои се колат поголем број глави добиток, прегледот на животните за колење и прегледите на месо и органи, во кои учествуваат соодветен број стручни лица на надлежниот орган, мораат да бидат синхронизирани.

Член 26

Прегледот на месото и органите се врши:

- 1) со оценка на бојата и изгледот (атснелција);
- 2) со опипување (палпација);
- 3) со зарезување на месото, органите и лимфните јазли;
- 4) по потреба, со бактериолошки и други испитувања.

Се прегледуваат:

- 1) крвта;
- 2) трупот, при што се оценува дали трупот е правилно и хигиенски обработен за преглед, состојбата на згоеноста, степенот на искрваувањето

и дали има крвни подливи поради удари, евентуални деформации на трупот и зглобовите, односно прелом на коските. Се оценуваат и бојата и изгледот на мускулното и масното ткиво, на плеврата и на стомачната обвивка.

При прегледот на трупови од заклани свињи треба да се утврди дали на трупот, а особено во подрачјето на опашката, постојат рани од гризнување;

3) главата со припадните лимфни јазли: Lnn. parotidici, Lnn. retropharyngici mediales et laterales, Lnn. mandibulares и Tonsillae pharyngicae, а кај говеда — уште тврдото и мекото непце (Palatum durum et molle);

4) јазикот, хранопроводот, душникот и белиите дробови со припадните лимфни јазли: Lnn. bifurcationes, Lnn. mediastinales, а кај говеда — и Lnn. eparteriales;

5) срцето со срцевото кесе;

6) црниот цигер со припадните лимфни јазли (Lnn. portales) и со жолчното бабуле;

7) слезината;

8) желудникот, цревата и стомачната обвивка со припадните лимфни јазли (Lnn. gastrici, Lnn. mesenteriales);

9) бубрезите со припадните лимфни јазли (Lnn. renales);

10) дијафрагмата, плеврата, стомачната обвивка, сланината, салото, лејот, видливите коски, карлицата, зглобовите и обвивките на тетивите;

11) големите лимфни јазли на цревната коска (Lnn. ilici mediales) и површинските преградни лимфни јазли (Lnn. inguinales superficiales);

12) вимето со лимфните јазли (Lnn. inguinales supramammarici);

13) половите органи и мочното бабуле.

Член 27

Заради прегледот од член 26 на овој правилник, определени лимфни јазли и други органи треба да се зарежат на следниот начин:

1) кај заклани говеда мораат да се зарежат лимфните јазли:

— на главата: Lnn. parotidici, Lnn. mandibulares и Lnn. retropharyngici mediales et laterales;

— на белите дробови: Lnn. mediastinales caudales et craniales, Lnn. bifurcationes dorsales sinistra et dextra и Lnn. eparteriales;

— на црниот цигер: Lnn. portales;

2) кај заклани свињи мораат да се зарежат лимфните јазли:

— на главата: Lnn. mandibulares, односно Lnn. mandibulares accesorii;

— на трупот: Lnn. inguinales superficiales, односно Lnn. supramammarici.

Другите лимфни јазли на органите и труповите од заклани говеда и свињи (Lnn. cervicales superficiales, Lnn. axillares, Lnn. poplitei, Lnn. ischiadici, Lnn. subiliaci, Lnn. ilioci mediales et laterales, Lnn. sacrales, Lnn. lumbales, Lnn. renales и Lnn. sternaes) се зарезуваат само ако се сомнева на некое заболување или кога тоа го бара земјата увозничка.

Лимфните јазли се зарезуваат надолж, така што да се добијат што поголем број тенки листови, односно пресеци за преглед.

Срцето од заклани говеда, јуниња, телиња и биволи треба да се зареже со надолжни резови со кои се отвораат коморите и преткоморите. Срцевата преграда (septum) се расекува со два до три реза.

Душникот и неговите главни гранки од бифуркацијата треба да се зарежат надолж, а долната третина на двете белодробни крила напречно така што да се прережат главните бронхи.

Црниот цигер од заклани говеда, јуниња и овци треба да се зареже на внатрешната страна на две

места, така што еден рез надолж да го отвори главниот жолчовод, а другиот да оди преку шпигеловата резанка толку што да се прережат жолчоводите. Жолчното бабуле треба да се опипа. Во случај на потреба, треба да се зарежат и другите делови од црниот цигер. Црниот цигер на другите заклани животни треба да се прегледа со атспекција и палпација, а по потреба — и со зарезување.

Бубрезите треба да се прегледаат со атспекција и палпација, а ако е потребно — и да се расечат за да биде достапна за преглед бубрежната карлица. Кај заклани телиња, јагниња и прасиња бубрезите се вадат од масната и спојоткивната обвивка само во случај на потреба.

Ако кај телиња се посомнева на салмонелоза, треба да се зарежат папокот и зглобовите. Црниот цигер треба да се прегледа и со лула, а да се зареже само ако постои потреба.

При прегледот на заклани овци и кози не треба да се зарезуваат лимфните јазли на главата и на срцето, ако не се сомнева дека овците, односно козите се болни.

Член 28

Прегледот од член 27 на овој правилник треба да се прошири и врз другите делови на месо и органи од заклано животно што не се наведени во член 26 на овој правилник (мозок, шуплини на главата, панкреас и др.), ако за тоа постои причина.

Миене на мозокот на заклано животно под тешка вода и преглед заради утврдување присуство на делчиња коски во мозокот треба да се изврши пред пренесувањето на мозокот во ладилник.

Член 29

При прегледот на месо и органи од заклани говеда, јуниња и биволи мора посебно да се изврши преглед заради утврдување дали постои бобичавост, и тоа на следниот начин:

1) да се зареже со најмалку два паралелни реза во секој надворешен цвакачки мускул (*M. masseter*) и со еден рез во секој внатрешен (*M. pterygoideus*) цвакачки мускул, така што површината на резот да биде што поголема;

2) да се прегледа површината на сите мускули, а особено внимателно мускулниот дел на дијафрагмата и меѓуребрните мускули.

Ако при зарезувањето на цвакачките мускули и на срцето и со прегледот и опипувањето на органите се најде само една или повеќе бобинки, потребно е, поради утврдување на степенот на инвазијата, да се разрежат во тенки ливчиња јазикот, хранопроводот, срцето и мускулните делови на дијафрагмата, а исто така треба да се зарежат на неколку места мускулите на бутот и плешката.

Кај заклани телиња до 6 недели, при прегледот заради утврдување дали постои бобичавост, се зарезува само срцето. Ако со прегледот на срцето се најде една или повеќе бобинки, треба да се изврши детален преглед како кај закланите говеда, јуниња, телиња постари од 6 недели и биволи.

Прегледот заради утврдување дали постои бобичавост кај свињи се врши со атспекција на сите видливи мускули и органи.

Член 30

На главата од заклани копitari треба да се прегледа слузокожата на носната преграда и на носните шуплини заради утврдување дали постои сакагија.

Член 31

При прегледот на заклани свињи мора да се изврши испитување заради утврдување дали свињите се заразени со трихинела (*Trichinella spiralis*).

Заради испитувањето од став 1 на овој член треба да се земе од секоја свинска полутка по едно парче мускул од дијафрагмата, и тоа на преминот на мускулниот дел во тетивен, на местото на кое дијафрагмата се врзува за 'рбетот. Од секое парче треба да се земат за испитување по седум препарати (вкупно 14 препарати) во големина на зрно од зоб.

Ако е пред земањето мостри за трихиноскопски преглед отстранета дијафрагмата, од секоја полутка свиња се земаат за преглед парченце од некој мускул од грлото и парченце од меѓуребрен мускул, па од секое парченце се подготвуваат по 7 препарати, вкупно од секоја свиња 28 препарати.

Бактериолошки преглед на месо и на органи

Член 32

Ако се сомнева дека закланото животно боледувало од зоонози или од други заразни болести, или дека месото содржи причинители на заразни болести, како и кога ќе се утврди дека животното излачувало салмонели, а не покажувало знаци на болест, за анализа се земаат и на бактериолошки преглед се праќаат мостри, и тоа кај:

1) септикемичен облик на антракс — два размаза крв, парче слезина и еден лимфен јазол, а кај локализиран облик на антракс кај свињите — два размаза крв од патолошки изменето ткиво и парче од изменетото ткиво со подвилечен лимфен јазол;

2) шушкавец — два размаза крв од патолошки изменето ткиво, дел од изменетото ткиво и дел од слезината;

3) други гасни едеми — два размаза крв од патолошки изменето ткиво, дел од изменето ткиво, дел од слезината и од црниот цигер и дел од цревата;

4) салмонелоза — парче месо, слезина, црн цигер со порталниот лимфен јазол и неполно испразнето и подвртано жолчно бабуле;

5) сакагија — дел од патолошки изменето ткиво, по еден дел од патолошки изменети бели дробови, дел од носната преграда, дел од душникот и дел од кожата со апцеси и регионални лимфни јазли што ил припаѓаат на патолошки изменетите делови;

6) беснило кај големите животни — дел од големиот мозок со Амонови рогови, а кај беснило кај малите животни — целиот мозок или една половина од мозокот;

7) свинска чума — слезината, бубрег и патолошки изменетите органи со регионалните лимфни јазли;

8) чума кај говедата — дел од патолошки изменетите бели дробови со медијастиналните лимфни јазли;

9) лигавка и шап — патолошки изменето ткиво и течноста од меурчиња на јазикот или кожата во пуферски 50-процентен глицерин (pH-7,6), по можност на мраз;

10) заразна фатеност кај свињите — лумбалниот дел од 'рбетниот мозок во 30 до 50-процентен раствор глицерин;

11) белодробна зараза кај говедата — дел од патолошки изменетите бели дробови со медијастинални лимфни јазли;

12) мелитококоза и бруцелоза — крв, млеко, фетус или подвртан желудник од фетус, слезина, бубрег, срце и парче црн цигер;

13) Аујецкиевата болест — мозокот или целата глава, продолжениот мозок и лумбалниот и сакралниот дел од 'рбетниот мозок;

14) хеморагична септикемија — два размаза крв, црниот цигер, слезината, подвртаното срце;

15) инфективна анемија кај копitari — крв, црниот цигер, бубрег и слезината;

16) Q треска — кожа, мускули, матицата и млеко;

17) лептоспироза — крв, моч, бубрег, црниот цигер и слезината;

18) црвен ветер — ако е акутен облик — слезината и бубрегот, а ако е хроничен облик — бубрегот, срцето и слезината;

19) листерелоза — слезината, бубрегот и црниот цигер.

За бактериолошки преглед треба да се земат и испратат две парчиња месо, што се покриени со фасција, дебели најмалку 8 cm, тешки најмалку 500 g, изрежани од задната, односно предната крстосана четвртина, како и лимфни јазли од месо, парче слезина, бубрег, парче црн цигер со портален лимфен јазол и со неполно испразнето и подвртано желчно кесе, и тоа во следните случаи:

1) ако се сомнева дека е во прашање труење на крв, кај животни што пред колењето покажувале повишена телесна температура и други знаци на растурено здравје, без оглед на тоа дали при прегледот по колењето се утврдени знаци на воспаление на цревата, вимето, материцата, зглобовите, обвивките, тетивите, чапунките, копитата, папокот, белите дробови, плеврата, стомачната обвивка, како и на која и да е друга органска болест или ако е патолошко-анатомскиот наод негативен;

2) ако на животните во рок од 30 минути по колењето не им се извадени внатрешните органи, како и кога постои сомневање дека е во прашање почетно расипување на месо.

Ако црниот цигер, слезината, бубрезите или цревата со желудникот се отстранети пред прегледот или се толку оштетени што со прегледот да не може да се утврди дали биле патолошки изменети, за бактериолошки преглед се праќаат две парчиња месо што се покриени со фасција, дебели најмалку 8 cm, тешки најмалку 500 g, земени од крстосана задна и предна четвртина, како и лимфни јазли од месо и заостанати делови од стомачните или паренхиматозните органи.

Член 33

Мострите што се праќаат на бактериолошки преглед треба претходно да се оладат, а потоа секое парче месо или орган од заклано животно посебно да се спакува во кесе од непропустлив материјал и да се означат. Кесињата, со поединечните парчиња месо или органи, се пакуваат во пластични, дрвени или метални кутии, претходно обложени со хартиена вата.

Со мострите се доставува и извештај до организацијата што е овластена за бактериолошки прегледи, кој мора да содржи податоци за видот, потеклото и држателот на животното и за резултатот од прегледот на животното пред и по колењето, датум на колењето, како и број, количество и ознаки на мострите што се праќаат на преглед.

Во извештајот мора посебно да се нагласи сомневањето поради кое се испраќа материјалот на преглед.

Месо и органи од заклани животни од кои се земени мостри и испратени на бактериолошки преглед, не можат да се проценуваат ниту да се користат додека не се добијат резултати од анализата.

По добивање на резултатите од бактериолошкиот преглед, надлежниот орган, според одредбите на овој правилник, ја оценува употребливоста на месото и органите од закланото животно за исхрана на луѓе.

Член 34

Ако бактериолошки преглед на месо од заклано животно, предвиден со член 32 на овој правилник, не е извршен од која и да било причина, месото, пред да почне да се расипува, треба да се прогласи за неупотребливо за исхрана на луѓе и да се направи нештетно.

Одлучување за употребливоста на месо и органи од заклани животни за исхрана на луѓе по прегледот

Член 35

Врз основа на извршениот преглед, како и врз основа на резултатите од евентуално бактериолошко или друго испитување месото и органите од заклани животни се оценуваат како:

- 1) употребливи за исхрана на луѓе;
- 2) неупотребливи за исхрана на луѓе;
- 3) условно употребливи за исхрана на луѓе;
- 4) употребливи само за преработка.

Месо и органи од заклани животни употребливи за исхрана на луѓе

Член 36

За исхрана на луѓе се употребливи само месото и органите од заклани животни во следните случаи:

1) ако животните врз основа на резултатите од прегледот пред и по колењето се прогласени за здрави или ако при прегледот пред колењето се прогласени за здрави, а на месото и на органите се утврдат локализирани патолошки промени што можат да се отстранат;

2) ако кај афебрилни животни се забележани знаци на болест пред колењето, а по колењето е утврдено дека посреде се локализирани патолошки промени на одделни органи, што можат да се отстранат;

3) ако на колење приведените фебрилни животни не боледуваат од заразни болести наведени во член 7 точка 3 на овој правилник, но по колењето на одделни органи се утврдени локализирани патолошки промени што можат да се отстранат, а со бактериолошкиот преглед на месото не се најдени бактерии поради кои би требало месото да биде оценето како условно употребливо или неупотребливо за исхрана на луѓе;

4) ако кај говедата е утврдена бруцелоза причинета со *B. abortus*. Тестисите и вимето треба да се прогласат како неупотребливи за исхрана на луѓе;

5) ако месото е органолептички беспрекорно, а со бактериолошкиот преглед на мостра од длабочината на месото не се изолирани бактерии предвидени со важечките прописи за минималните услови во поглед на бактериолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот;

6) ако месото и органите од животни што пред колењето биле повредени, со припадните лимфни јазли, не покажуваат никакви органолептички промени;

7) ако кај заклани говеда, јуниња, телиња и биволи е утврдена слаба бобичавост (најдено помалку од 10 бобинки) и ако се отстранети најдените бобинки, а месото било подложено на смрзнување, варење или саламување во смисла на одредбата на член 44 од овој правилник;

8) ако кај заклани овци и кози е утврдена слаба бобичавост — по отстранувањето на сите најдени бобинки.

Месо и органи од заклани животни неупотребливи за исхрана на луѓе

Член 37

За исхрана на луѓе не се употребливи месото и органите од заклани животни во следните случаи:

1) ако промените на органолептичките својства на месото, специфични за одделни видови животни, се изразени во посилен интензитет, без оглед на нивната причина.

Промената на миризбата се оценува на 24 часа, односно 48 часа по колењето. Интензитетот на про-

мената на миризбата и на вкусот во нејасни случаи треба да се оцени уште и врз основа на резултатите од пробата со варење и печење;

2) ако животното пред колењето било болно од труење крв или постоело сомневање на труење крв, а по колењето од која и да е причина не е извршен бактериолошки преглед на месото;

3) ако болните животни се заклани без претходен преглед;

4) ако се оценети како условно употребливи за исхрана на луѓе, а не е можно до се изврши нивно оспособување;

5) ако се утврдени прогресивни облици на туберкулоза (на белите дробови, на вимето, на материцата и на бубрезите, сероза, свежи казеозни промени со запална хиперемича во органите и лимфните јазли, стара генерализирана туберкулоза на лимфните јазли на месото, коските, зглобовите, централниот нервен систем и мускулното ткиво или конгенитална туберкулоза кај младите животни, како и туберкулозни промени во порталниот лимфен јазол) што укажуваат дека е во прашање генерализација;

6) ако животните боледувале од заразни болести од член 7 точка 3 на овој правилник;

7) ако на принудно закланите животни пред прегледот им се отстранети црниот цигер, слезината, бубрезите или цревата со желудникот или тие органи се толку оштетени што со прегледот да не може да се утврди дали и колку се патолошки изменети;

8) ако во мускулите, во лимфните јазли на месото или во коските се најдени метастази на малигни тумори;

9) ако мускулното ткиво содржи трихинели;

10) ако од заклано животно на 30 минути по колењето не се отстранети желудникот и цревата, а не е извршен бактериолошки преглед, или животното пред колењето почувало, или е заклано во агонија;

11) ако произлегуваат од фетуси и мртвородени животни;

12) ако е утврдена контаминација со радиоактивни материји над максимумот (MDK) што го предвидуваат важечките прописи;

13) ако е утврдена контаминација со пестициди над толерантните граници определени со важечките прописи за максимално дозволените количества пестициди во животните намирници;

14) ако месото содржи остатоци од антибиотици, тешки метали, транкилајзери, тиреостатици или хормони во количество поголемо од дозволеното;

15) ако животното е наполно измршавено поради која и да било причина.

Член 38

Опената на месото и органите од заклани животни при наодот на туберкулозни промени се врши на следниот начин:

1) ќе се оцени дека е неупотреблив за исхрана на луѓе целиот труп на свиња и говеда:

а) ако промените се генерализирани. Промените најдени во хепатичниот лимфен јазол укажуваат дека состојбата е генерализирана;

б) ако се утврди дека повишената температура на животното, при прегледот пред колењето, е во врска со активните туберкулозни промени уочени при прегледот по колењето;

в) ако промените се придружувани со целосно измршавување;

г) ако промените се утврдат во некој мускул или во коските, или во зглоб, или во stomачен орган (исклучувајќи го желудочно-црежниот тракт), или во некој лимфен јазол од мускул, коска, зглоб или абдоминален орган (исклучувајќи го гастроинтестиналниот тракт), или во некој лимфен јазол што прима лимфа од мускулите, коските, зглобовите

или stomачниот орган (исклучувајќи го желудочно-црежниот тракт);

д) ако промените се распространети во ткивата на градната или stomачната шуплина;

ѓ) ако промените се многукратни, акутни и активно прогресивни;

е) ако карактерот или обемот на промените не укажува на локализирана состојба;

2) ќе се оцени дека е неупотреблив за исхрана на луѓе органот или одделен дел од трупот на свиња или говедо, ако на него се утврдени промени или ако промените се утврдени на припаден лимфен јазол;

3) ќе се оцени дека се условно употребливи за исхрана на луѓе делови од труп и трупот од говедо:

а) ако трупот покажува промени што не се толку силно изразени или толку бројни како што се промените опишани во точка 1 на овој став. Незафатениот дел од трупот е условно употреблив за исхрана на луѓе ако природата и обемот на промените укажуваат на локализирана состојба и ако промените се калцифицирани или се инкапсулирани и под услов зафатениот орган или друг зафатен дел од трупот да се прогласи како неупотреблив за исхрана на луѓе;

б) ако животното реагирало на туберкулин-тест, а со прегледот на трупот на закланото животно не се утврдени промени;

4) ќе се оцени дека се употребливи за исхрана на луѓе без ограничување делови од труп и трупот од заклана свиња ако промените се локализирани само на едно примарно место (примарни места се мандибуларните, цервикалните, медијастиналните и мезентеријалните лимфни јазли). Орган или дел од труп на заклана свиња на кој се утврдени промени ќе се процени како неупотреблив за исхрана на луѓе.

Труп од заклана свиња со локализирана туберкулозна промена на две примарни места е условно употреблив за исхрана на луѓе.

Член 39

Заради утврдување присуство на остатоци од пестициди, антибиотици, тешки метали, транкилајзери, тиреостатици или хормони, надлежниот орган повремено зема мостри на месо и на производи од месо за лабораториски испитувања.

Мострите од став 1 на овој член се земаат на линијата за колење, во производството и во складовите.

За испитување на месо се земаат мускулно и масно ткиво, црн цигер, бубрег и румен (шкембе). Секоја мостра од ткиво, односно од орган се зема во количество од по 0.5 kg.

При приемот на месо за преработка или складирање, мостри се земаат од мускулното и масното ткиво во количество од 0.5 kg, и тоа:

1) до 100 парчиња полутки, односно пакувања — се земаат најмалку 3 посебни мостри;

2) до 1000 парчиња полутки, односно пакувања — се земаат 5 посебни мостри;

3) над 1000 парчиња полутки, односно пакувања — се зема уште по една мостра на секоја започната илјада.

Мострите на месо и на органи од заклано животно, веднаш по земањето, се пакуваат во кесина од пластичен материјал, се означуваат со броеви, се смрзнуваат и во смрзната состојба се чуваат и се транспортираат.

Кај производи од месо, од една производна партија се зема целото оригинално пакување ако тежината на пакувањето е поголема од 1 kg, а кај пакувања чија тежина е помала од 1 kg се земаат онолкува број пакувања кои што обезбедуваат тежина од најмалку 1 kg.

При земање мостри надлежниот орган составува записник за земањето на мострите за лабораториско испитување на биолошките остатоци, кој мора да содржи: фирма, односно назив на класицата или на ладилникот, место, датум на земањето на мострите, име (фирма, односно назив) на држателот на животното за колење или на држателот на кој месото, односно производот од месо му припаѓа, вид на животното или месото, односно на производот од месо, број и количество на мострите и причина за праќање на мострите на испитување.

При испраќање мостри на организациите овластени за вршење анализи или суперанализи, надлежниот орган со придружниот акт им доставува и еден примерок од записникот.

Член 40

За исхрана на луѓе не се употребливи месо и срце од заклано животно:

- 1) ако кај заклани говеда, овци, кози и свињи е утврдена силна бобичавост;
- 2) ако месото од заклано животно поради инвазија со саркоцити е органолептички изменето;
- 3) ако метастази на малигни тумори се најдени во мускулното ткиво.

Другите внатрешни органи, лојот, сланината и салото од заклани животни се употребливи за исхрана на луѓе без оглед на патолошките промени наведени во став 1 на овој член.

Месото се оценува како силно бобичаво ако на местата, што задолжително се прегледуваат со зарезување (член 29) и во другите мускули на трупот се најдат вкупно повеќе од 10 бобинки, или ако е месото од бобичавите животни органолептички изменето, без оглед на бројот на најдените бобинки.

Месото што содржи дегенерирани и калцифицирани бобинки се оценува исто како и во случај на наоѓање живи бобинки.

Лојот и органите на говеда се употребливи за исхрана на луѓето ако во нив не се најдени бобинки.

Член 41

За исхрана на луѓе не се употребливи делови на месо и органи од заклани животни во следните случаи:

- 1) месото и органите — во кои се најдени за здравјето на луѓето нештетни паразити во толкава мера што да не можат наполно да се отстранат.

Ако паразитите можат да се отстранат со изрезување, другото месо, односно делови на органи, употребливи се за исхрана на луѓе;

- 2) месото и органите — ако се најдени дифузни патолошки промени што не можат да се отстранат со изрезување, без оглед на нивната причина;

- 3) месото и органите — ако се загадени со содржина од желудникот, цревата, со урина, жолчка, гној, разни продукти од воспаление, со млеко од крави болни од воспаление на вимето или со каква и да било нечистотија;

- 4) месото и органите — ако содржат отрови што се земени со храната, или на кој и да било друг начин се внесени во организмот на животното;

- 5) лимфниот јазол и органот на кој му припаѓа тој — ако е утврден туберкулозен процес;

- 6) тестисите од бруцелозни говеда;

- 7) белите дробови што се загадени со базенска вода, со содржина од желудникот и со крв;

- 8) крвата што е загадена со каква и да било нечистотија или е добиена со пререзување на вратот;

- 9) половите органи (освен тестисите), препуциумот (пуздра), очите, отворот на задното црево, изрезците од ушите (внатрешни рскавичави делови на надворешното уво), крајниците и папокот, површината од убодна рана при колење на свињи и луѓите.

Месо и органи од заклани животни условно употребливи за исхрана на луѓе

Член 42

За исхрана на луѓе се условно употребливи месо и органи:

- 1) ако тие произлегуваат од животни што се болни од бруцелоза причинета со *B. suis*, од хеморагична септикемија, првеч ветер кај свињите (освен септикемичниот облик), од Аујецкиевата болест, од грип кај прасињата, *Q* треска, лептоспироза, токсоплазмоза, листериоза, под услов да се утврдени причинители во месото;

- 2) ако се претпоставува дека месото можело да се загади со причинители на антракс, сакагија и салмонелоза. Се смета дека месото и органите на здрави животни можеле да се загадат со причинители на антракс, сакагија или салмонелоза ако се добијени во допир со месо од други животни болни од споменатите болести или со рацете на работниците, односно со алатот употребен при колењето на заболени животни, или на кој и да било друг начин. Во наведените случаи загадувањето не е потребно да се утврдува со бактериолошки преглед;

- 3) ако се најдени бобинки штетни за здравјето на луѓето (кај говеда — *Cysticercus bovis* s. *inermis*, а кај свињи — *Cysticercus cellulosae*), а нема причина врз основа на одредбата на член 40 став 1 точка 1 од овој правилник да се оценат како неупотребливи за исхрана на луѓе.

Месо и органи од заклани животни употребливи само за преработка

Член 43

Месо и органи од заклани животни се употребливи само за преработка:

- 1) ако нивните органолептички својства во помала мера се разликуваат од специфичните својства на месо од животинскиот вид на кој му припаѓаат;
- 2) ако произлегуваат од премлади животни, па покажуваат знаци на неразвиеност, односно незрелост;

- 3) ако не искрвавиле доволно;

- 4) ако од месото се отстранети првобитно утврдените органолептички или други промени поради кои месото било привремено задржано под контрола на надлежниот орган.

Одлука со која се утврдува дека месото и органите ја измениле бојата миризбата и вкусот, односно дека се појавила воденикавост и со која, во врска со тоа, таквото месо и органи привремено се задржуваат под контрола на надлежниот орган — се донесува најрано на 24 часа по колењето, а, по потреба, и врз основа на резултатите од проба со варење.

Оспособување на условно употребливо месо и органи од заклани животни за исхрана на луѓе

Член 44

Условно употребливо месо и органи од заклани животни се оспособуваат за исхрана на луѓе:

- 1) со топење или варење на сланина и сало ако во масното ткиво на свињи се најдат бобинки, без оглед на интензитетот на инвазијата и со топење или варење на лој — ако во масното ткиво на говеда се најдат бобинки (член 40);

- 2) со варење, стерилизација или солење на месо и органи од слабо бобичави свињи;

- 3) со смрзување, варење, стерилизација или солење на месо и органи од слабо бобичави говеда;

- 4) со варење или стерилизација на месо и органи, односно со топење на сланина, сало и лој во случаите наведени во член 42 од овој правилник.

Ако условно употребливото месо не е оспособено на начинот пропишан во став 1 на овој член, ќе се смета како неупотребливо за исхрана на луѓе и мора да се направи нештетно.

Месото за кое се сомнева дека е контаминирано со причинители на антракс мора да се провари или да се стерилизира најдоцна во рок од 6 часа по колењето. Ако во наведениот рок месото не се провари или не се стерилизира, се смета како неупотребливо за исхрана на луѓе и мора да се направи нештетно.

Условно употребливото месо, освен месото од слабо бобичави говеда, по извршеното оспособување може да се употреби за исхрана на луѓе само преработено во производи од иситнето месо. Месото од слабо бобичави говеда, по извршеното оспособување, се смета како употребливо за исхрана на луѓе (член 36 точка 7).

Член 45

Оспособувањето на условно употребливо месо за исхрана на луѓе се врши на следниот начин:

1) сланината, салото и лојот треба да се истопат по сува или влажна постапка на температура од најмалку 100°C;

2) месото пред варењето или стерилизацијата треба да се расече во парчиња дебели до 10 cm и да се вари во вода најмалку два и пол часа и да се стерилизира најмалку два часа, така што во средината на парчињата на месо да се постигне температура од 80°C и да се одржи најмалку 30 минути.

Ќе се смета дека е месото доволно варено ако во најдлабоките делови ја измени бојата, т. е. кога говедско месо ќе стане сиво, а свинското — сивкаво-бело и кога сокот кој при зарезувањето се цеди повеќе не е црвеникав;

3) ако месото од бобичави свињи и говеда се оспособува за исхрана на луѓе со солене, треба да се расече во парчиња тешки најмногу до 2 kg и да се насолат по сува постапка или да се потопат во 25-процентен раствор кујнска сол, или во смеса за саламување. Насоленото месо или месото потопено во саламура мора да се држи најмалку 21 ден. Ако растворот на кујнска сол или саламура се вбрзува со брзгалка, доволно е месото да стои 14 дена;

4) ако месото од бобичави говеда се оспособува за исхрана на луѓе со смрзување, трупот и главата мораат да се држат во просторија за смрзување додека во најдлабоките мускули не се постигне температура од — 5°C која ќе се одржува 24 часа.

Трупот и главата од слабо бобичави говеда не смеат да се искостенуваат пред смрзувањето.

Обележување на месо од заклани животни

Член 46

По прегледот, месото се обележува во поглед на неговата употребливост за исхрана на луѓе.

Обележувањето на месо се врши со жиг натопен со трајна и за здравјето на луѓето нештетна боја или со жежок жиг.

Отпечатокот на жигот на месото мора да биде јасен и читлив.

Член 47

Жигот за обележување на месо треба да содржи податоци за ветеринарската инспекција и за местото на прегледот, како и датум на прегледот. Ако во местото се наоѓаат кланици, жигот треба да содржи уште и поблиска ознака на кланицата.

Жигот што се употребува во извозна кланица мора да содржи текст: „Yugoslavia, ветеринарска инспекција“, како и извознички контролен број и датум на прегледот.

Член 48

Месото што е оценето како употребливо за исхрана на луѓе се обележува на следниот начин:

1) говедско, свинско и овчо месо — со овален жиг широк 6,5 cm и висок 4,5 cm. Височината на буквите треба да биде 0,8 cm. височината на броевите на датумот 0,5 cm, а во извозна кланица — височината на извозничкиот контролен број — 1,2 cm;

2) месо од копitari, биволско и козјо месо — со тркалезен жиг со пречник 5 cm во кој е испишан видот на месото (коњско, биволско, козјо месо). Височината на буквите и броевите треба да биде 0,5 cm.

Член 49

Месото што е оценето како условно употребливо за исхрана на луѓе се обележува со жиг во облик на квадрат со страни од 6 cm, со тоа што за месо од копitari, биволи и кози во жигот е испишан називот на видот на месото. Височината на буквите и броевите треба да биде 0,8 cm.

Член 50

Месото што е оценето како употребливо само за преработка се обележува со жиг во облик на правоаголник со страни 6 X 4 cm, со тоа што за месо од копitari, биволи и кози во жигот е испишан називот на видот на месото. Височината на буквите и броевите треба да биде 0,5 cm. Тој жиг мора да содржи зборови: „За преработка“.

Член 51

Месото што е оценето како неупотребливо за исхрана на луѓе се обележува со жиг во облик на рамностран триаголник со страни од 5 cm. Височината на буквите и броевите треба да биде 0,3 cm.

Член 52

Трупови и глави од бобичави говеда што се оспособуваат со смрзување за исхрана на луѓе се обележуваат, пред ставањето во просториите за смрзување, со етикета на која е испишано:

Привремено заплнето

Б о б и ч а в о

За смрзување

М. П. Надлежен орган

Етикетата од став 1 на овој член е во црвена боја, големина 14 X 7 cm.

На местото „М.П.“ се става печат или жиг за условна употребливост на месото.

По извршено смрзување, труповите се обележуваат со жиг од член 48 точка 1 на овој правилник.

Член 53

Месото и органите од заклано животно се обележуваат со соодветен жиг на определени места.

Кај говеда, јуниња, телиња, биволи и копitari жиговите се ставаат на обете половини од трупот, и тоа на:

- 1) плешката;
- 2) грбот над бубрезите;
- 3) надворешната страна од бутот;
- 4) надворешните цвакачки мускули.

Кај свињи жиговите се ставаат на обете половини од трупот, и тоа на:

- 1) плешката;
- 2) грбот;
- 3) надворешната страна на бутот;
- Кај овци и кози жиговите се ставаат на:

- 1) плешката;
- 2) внатрешните страни на бутите.

Кај прасиња, јагниња и јариња жигот се става на грбот помеѓу плешките.

Ако месото од кланица се експедира во парчиња, секое парче мора да биде обележено со соодветен жиг.

По исклучок од одредбите на ст. 2 до 5 од овој член, во извозните кланици прегледаните трупови што се оценети како употребливи за исхрана на луѓе, можат да се обележат со жиг само во близина на градната коска. Ако таквите трупови се пуштаат во промет, мораат да се обележат со жигови и на другите места, на начинот пропишан во ст. 2 до 6 на овој член.

Постапка со месото и органите од заклани животни неупотребливи за исхрана на луѓе

Член 54

Месото и органите од заклано животно или нивни делови што се оценети како неупотребливи за исхрана на луѓе ќе се направат нештетни на еден од следните начини:

- 1) со варење или стерилизација додека не се распадат меките делови;
- 2) со сува дестилација;
- 3) со хемиски постапки.

Член 55

Ако конфискатите и мршите не можат да се направат нештетни ниту на еден од начините од член 54 на овој правилник, тие треба да се експедираат во јама-гробница или да се изгорат.

Пред да се стават во јама-гробница, конфискатите и мршите треба да се попрскаат со петролеј, карболна киселина, вар и сл.

Трихинелозно месо треба да се направи нештетно само на начинот пропишан во член 54 од овој правилник или со изгорување.

Член 56

Конфискатите и мршите се експедираат до објект или место за нештетно отстранување во превозно средство кое мора да биде непропустливо за течност и затворено.

Ако кланицата нема услови за правилно чување на конфискатите и мршите од повисани животни, тие мораат секој ден по завршување на колењето да се експедираат до објектот или местото за нештетно отстранување.

Забранет е секој истовар на конфискати и мрши на патот до објектот или местото за нештетно отстранување.

Забрането е во кругот на кланицата да се преработуваат мрши од повисани животни и конфискати што произлегуваат надвор од кругот на кланицата.

Член 57

Надлежниот орган може да дозволи употреба на непреработени кланични конфискати за подготвување на храна за риби и крзнаци, под услов да не содржат причинители на заразни болести и ехинококи.

Конфискатите што ќе се употребат за исхрана на риби и крзнаци пред експедирањето треба да се прелеат со метиленско синило и да се експедираат во садови што можат да се затворат или во затворени превозни средства.

III. ПРЕГЛЕД НА ПЕРНАТА ЖИВИНА

Пријава за колење

Член 58

Држателот на перната живина, најдоцна 12 часа пред колењето, му го пријавува на надлежниот орган колењето на перната живина.

Кон пријавата за колење мора да се поднесе и уверение за здравствената состојба на пернатата живина ако таа се експедира на кланица заради колење.

Преглед пред колењето

Член 59

Пернатата живина пристигната во кланица се прегледува пред колењето. Ако со прегледот се утврдат знаци на замор (диспноа, цијаноза на гробенот, тешкотии при стоене), колење може да се изврши дури по одмор. Ако наведените симптоми не исчезнат по одморот, треба да се посомнева на заболување на живината. Во тој случај може да се дозволи колење само при соодветни мерки заради спречување на ширењето на болеста.

Се сомнева дека постои заболување на онаа перната живина кај која со прегледот на животи е утврдено: дека е апатична и дека не реагира на нормални надражувања, дека има пролив, дека е многу мршава, дека пушта ненормален глас кога ќе се вознемири, дека покажува знаци на растројство на централниот нервен систем, дека има отечена глава и очи, исцедок од очите или од носните шуплини, едем на гробенот и заматена или неправилна корнеа; дека кива или се просева или куца, односно дека има озледи на одделни делови од телото.

Член 60

Нема да се дозволи колење на перната живина:

- 1) ако при погледот на животи се утврдат знаци на агонија или тешки растројства на здравјето од која и да било причина;
- 2) ако боледува или се сомнева дека боледува од генерализирана дифтерија, солмонелоза, класична или атипична чума кај живината, орнитоза, пситаккоза и инфлуенца кај гуските и ако е утврдено труење со кој и да е отров;
- 3) ако не поминале најмалку 3 дена од денот на престанувањето на лекувањето со антибиотици или со кокцидиостатици или од употребата на тие средства за профилактички или нутритивни цели, односно онолку дена колку што употребените антибиотици или кокцидиостатици можат да се задржат во месото, а според упатство од производителот за употреба на антибиотиките или на кокцидиостатиките;
- 4) ако храната со која е хранета содржела соединенија на арсен.

Колење и обработка на перната живина

Член 61

Перната живина пред колењето треба да се зашлеми.

Колењето на пернатата живина се врши со пререзување на крвните садови од вратот со надворешен или внатрешен рез.

Забрането е да се внесува заклана перната живина во базен за попарување пред да искрвави доволно.

По попарувањето и скубењето на пердувот, живината се подготвува за преглед така што внатрешните органи (желудникот, цревата, црниот дигер, слезината и срцето) се вадат од телесната шуплина и се оставаат во природна врска со трупот.

Член 62

Забрането е да се отстранува главата од трупот на заклана живина пред прегледот.

Преглед на заклана перната живина

Член 63

При прегледот на заклана перната живина надлежниот орган ќе ја прегледа главата, надворешната

и внатрешната површина на трупот и сите внатрешни органи. Ако се утврдени какви и да било патолошки промени, трупот и органите од заклана перната живина треба да се задржат и дополнително прегледаат.

Оценување на употребливоста на месото и органите од заклана перната живина за исхрана на луѓе

Член 64

Труповите од заклана перната живина мораат да бидат очистени од пердувот, без поголем крвни подливи или без поголеми оштетувања на кожата и на екстремитетите.

Месото и органите од заклана перната живина, врз основа на прегледот, како и на евентуално бактериолошко или друго испитување, можат да се оценат како:

- 1) употребливи за исхрана на луѓе;
- 2) неупотребливи за исхрана на луѓе;
- 3) употребливи само за преработка.

Член 65

За исхрана на луѓе се употребливи месото и органите од заклана перната живина:

- 1) ако добро искрвавиле и ако се хигиенски и органолептички исправни;
- 2) ако не се најдени патолошки промени на месото и на органите.

Ако на заклана перната живина се најдени патолошки промени што се локализирани само на органите или на одделен орган, месото е употребливо за исхрана на луѓе, а органите на кои се најдени наведените промени не се употребливи за таа исхрана.

Член 66

Месото и органите од заклана перната живина не се употребливи за исхрана на луѓе:

- 1) ако се утврдени причини поради кои би требало да се забрани колене во смисла на одредбата на член 60 точка 1 на овој правилник;
- 2) ако се утврди: туберкулоза, дифтерија, асептилоза, стафилококоза, спирохетоза, сипаници во генерализиран облик, левкоза, саркоматоза, лимфоматоза, класична и атипична чума кај живината, салмонелоза, орнитоза и пситакоза, некробацилоза, инфективен синуситис во септикемичен облик, инфлуенца кај гуските или авитаминоза;
- 3) ако се утврди дека живината е многу мршава; дека постојат промени во миризбата и бојата, како и знаци на гнилеж, слабо искрвавање и труење или ако се утврдат пролиферации и апсцеси;
- 4) ако е утврдена контаминација со радиоактивни материји над максимумот (MDK) предвиден со важечките прописи;
- 5) ако е утврдена контаминација со пестициди над толерантните граници определени со важечките прописи за максимално дозволените количества пестициди во животните намирници;
- 6) ако месото содржи остатоци од антибиотици, тешки метали, тиреостатици или хормони.

Месото и органите од смрзната заклана перната живина не се употребливи за исхрана на луѓе ако на нив се утврдени појави на гнилеж, запаленост или мувлосаност.

Член 67

За исхрана на луѓе не се употребливи: душникот, гушата, хранопроводот, црева, клоаката, bursa fabricii и јајцеводите со овариумите (кај несачки).

Член 68

Месо од заклана перната живина е употребливо само за преработка:

- 1) ако специфичните органолептички својства му се изменети во помала мера;

2) ако произлегува од перната живина што била во контакт со живина за која се сомнева дека е болна или со живина заболена од салмонелоза или ако била во контакт со месо од болна живина или со месо од живина за која се сомнева дека е болна.

Преработката на месото од став 1 на овој член се врши со варење.

Обележување на месо од заклана перната живина

Член 69

Месото од заклана перната живина што е оценето како употребливо за исхрана на луѓе се обележува на следниот начин:

1) ако се пушта во промет поединечно и неспакувано, мора да биде обележано со тркалезен жиг во пречник 2,5 cm, со текст кој содржи податоци за ветеринарската инспекција и за местото на прегледот, како и датум на прегледот. Височината на буквите во текстот изнесува 0,3 cm. Жигот се става на трупот под крилата. Обележувањето на месото се врши со жиг натопен со трајна и за здравјето нештетна боја. Отпечатокот на жигот мора да биде јасен и читлив;

2) ако се пуштаат во промет поединечно спакувани трупови, нивни делови или внатрешни органи, ознаката за употребливост на месо за исхрана на луѓе се печати на пластична фолија или кесиче или во пакувањето се става етикета со отпечатен печат кој содржи податоци за ветеринарската инспекција и за местото на коленето, како и датум на коленето. Таа етикета мора да се стави и на една од челните страни на збирна амбалажа (картонска кутија и сл.);

3) ако неспакувани трупови, нивни делови или внатрешни органи се пуштаат во промет во збирна амбалажа, на една од нејзините челни страни, како и во внатрешноста на амбалажата, мора да се стави етикета со отпечатен печат кој содржи податоци за ветеринарската инспекција и за местото на коленето, како и датум на коленето.

Печатот од точка 2, односно точка 3 на став 1 од овој член е отпечатен на етикетата, на пластичната фолија или на кесето, или овален облик, ширина 6,5 cm и височина 4,5 cm. Височината на буквите во текстот на печатот треба да биде 0,8 cm, а височината на броевите — 0,5 cm.

Печатот кој се употребува во извозна кланица има овален облик, ширина 6,5 cm, височина 4,5 cm и содржи текст: „Yugoslavia, ветеринарска инспекција“, како и извознички контролен број. Височината на буквите во текстот на печатот треба да биде 0,8 cm а на броевите — 1,5 cm.

Член 70

На заклана перната живина по прегледот треба да ѝ се извадат срцето, слезината и црниот цигер, а мускулниот и жлездениот дел од желудникот да се одвојат од цревата. Од црниот цигер треба да се отстрани жолчното кесе. Жлездениот дел од желудникот треба да се очисти од содржината и да се симне слузокожата. Од мускулниот желудник треба да се отстрани содржината, а од слузокожата да се одвои рожниот слој.

Ако внатрешните органи по прегледот и обработката повторно се ставаат во stomachно-градната шуплина, мораат веднаш да се спакуваат во посебно пластично кесе или во посебна пластична фолија.

Член 71

По прегледот, заради зачувување на хигиенската исправност, закланата перната живина треба да се олади толку што во длабочината на мускулното ткиво да се постигне температура до +4° C, која треба да се одржува во текот на транспортот. Ако месото од заклана перната живина се смрзнува,

мора да се обезбеди температура на месото од најмалку -12°C .

Еднаш одмрзнатата заклана перната живина повеќе не смее да се смрзнува.

Член 72

Расекување и пакување на заклана перната живина може да се врши во простории чија температура изнесува до $+10^{\circ}\text{C}$. Деловите од расечените трупови непосредно по расекувањето мораат да се пакуваат во соодветна амбалажа и да се чуваат на температура до $+4^{\circ}\text{C}$. Расекување на труповите мора да се изврши најдоцна 72 часа по колењето.

Расечени трупови, односно конфекционирани делови од заклана перната живина можат да се чуваат на пазарот во ладилници 72 часа не сметајќи го и денот на расекувањето, со тоа што температурата во длабочината на мускулното ткиво да биде до $+4^{\circ}\text{C}$. По тој рок тие трупови, односно делови, ако се хигиенски исправни можат да се повлечат од прометот и да се преработат во производи што термички се третираат.

Член 73

Ладено месо и јастиви внатрешни органи од заклана перната живина се пакуваат во хигиенски беспрекорна пластична или картонска амбалажа или во дрвени кутии обложени со хартија која не пропушта вода или со пластична фолија или во кесичиња од синтетички фолии.

Член 74

На амбалажата во која е спакувано конфекционирано месо од перната живина мораат да се означат видот и делот од трупот од заклана перната живина, датумот на расекувањето, називот на објектот во кој е извршено расекувањето и печатот или етикетата на ветеринарската инспекција.

IV. ПРЕГЛЕД НА ПИТОМИ ЗАЈАЦИ

Член 75

Држателот на питоми зајаци, најдоцна на 12 часа пред колењето му го пријавува на надлежниот орган колењето на питоми зајаци.

Пред колењето питомите зајаци мораат да гладуваат барем 3 часа, потоа тие треба да се зашематат и по тоа да искрваат со пререзување на вратот.

Член 76

Нема да се дозволи колење на питоми зајаци:

- 1) ако се во стадиум на линеене;
- 2) ако се мршави или озледени;
- 3) ако при прегледот на животи покажуваат знаци на растроено здравје;
- 4) ако боледуваат или се сомнева дека боледуваат од туларемија, стафилококоза и миксоматоза;
- 5) ако произлегуваат од зајчарник во кој 15 дена пред колењето е утврдена туларемија.

Член 77

Обработката на заклани питоми зајаци се врши на следниот начин:

1) на заклани питоми зајаци веднаш по искрвавањето треба да им се симне кожата заедно со ушите, да им се отсекаат нозите во карпалниот и тарзалниот зглоб, да им се отвори stomachната и градната шуплина и да им се извадат цревата и желудникот;

2) црниот цигер, срцето и белите дробови треба да се остават во природна врска со трупот.

Ако заклани питоми зајаци се оставаат во кожа, веднаш по искрвавањето треба да се отстранат органите на stomachната и градната шуплина,

Член 78

При прегледот на месото и органите од заклани питоми зајаци мораат да се прегледаат главата, надворешната и внатрешната површина на трупот и сите внатрешни органи.

Член 79

Месото и органите од заклани питоми зајаци можат да се оценат како употребливи за исхрана на луѓе ако се хигиенски исправни и органолептички беспрекорни.

Месото и органите од заклани питоми зајаци се оценуваат како неупотребливи за исхрана на луѓе:

- 1) ако се хигиенски неисправни;
- 2) ако се утврдени причини поради кои е потребно да се забрани колење во смисла на член 76 од овој правилник;
- 3) ако е утврдено дека боледувале од туберкулоза, псевдотуберкулоза, пастерелоза, листерелоза, салмонелоза и труење на крв (сепса);
- 4) ако се органолептички изменети од која и да било причина.

Местото од питоми зајаци оценето како неупотребливо за исхрана на луѓе мора веднаш да се направи нештетно.

Член 80

За исхрана на луѓе не се употребливи органите од заклани питоми зајаци, ако на нив се утврдени патолошки промени. Во тој случај месото од заклани питоми зајаци е употребливо за исхрана на луѓе ако е органолептички беспрекорно.

Не е употреблива за исхрана на луѓе глава од питоми зајци.

Член 81

На месото од заклани питоми зајаци што е оценето како употребливо за исхрана на луѓе се става жиг, и тоа на внатрешната страна од обата бута.

Жигот од став 1 на овој член има облик на круг со пречник 2,5 cm со отпечатен текст, кој содржи податоци за ветеринарската инспекција и за местото на прегледот, како и датум на прегледот.

Член 82

По прегледот главите од заклани питоми зајаци треба да се отстранат, а труповите и органите да се оладат така што температурата во длабочината на мускулното ткиво да не преминува $+4^{\circ}\text{C}$.

Член 83

Одредбите од чл. 71. до 74 на овој правилник, што се однесуваат на ладење, смрзнување, пакување и означување на заклана перната живина се применуваат и врз ладење, смрзнување, пакување и означување на месо од заклани питоми зајаци.

V. ПРЕГЛЕД НА ДИВЕЧ

Обработка на дивеч

Член 84

Кај дивеч, освен ситната дивеч (зајаци, фазани, потполошки и др.), веднаш по отстрелот мораат да се отстранат внатрешните органи. Симнување на кожата и расекување на дивечот не е дозволено на местото на отстрелот. Срцето, белите дробови, црниот цигер и бубрезите мораат да бидат така означени што да може да се утврди нивната припадност кон трупот.

По отстранување на внатрешните органи, на отстреланиот дивеч се става етикета која содржи податок за местото на отстрелот и датум на отстрелот, односно податоци за друг начин на убивање.

Член 85

При отстранувањето на внатрешните органи на отстреланиот дивеч треба да се обрне внимание на следното:

- 1) дали дивечот боледувал од заразна болест која би можела да се пренесе врз човек, односно дали постојат симптоми или изменет општ изглед кој би укажувал на можност за појава на таква болест;
- 2) дали можат да се препознаат појави на заразна болест или промени, во општата состојба, врз основа на кои месото од дивеч би можело да се прогласи како неупотребливо за исхрана на луѓе;
- 3) дали се присутни знаци што укажуваат на тоа дека на дивечот му се давани материи со фармаколошко дејство или дека дивечот земал други материи што можат да преминат во месото поради кои тоа може да биде здравствено неисправно или дека постои оправдано сомневање на присуство на резидуи или други материи.

Член 86

Труп од дивеч веднаш по отстрелот мора да се олади до $+ 7^{\circ}\text{C}$ и во рок од 24 часа да се експедира во објект за обработка во кој ќе се изврши преглед, оценување и обележување на дивечот. Ако надворешната температура не обезбедува доволно брзо да се постигне температура од $+ 7^{\circ}\text{C}$ во длабочината на месото, месото треба што е можно поскоро, а најдоцна до 10 часа по отстрелот да се смести во соодветен уред за ладење.

Преглед на месо од дивеч**Член 87**

При прегледот на месо од дивеч треба да се обрне внимание на:

- 1) болестите што се пренесуваат врз луѓе и животни;
- 2) малигните или мултипните отоци и мултипните апсцеси;
- 3) распространетоста на паразитите во сукакутисот или во мускулатурата;
- 4) труењето;
- 5) знаците на природна смрт, колење или отстрел во агоија;
- 6) бројните озледи, крвавења или едеми;
- 7) знаците на распаѓање, особени при доцнежното наоѓање на отстрелан дивеч или при доцна извршена егзентерација;
- 8) значителните отстапувања во поглед на бојата, мирзбата или вкусот;
- 9) значителните отстапувања во конзистенцијата, особено во водникавоста и на исклучителната мршавост;
- 10) завалканоста, која ни со темелно чистење не може да се отстрани.

Месото од диви свињи и мечки мора да се прегледа заради утврдување дали содржи трихинели, на начинот пропишан во член 31 од овој правилник. Ако се утврди дека не содржи трихинели, ќе се обележи со жиг во облик на правоаголник со страници $2 \times 3 \text{ cm}$ и со голема буква „Т“ во средината на жигот. Жигот се става на внатрешната површина од stomaчната обвивка од обете страни на трупот.

Оценување на месо од дивеч**Член 88**

Месо од дивеч може да се оцени како употребливо за исхрана на луѓе, под услов да не се утврдат какви и да било отстапувања што штетно влијаат врз употребливоста на тоа месо за наведената исхрана, или што го загрозуваат здравјето на луѓето.

Свежи озледи настанати со отстрел, израстоци или локално ограничени промени не влијаат врз употребливоста на месото од дивеч за исхрана на луѓе.

Член 89

Месото од дивеч се прогласува како неупотребливо за исхрана на луѓе:

- 1) ако се утврди една од причините наведени во член 87 на овој правилник;
- 2) ако се утврди една од причините наведени во чл. 37 до 41 на овој правилник;
- 3) ако месото произлегува од дивеч заболел од туларемија, псевдотуберкулоза (ако промените не се ограничени само на одделни органи), стафиломикоза кај зајациите, миксоматоза, салмонелоза и туберкулоза;
- 4) ако се утврдат озледи, израстоци или отстапувања од член 88 на овој правилник настанати непосредно пред отстрелот.

Месото од дивеч неупотребливо за исхрана на луѓе мора веднаш да се направи нештетно.

Обележување на месо од дивеч**Член 90**

Месо од дивеч употребливо за исхрана на луѓе се обележува со овален жиг широк 6,5 cm и висок 4,5 cm сообразно со условите утврдени во член 47 на овој правилник.

Обележување може да се врши и со помош на овална етикета на која е отпечатен печат, а која е така направена што да се оневозможи нејзина повторна употреба. Таа мора да биде од отпорен и хигиенски беспрекорен материјал.

Член 91

При обележување на трупови од дивеч во тежина поголема од 60 kg секоја половина мора да се обележи на следните места, и тоа: на надворешната страна од бутот, како и на слабините, грбот, stomaчниот сид, плешката и плеврата, кај трупови од зајаци и животни од приближно иста големина е доволен само еден жиг кој се става на грбот помеѓу плешките.

Обележувањето на спакувано месо од дивеч може да се врши со етикета според член 90 став 2 на овој правилник отпечатена на заштитната обвивка која е добро затворена или со печат на етикетата која е цврсто поврзана со заштитната обвивка или со телото на животното, со тоа што ознаката да биде добро видлива и да им одговара на наведените услови. Заштитните обвивки не смеат повторно да се употребуваат.

Трупови од дивеч во кожа се обележуваат со жиг кој се става на внатрешната површина на stomaчната обвивка од обете страни на трупот или со ставање етикета, според член 90 од овој правилник.

VI. ПРЕГЛЕД НА ЈАЈЦА И НА ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА**Јајца****Член 92**

Јајца се употребливи за исхрана на луѓе ако се хигиенски исправни и органолептички беспрекорни. Јајцата се неупотребливи за исхрана на луѓе:

- 1) ако содржат причинители на туберкулоза;
- 2) ако содржат причинители на салмонелоза или произлегуваат од заболени или на заболување сомнителни запати, а не можат да се преработат во производи од јајца што се обработуваат со топлина;
- 3) ако произлегуваат од перната живина што во последните 10 дена е лекувана со антибиотици или со други лекови што преминуваат во јајцата;

- 4) ако содржат антибиотици и биостимулатори;
- 5) ако содржат пестициди во количества поголеми од оние што се определени со важечките прописи за максимално дозволените количества пестициди во животните намирници;
- 6) ако обоеноста на жолчката произлегува од синтетички органски бои од храната;
- 7) ако контаминираноста со радиоактивни материји ги надминува дозволените дози (вкупна бета-активност над пропишаната MDK);
- 8) ако се зафатени со процес на гнилеж;
- 9) ако се мувлосани;
- 10) ако содржат крвави дамки или туѓи тела (паразити и сл.);
- 11) ако жолчката и белката се измешани;
- 12) ако покажуваат туѓа миризба и вкус;
- 13) ако при просветлување зародокот е видлив;
- 14) ако биле инкубирани повеќе од 24 часа.

Член 93

Како хигиенски неисправни се сметаат пајкини јајца ако пред употребата не се подложат на бактерицидно топлотно дејствување.

На амбалажата во која се спакувани пајкини јајца треба да се стави ознака: „Пајкини јајца“ и предупредување дека мораат да се варат најмалку 10 минути.

Член 94

Прегледот на јајца се врши со визуелна оценка на чистотијата на површината и на обликот на јајцата и со просветлување (лампирање), а, по потреба (ако се сомнева дека се гнили) — со разбивање на јајцата и со преглед на нивната содржина.

Член 95

Јајцата се чуваат во складови (ладилници) на објект на температура -0.5 до $+2^{\circ}$ C.

Јајцата мораат да бидат складирани така што да бидат лесно пристапни за преглед.

Прегледот на јајцата се врши пред и во текот на складирањето.

За прегледите на јајцата се води евиденција од која мораат да се гледаат датумот на ставањето на јајцата во ладилникот и датумот на експедирањето.

Производи од јајца

Член 96

Производите од јајца можат да се проценат како употребливи за исхрана на луѓе ако се хигиенски исправни.

Член 97

Производите од јајца се неупотребливи за исхрана на луѓе:

- 1) ако се контаминирани со причинители на зоонози;
- 2) ако биле во допир со лица заболени од различни болести што можат преку тие производи да се пренесат;
- 3) ако се загадени со отровни материји во количества што можат да бидат штетни за здравјето на луѓето;
- 4) ако се механички загадени толку што примесите со кои се загадени да не можат ни по кој начин да се отстранат;
- 5) ако се обоени или конзервирани со недозволен конзерванс;
- 6) ако имаат изменети органолептички својства;
- 7) ако не ги исполнуваат минималните услови предвидени со прописите за минималните услови во поглед на бактериолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот.

Хигиенската исправност на производите од јајца се оценува органолептички и, по потреба, со соодветни лабораториски испитувања.

Член 98

Производите од јајца што не ги исполнуваат минималните услови во поглед на бактериолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот, а органолептички се беспрекорни, можат да се користат како суровина за преработка во други видови производи што термички се третираат со температури кои обезбедуваат хигиенска исправност на производите.

VII. ПРЕГЛЕД НА МЛЕКО И НА ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО

Член 99

Млеко и производи од млеко можат да се употребат за исхрана на луѓе ако произлегуваат од здрави животни, ако се хигиенски исправни и ако во текот на добивањето, преработката, складирањето и транспортот се исполнети условите предвидени со овој правилник.

Член 100

Просторите во кои се добива, се лади, се складира и се преработува млеко, како и сатовите и опремата што доаѓаат во допир со млекото во текот на добивањето, преработката и транспортот, мораат да ги исполнуваат пропишаните хигиенски услови.

Надлежниот орган:

1) проверува најмалку двапати годишно дали се исполнети хигиенските услови во текот на добивањето, преработката и транспортот на млекото;

2) зема, по потреба, мостри од млеко заради утврдување на вкупниот број бактерии контаминирани во 1 ml млеко;

3) најмалку еднаш годишно зема мостри од млеко заради утврдување присуство на пестициди и на соли од тешки метали.

Член 101

Земањето на мостри од млеко за определување на редукично време се врши на начинот опишан во долунаведените одредби на овој член.

Пред земањето на мостра, млекото во канта претходно добро се промешува со стерилна мешалка. Од секоја канта се зема мостра млеко со стерилна пипета и се прелева во стерилно шишенце или епрувета. Со дополнително мешање на така земени мостри се добива просечна мостра на млеко на собирната станица.

Мострите на млеко од производителите се земаат при прелевањето на млекото од садот на производителот во садот на собирната станица.

Шишенце (50 ml) или епрувета (15 до 20 ml) со млеко добро се затвора, се означува со тековниот број под кој е воведена мострата во записникот за земање мостри и се чува до анализа во лабораторијата на температура до $+7^{\circ}$ C (во термос-шише со мраз или во ладено сандаче со сув мраз).

Од земањето на мострите до почетокот на анализата не смее да помине повеќе од 4 часа.

Кон мострата на млеко за анализа се прилага записникот за земање мостри. Во записникот треба да се наведат: бројот на мострите, називот на собирната станица и датумот и времето на земањето на мострата.

За изведување анализа треба да се обезбедат:

а) водена баня чија температура изнесува 37° C ($\pm 0.5^{\circ}$ C), со термостат;

б) сув стерилизатор на температура 160° C до 180° C;

в) стерилни епрувети (со ознака „10 ml“) и стерилни гумени затки;

г) пипети (градуирани на 1 ml), подготвени за микробиолошки испитувања;

д) реагенси (0,01% раствор на метиленско синило кој се подготвува од 1 таблета — Methylenblau-Feinchemie K. H. Kallies K. O. Seibnitz — растворена во 100 ml стерилна дестилирана вода. Во ладилник овој раствор може да се одржи 7 дена. Растворот на метиленско синило се поделува во стерилни шишенца од толкава зафатнина што содржината на едно шишенце да служи за еднодневна употреба).

Стерилизацијата на лабораторискиот прибор се врши на следниот начин:

1) епруветите, пипетите и друг прибор се стерилизираат 2 часа во сув стерилизатор на температура од 160° C (или 180° C 1 час);

2) гумените затки за епруветите се стерилизираат во автоклав или со варење најмалку 5 минути.

Мостра на млеко пред анализата се измешува така што шишенцето или епруветата да се заврти 15 пати на должина 30 cm. Секое движење трае приближно една секунда.

Анализата и оценувањето на млекото се вршат на следниот начин: во стерилна епрувета се налеваат (асептично) 10 ml мостра млеко и се додаваат 0,5 ml 0,01% раствор. Пипетата за додавање на метиленско синило треба да се менува по секои 10 мостри. Епруветите се затвораат со стерилна гумена затка, двапати се завртуваат за да се измеша млекото и се ставаат во водена бања чија температура е 37° C ($\pm 0,5^\circ$ C).

Епруветите со мострите на млеко се прегледуваат по определено време.

Ако реакцијата се прочитува во пократки временски растојанија (на пр., секои 30 минути), по секое прочитување на резултатите е потребно да се премеша млекото во оние епрувети во кои не е дојдено до одбојување на метиленското синило.

Се смета дека млекото е прекумерно загадано со бактерии ако четири петини мостри млеко се одбојосани пред рок од два часа.

Член 102

Надлежниот орган ќе изврши, најмалку еднаш месечно, визуелен преглед на кантите, цистерните, млеководите, амбалажата и на друга опрема за млеко и, по потреба, ќе земе испирки за бактериолошки преглед.

Земањето на мостри од шишиња и поголеми садови (канти) се врши на следниот начин: во шише се налеваат 20 cm³ стерилна пуферирана вода за пиење или дестилирана вода. Шишето се затвора како и по полнење во вообичаениот технолошки процес (обично со машина за затворање). Шишето силно се протресува заради темелно исплакнување на внатрешната површина, а потоа се отвора и водата од асептички услови се излева во стерилна епрувета.

Во канта или во друг сад се налеваат 100 cm³ стерилна пуферирана вода за пиење или дестилирана вода и добро се затвораат со соодветна поклопка.

Течноста во кантата силно се проматува така што таа неколку пати да ја исплакне целата внатрешна површина, заедно со дното и со поклопката. По завршеното исплакнување, течнosta од кантата се излева во стерилно шише.

Земените мостри во обата случаи се праќаат без одлагање во лабораторија, во амбалажа со која се одржува температура до +7° C. Бактериолошкиот преглед на земената испирка мора да започне најдоцна во текот на 24 часа по земањето на мострата.

Бактериолошките резултати се проценуваат на следниот начин:

1) се смета дека внатрешна површина на кантите, шишињата или на други садови за млеко е доволно чиста ако на 1 ml зафатнина на садот нема повеќе од 5 колонии микроорганизми;

2) внатрешната површина на амбалажата (тетра-пак, перга-пак и др.) е во прифатлива хигиенска состојба ако на 1 ml зафатнина нема повеќе од 1 колонија микроорганизми, односно ако на 1 cm² внатрешна површина нема повеќе од 1 колонија микроорганизми;

3) се смета дека внатрешната површина на цистерните, млеководите и на друга млекарска опрема е доволно чиста ако на 1 cm² нема повеќе од 5 колонии микроорганизми.

Во случаи на пречекорување на обемот на микробиолошката контаминација на амбалажата и опремата над границите наведени во точ. 1 до 3 од став 6 на овој член, надлежниот орган ќе ја забрани употребата на таквата амбалажа и опрема и ќе нареди преземање на потребните мерки заради намалување на контаминацијата.

Член 103

Заради контрола на ефикасноста на термичката обработка на млекото, секој лист на термограм за регистрација на температурата на пастеризацијата, односно стерилизацијата мора пред почетокот на термичката обработка да се означи со датум и да се завери со печатот на надлежниот орган.

За време на пастеризацијата, односно стерилизацијата и миенето на пастеризаторот односно стерилизаторот, термографот треба да биде заклучен. По пастеризацијата, односно стерилизацијата, на термограмот мораат да се запишат податоци за количеството на термички третираното млеко и евентуалните промени на температурата и времето на термичката обработка. По термичката обработка одговорното лице во надлежниот орган со свој потпис го заверува термограмот, кој мора да се чува 12 месеци од денот на пастеризацијата, односно стерилизацијата.

Член 104

Во текот на работата на термографот, на термограмот мораат јасно да се испишат височината на температура и времето на пастеризацијата, односно стерилизацијата, односно траење на чистењето и температурите на чистењето на пастеризаторот.

Ако се утврди дека млекото не е пречистено и дека не е применета пропишаната термичка обработка, ќе се забрани пуштање во промет на таквото млеко како пастеризирано или стерилизирано.

Ефикасноста на термичката обработка на пастеризирано млеко во производствениот погон се контролира со доказ на фосфатата, односно пероксидаза.

Член 105

За време на складирањето и транспортот заради зачувување на хигиенската исправност, млекото мора да биде доволно оладено пред експедирањето, а млекото и производите од млеко правилно заштитени од евентуални загадувања, од дејствување на сончевите зраци и од надворешната температура.

Ако млекото се чува на местото на добивањето подолго од 4 часа, мора да биде оладено до +10° C.

Млекото и павлакмата по пастеризацијата мораат да се оладат и да се складираат на температура до +10° C.

Температурата на млекото, на пастеризираното млеко, на јогуртот и на меките сирења за време на транспортот не сме да биде над +10° C.

Член 106

Млекото и производите од млеко се оценуваат органолептички и со лабораториски испитувања како:

1) употребливи за исхрана на луѓе;

- 2) неупотребливи за исхрана на луѓе;
- 3) условно употребливи за исхрана на луѓе.

Член 107

Млекото и производите од млеко се оценуваат како употребливи за исхрана на луѓе ако произлегуваат од здрави животни и ако се хигиенски исправни.

Член 108

Млекото се оценува како неупотребливо за исхрана на луѓе ако произлегува од молзници:

- 1) што боледуваат или се сомнева дека боледуваат од туберкулоза, како и млекото од молзници што позитивно реагираат на туберкулинска проба;
- 2) што се заразени со бруцели;
- 3) што боледуваат или се сомнева дека боледуваат или се сомнева дека се заразени од: говедска чума, белодробна зараза кај говедата, лигавка и шпал, антракс, шушкавец, хеморагична септикемија, беснило, инфективна булбарна парализа, овчи сипаници, брздот и мелитококоза;
- 4) што се инфицираат со салмонели или се трајни излучувачи на тие бактерии;
- 5) што боледуваат од акутно воспаление во вимето, или што боледуваат од хронично воспаление на вимето, а млекото содржи *St. agalactiae* или *Staphylococcus aureus*;
- 6) кај кои здравствената состојба е тешко расстроена;
- 7) што излучуваат гној од половите органи;
- 8) што служат за производство на вакцина во време на тоа производство и по тоа време досега излучуваат патогени бактерии или вируси;
- 9) што се лекуваат со лекови кои преминуваат во млекото за време на лекувањето и најмалку три дена по последната апликација на лековите, односно онолку дена колку што лекот се излучува со млекото.

Млекото се оценува како неупотребливо за исхрана на луѓе и:

- 1) ако е контаминирано со причинители на заразни болести кај животните од точ. 1 до 4 на став 1 од овој член;
- 2) ако е контаминирано со специфични причинители на заразни болести кај луѓето (*Vibrio cholerae*, *Coriobacterium diptheriae*, *Streptococcus scarlatinae*, ентеропатогенен *E. coli*, *Shigellae*, *Mycobacterium tuberculosis*, *S. typhi* и *paratyphi A, B, C*, вирус на епидемичниот хепатитис, вирус на полиомиелитисот);
- 3) ако во поглед на бактериолошката исправност не им одговара на минималните бактериолошки услови што мораат да ги исполнуваат намирниците во прометот;
- 4) ако во 1 ml содржи повеќе од 500.000 клетки;
- 5) ако содржи остатоци од лекови, соли на тешки метали и други отровни материји;
- 6) ако содржи пестициди во количества поголеми од оние што ги дозволуваат важечките прописи за максимално дозволени количества пестициди во животните намирници;
- 7) ако е механички загадено со примеси штетни за здравјето на луѓето;
- 8) ако е конзервирано со хемиски средства, односно содржи други адитиви и биостимулатори;
- 9) ако е контаминирано со радиоактивни материји или зрачењето на кое било изложено ја минало пропишаната граница (MDK);
- 10) ако неговите органолептички својства се толку изменети што да не е употребливо за исхрана на луѓе, и тоа ако е:

- неприродно жолто, костенливо или црвено, или костенливожолто, црвеносино или виолетово;
- со неспецифичен солен, горчлив, сладникав или пален вкус, со вкус на репа, масло, сапун, со метален или друг неспецифичен вкус;

- со неспецифична миризба;
- со изменет вискозитет (слизавост и сл.).

Член 109

Не се употребливи за исхрана на луѓе:

- 1) остатоци по пречистување на млекото што веднаш по пречистувањето мораат да се направат нештетни;
- 2) остатоци од млеко во канти по излевање и остатоци од машина за миење на садови.

Член 110

Млекото се оценува како условно употребливо за исхрана на луѓе ако произлегува од:

- 1) здрави молзници од штала во која е утврдена зараза или се сомнева дека во таа штала има молзници заболени од следните заразни болести: салмонелоза, туберкулоза, бруцелоза, Q треска или кравји сипаници;
- 2) молзници што реагирале сомнително на туберкулинска проба или се сомнева дека боледуваат од бруцелоза, Q треска или од кравји сипаници и кај кои е утврдена Q треска, односно кравји сипаници или лептоспироза.

Условно употребливото млеко мора да се пастеризира, стерилизира или провари под контрола на надлежниот орган. По пастеризацијата, стерилизацијата, односно варењето таквото млеко е употребливо за исхрана на луѓе.

Условно употребливото млеко смее да се транспортира во млекарница на термичка обработка само одвоено од млекото што е употребливо за исхрана на луѓе. На кантата, цистерната, односно на друга амбалажа во која се транспортира условно употребливото млеко, мора да има видна ознака во облик на буквата „Т“ во црвена боја, височина 25 cm.

Ако не може да се изврши термичка обработка, условно употребливото млеко треба да се прогласи како неупотребливо за исхрана на луѓе.

Член 111

Млекото и производите од млеко што не им одговараат на посебните услови предвидени со важечките прописи за минималните услови во поглед на бактериолошката исправност, на кои мораат да им одговараат намирниците во прометот, условно се употребливи и можат да се употребат за производство на намирници само по термичката обработка.

Ако не може да се изврши термичка обработка, млекото и производите од млеко од став 1 на овој член треба да се прогласат како неупотребливи за исхрана на луѓе.

Член 112

Термички обработено млеко и производи од млеко се оценуваат како неупотребливи за исхрана на луѓе:

- 1) ако се контаминирани со причинители на заразни болести што од човек врз човек се пренесуваат со намирници или ако се контаминирани со причинители на зоонози од член 108 на овој правилник;
- 2) ако содржат микроорганизми што се сметаат како трујачи на храна над количествата предвидени со важечките прописи;
- 3) ако содржат толкави количества на отровни соединенија или материји (токсини на микроорганизми, растителни отрови, соли на тешки метали, пестициди, лекови, биостимулатори и сл.) што да можат штетно да дејствуваат врз здравјето на луѓето;
- 4) ако се механички загадени со примеси што можат да бидат штетни за здравјето на луѓето;
- 5) ако содржат адитиви во количество поголемо од дозволеното или недозволените адитиви;

6) ако нивниот состав и органолептичките својства поради хемиските, микробиолошките и други процеси се толку изменети што повеќе да не се употребливи за исхрана на луѓе;

7) ако се контаминирани со радиоактивни материји или биле изложени на зрачење ; дозволената граница (MDK).

Член 113

Ако млекото е оценето како неупотребливо за исхрана на луѓе според одредбите на чл. 108 и 109 на овој правилник, надлежниот орган ќе го забрани прометот на тоа млеко и негова преработка во кој и да е производ од млеко за исхрана на луѓе.

Млекото од став 1 на овој член може да се користи за технички цели или да се употреби за добиточна храна по соодветната обработка.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, надлежниот орган ќе го запленети и ќе нареди да се уништи млекото неупотребливо за исхрана на луѓе ако постои опасност од ширење на заразна болест.

VIII. ПРЕГЛЕД НА РИБИ, РАКОВИ, ШКОЛКИ, ЖАВИ, ПОЛЖАВИ И НА ПРОИЗВОДИ ДОБИЕНИ СО НИВНА ПРЕРАБОТКА

Риб

Член 114

Прегледот на риби се врши со органолептички преглед на кожата, очите, жабрите и месото, а по потреба и со зарезување на месото. Кај риби кај кои не се извадени внатрешни органи, во случај на сомневање на расипување, се отвора телесната шуплина и се врши преглед на внатрешните органи и на сероза.

Ако е потребно, ќе се изврши проба со варење, бактериолошки преглед, хемиски преглед и испитување на радиоактивност и на присуство на жива.

Член 115

Врз основа на преглед, риби можат да се оценат како:

- 1) употребливи за исхрана на луѓе ако се хигиенски исправни и органолептички беспрекорни;
- 2) неупотребливи за исхрана на луѓе ако се болни, хигиенски неисправни или органолептички изменети.

Член 116

За исхрана на луѓе не се употребливи риби:

- 1) мрени со икра за време на мрестење (од почетокот на март до крајот на април);
- 2) заболени од заразни болести во акутен стадиум;
- 3) морски и речни паклари пред да им се симне кожата;
- 4) шарпини, пајак белец, мркуља, морски гулаб и морски ластовници, ако не им се отстранети отровните боцки;
- 5) ако поради болест покажуваат изразити патолошки промени на кожата и во мускулното ткиво (месото);
- 6) ако со бактериолошки преглед е утврдено присуство на патогени микроорганизми во месото;
- 7) ако пред прегледот им е отстранета главата или очите, или жабрите;
- 8) ако жабрите им се бојосани со крв или со некоја боја;
- 9) ако оддаваат миризма што не му е својствена на видот на свежа риба или која е последица од расипување;
- 10) ако се нападнати со бобинки од *Diphyllobrium latum* или со ларви од *Opisthorchis felineus*, или со други паразити;

11) ако очите им се упаднати и корнеата заматена;

12) ако жабрите им се покриени со млечно заматена слуз и ако оддаваат несвојствена миризма, или поинтензивна миризма на риба, или имаат сивомургава боја и се исушени;

13) ако кожата им е покриена со леплива млечно заматена слуз;

14) ако месото им е толку меко што на него да остануваат отпечатоци од прсти;

15) ако аналниот отвор им е издаден, сивозелен и ако од него излегува содржината на цревата;

16) ако им се извадени внатрешните органи, а стомачната обвивка е заматена и покриена со леплива слуз;

17) ако се отруени или пцовисани поради дејство од некое хемиско средство или се убиени со експлозив;

18) ако со уодот им е оштетен дигестивниот тракт;

19) ако органите покажуваат знаци на расипување, а содржината на цревата се разлеала по стомачната шуплина;

20) ако се контаминирани со радиоактивни и други туѓи материји над пропишаните граници или ако содржат повеќе од 0.5 ppm жива.

Член 117

Ситни сиви и други ситни риби со тенка кожа се употребливи за исхрана на луѓе иако кожата на стомакот им е делумно испукана, но без излив на содржината на цревата. Ситни сиви и други ситни риби со тенка кожа се употребливи за исхрана на луѓе и кога на жабрената поклопка и околу очите можат да им се најдат црвени дамки.

Член 118

Местата или просториите (рибарници) во кои се продаваат живи, свежи или смрзнати риби мораат да бидат така изградени и опремени што да обезбедат хигиенска исправност на рибите. Пултот со излезен отвор за вода на кој се продава рибата мора да биде изработен од материјал кој лесно се мие и чисти (камен, пластична маса, нерѓосувачки челик, керамички или цементни плочки и сл.). Сандаците и кошарите во кои се превезува или чува рибата, по секоја употреба мораат добро да се измијат во раствор од соодветен дезинфициенс. Ако се продава рибата мртва, мора да се заштити од расипување со замрзување (на две третини риба треба да се стави една третина мраз).

Рибата што се продава жива во рибарници, мора да се држи во базен со хигиенски исправна проточна вода.

Смрзнати риби

Член 119

Смеат да се смрзнуваат само сиви риби за кои со преглед е утврдено дека се употребливи за исхрана на луѓе и дека се погодни за смрзување.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на риби што непосредно по лов се смрзнуваат на брод што има соодветни уреди за смрзување и простор за чување на смрзната риба.

Член 120

Како смрзната риба, во смисла на овој правилник, се смета рибата што непосредно по ловот е подложена на смрзување и е складирана на температура од — 18°C.

Член 121

Риби можат да се смрзнуваат со главата или без неа, расечени во делови, поединечно, односно во блок или конфекционирани.

Мали риби можат да се смрзнуваат со внатрешните органи и главата или без нив.

Член 122

Пред да се пушти во промет смрзнатата риба, со преглед треба да се утврди дали во текот на складирањето дошло до промени поради кои рибите повеќе не се употребливи за исхрана на луѓе.

Смрзнатата риба, заради зачувување на хигиенската исправност, мора да се транспортира со превозни средства што имаат уред за одржување ниски температури.

Член 123

Неупотребливи се за исхрана на луѓе смрзнати риби и смрзнати делови од риби што по одмрзнување имаат:

- 1) миризба на впаленост или на сулфурводород или на амонијак, односно миризба што не е својствена за одделни видови риби;
- 2) кожа со жолтеникави дамки и петна на стомачниот дел, настанати поради распаѓање на дигестивниот тракт;
- 3) месо со претерано мека конзистенција и сунферасто.

По проба со варење, месото од риби не смее да има миризба што не е својствена за определен вид риба.

Забрането е еднаш одмрзнатата риба повторно да се смрзнува, освен ако рибата е наменета за преработка. Во тој случај, одмрзнувањето се врши под контрола на надлежниот орган.

Ракови

Член 124

Употребливи се за исхрана на луѓе само живи слатководни ракови. Од морски ракови можат да се употребуваат за исхрана на луѓе хлап, јастог и раковица (грмаљ) живи или смрзнати а козици, шкампи и други видови ракови — живи, мртви или смрзнати.

Погодноста на раковите за смрзнување ја оценува надлежниот орган со преглед пред смрзнувањето. Надлежниот орган со прегледот на опашките на смрзнатите ракови ја утврдува нивната употребливост на исхрана на луѓе.

Член 125

Како неупотребливи за исхрана на луѓе се оценуваат:

- 1) ракови што се во агонија (раковите се во агонија ако не реагираат на допир или ако реагираат ненормално);
- 2) мртви ракови:
 - а) ако имаат несвојствена миризба;
 - б) ако бојата им е напочно избледена и без сјај;
 - в) ако не им е месото стаклесто-сјајно, туку заматено и меко, а при одвојување од оклопот се распаѓа;
- 3) ракови што се контаминирани со радиоактивни и други туѓи материи над пропишаните граници;
- 4) шкампи што имаат црно-костенлива боја.

Школки

Член 126

Со преглед се утврдува дали школките се живи и дали ги имаат цврсто затворени корупките.

Член 127

Како неупотребливи за исхрана на луѓе се сметаат школки:

- 1) ако се пловисани, т.е. ако корупките им се отворени, а на допир не се затвораат цврсто;
- 2) ако произлегуваат од загадени води;
- 3) ако не се добро очистени од обраснување и имаат несвојствена миризба;

- 4) ако се контаминирани со радиоактивни и други туѓи материи над пропишаните граници.

Жаби и полжави

Член 128

Од жаби употребливи се за исхрана на луѓе само копани без кожата, и тоа од зелена жаба (*Rana esculenta*) и од костенлива мала жаба (*Rana temporaria*).

Член 129

Како неупотребливи за исхрана на луѓе се сметаат жабешки копани:

- 1) ако мускулното ткиво (месото) им е во темна боја и воденикаво, или ако имаат миризба на гнилеж;
- 2) ако се инвадирани со паразити;
- 3) ако се контаминирани со радиоактивни и други туѓи материи над пропишаните граници.

Член 130

Не се употребливи за исхрана на луѓе краци од крастави жаби, т.е. од жаби чии копани се пократки, а бојата потемна од бојата на краците на зелени или костенливи жаби.

Член 131

Од полжави можат да се употребуваат за исхрана на луѓе само големиот градински полжав (*Heli pomatia*) и на него сродните *H. adspersa*, *H. arbustorium* и *H. nemoralis*.

Полжавите од став 1 на овој член се употребуваат за исхрана на луѓе само живи, со нештетена кукичка или конзервирани со смрзнување. За смрзнување полжавите се вадат од кукичките и се ослободуваат од слузта, потоа се смрзнуваат и се складираат на температура од — 18°C.

Производи од риби, ракови, школки, жаби и полжави

Член 132

За производи од риби (рибини конзерви, рибини полукозерви, солена риба, димена риба, сушена риба и производи од иситнето рибино месо) можат да се користат само суровини кои со прегледот се оценети како употребливи за исхрана на луѓе.

Член 133

За преглед на производите од член 132 важат одредбите на чл. 140 и 141 од овој правилник, што се однесуваат на прегледот на производи од месо.

IX. ПРЕГЛЕД НА МЕД

Член 134

Мед се употребува за исхрана на луѓе како целен мед и како мед во сот.

За да се спречи ширење на заразни болести, забрането е да се употребува за исхрана на луѓе мед добиен од пчели што се заболени од акариоза, ноземоза, чума на пчелино легло и вароатоза.

Член 135

Како неупотреблив за исхрана на луѓе се смета мед:

- 1) ако е собран од медоносни билки од видот азалеа, рододендрон, олеандер и горски лавор;
- 2) ако содржи остатоци од пестициди во количества поголеми од пропишаните граници;
- 3) ако е механички загаден со туѓи примеси (инсекти и нивни изметашта, скроб, минерални материи и сл.);
- 4) ако е бојосан или конзервиран со бои, односно со хемиски средства за конзервирање или ако

му се додадени хемиски средства за намалување киселост;

5) ако содржи антибиотици и ако е контаминиран со радиоактивни и други туѓи материи над пропишаните граници;

6) ако е мувлосан;

7) ако е зафатен со млечнокиселинско или оцетнокиселинско вриење;

8) ако има несвојствена миризба и вкус.

Х. ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

Член 136

На местото на производството и складирањето на производи надлежниот орган врши контрола:

1) дали за време на работата во производствените објекти се исполнети хигиенските услови во поглед на чистотата на сите работни простории, на просториите за складирање, за опрема, на санитарните простории и на транспортните средства;

2) дали во производствените објекти се применуваат одредбите на важечките прописи за употребата на мирудии, адитиви, антикоагуланси, биолошки препарати со нови култури, на детергенти и дезинфициенси;

3) на хигиенската исправност на складирањето суровини, полупроизводи и производи;

4) на хигиенската исправност на водата во сите производствени простории, како и на водата за подготвување на саламура, мраз и за ладење на производи;

5) на хлорирањето на водата и на количината на резидуален хлор во водата;

6) на спроведувањето на задолжителниот преглед на компактоста на шевовите од лименките по височина и дебелина, што треба да обезбеди херметичност на пакувањето на производите обработени со топлина;

7) на кругот на објектот за производство на производи.

Член 137

Надлежниот орган пред почетокот на работата ќе ги прегледа сите производствени простории и опремата и ќе ја утврди нивната хигиенска состојба и подобност за употреба. Несоодветните простории и опрема надлежниот орган ги исклучува од употребата со поставување ознаки.

Од употребата се исклучува опремата што не им одговара на пропишаните услови. Под несоодветна опрема, во смисла на овој правилник, се подразбира сè што во директен или индиректен контакт може да предизвика контаминација на производи. На пр., непрописно испрани и очистени машини, садови, колички, маси, колосеци, простории и др. при прегледот мораат да се означат со пропишаните ознаки.

Подвижна опрема којашто поради оштетување не може да се користи на соодветен начин, треба да се исклучи од натамошна употреба и да се отстрани од работната просторија. На подвижната опрема се поставува соодветна картичка-ознака и притоа на ознаката се заокружува бројот 1, со внесување на сите други податоци. На ист начин се обележува и неподвижна опрема (на пр., големи машини и др.) којашто нема да се поправа.

Ако од употребата треба да се исклучат нечиста, односно контаминирана опрема, тешко подвижна опрема чии делови треба да се поправат или да се заменат, или простории или дел од просторија, на соодветното место ќе се стави ознака со која се забранува нивната употреба и во квадратчето на таа ознака ќе се заокружи бројот 2, што значи дека забраната ќе престане да важи дури по нивното оспособување за употреба.

Ако од употребата треба да се исклучат група предмети (на пр., садови за месо и сл.) не мора да се означува секој предмет посебно, туку ознаката ставена на еден предмет се однесува на целата

група. При тоа во картичката, покрај предметите чија употреба се забранува се наведува и бројот на предметите што треба да се оспособат за употреба.

Ако некоја просторија не ги исполнува хигиенските или други пропишани услови, односно ако таквата просторија треба да се поправи, таа мора да се заклучи и на вратата да се прицврсти картичка — ознака за забрана на нејзината употреба. Ако само дел од просторијата не ги исполнува хигиенските или други пропишани услови, тој дел мора да се издвои со импровизирана лесна ограда на која се става картичка — ознака за забрана на користењето на тој дел просторија. Оваа мерка може да биде само од привремен карактер.

Кога опремата или просториите повторно ќе се оспособат за употреба, надлежниот орган ќе го изврши нивниот преглед за да утврди дали се отстранети недостатоците.

Опремата или просторијата чија употреба е забранета не смее да се користи додека не се утврди дека се отстранети недостатоците поради кои е изречена забраната.

Картичките — ознаки за забрана на употребата може да ги симне само органот што ги ставил.

Во картичката — ознака треба да се внесат соодветни податоци за просторијата и опремата како и причина за забраната. Одговорното лице во надлежниот орган става датум и свој потпис на картичката — ознаката и ја прицврстува картичката за предметот (со канап или гумичка), а купонот го откинува и го задржува.

На картичката, во рубриката со редни броеви, се запишува бројот од деловодникот што за таа цел посебно го води надлежниот орган.

Член 138

Заради преглед, сите работни простории и работни површини мораат да бидат осветлени со природна или вештачка светлина од соодветна јачина.

Вештачките извори мораат да обезбедат дифузна светлина, чија боја е слична на дневната светлина. Светлосните извори треба да бидат така распоредени што светлината во работните простории да биде што е можно повеќе уедначена.

Оддалеченоста помеѓу изворот на дифузна светлина и површината што се осветлува мора да биде толкава што светлосниот извор да ја осветлува целата работна површина.

Светлосните извори треба да бидат доволно големи и така поставени што работникот со своето тело да не ја засолнува работната површина.

Изворот на светлината треба да биде поставен на арматура од нерѓосувачки материјал (челик или пластика) и заштитен со затворен провиден штитник од пластика. Не е дозволено во производствените простории да се бојосува арматура со маслени или други бои и да се користат стаклени или емајлирани штитници.

Контролата на јачината на светлината се врши со 1^а — метар.

Интезитетот на светлината на одделни работни места и во производствените простории треба да изнесува:

1) во штали и обори, во кои се сместени животни за колење — 110 lx, а на место на кое се врши преглед пред колењето — 550 lx, на оддалеченост 90 cm од површината на подот;

2) над целата површина на обор за животни за кои се сомнева дека се заболени — 220 lx, на 90 cm од подот, а на место за преглед — кај бокс за фиксирање — 550 lx;

3) на места на кои се симнува кожата од говедски глави и се одвојуваат глави од трупови — 220 lx, во височина на која се изведуваат тие операции;

4) на место на кое се мијат говедски глави — 550 lx;

5) на место на кое се врши преглед на говедски глави — 550 lx;

6) на место за преглед на внатрешни органи — 550 lx;

7) на место на кое се врши преглед на трупови од говеда или на полутки — 550 lx, во ниво на плешките и предните нозе;

8) на место на кое се врши чистење и миене на говедски полутки — 550 lx, во височина на плешките и предните нозе;

9) на место на кое се обработуваат градни органи и црни дигер од говеда — 550 lx, на сите површини на висечките органи и на работната површина на маса;

10) на место на кое се врши преглед на задржани трупови, полутки и органи од говеда — 550 lx;

11) на место на кое се врши преглед на свински полутки — 550 lx, во височина на мандибуларните лимфни јазли;

12) на место на кое се врши преглед на градни и стомачни органи од свињи — 550 lx, во ниво на дното на подвижните садови од масата за преглед на внатрешни органи;

13) на место на кое се врши обработка на јазици, градни органи и црни дигери од свињи — 550 lx, на сите површини на висечките органи и на работната површина на масата;

14) на место на кое се врши обработка на уводна рана на полутки од свињи — 550 lx, во височина на местото на исекување на уводната рана;

15) на место на кое се врши преглед на задржани трупови или полутки и органи од свињи — 550 lx, во ниво на мандибуларните лимфни јазли и на садот за внатрешни органи;

16) на сите места на кои се врши одвојување на завалкани делови од чисти делови, т.е. каде што е потребно посилено осветление за хигиенска обработка на производи (на пр., примарна обработка на свински јазици, финална обработка на свински полутки или на говедски четвртини и сл.) — 550 lx, во височина на работната површина;

17) во простории за ладење на полутки од говеда и свињи — 110 lx, во ниво на предните нозе;

18) во простории за ладење на внатрешни органи — 220 lx, во најниско ниво на складирани производи;

19) во сите производствени простории — најмалку 220 lx, во височина на подните површини.

Член 139

Хигиенската состојба на просториите во кои се произведуваат и се складираат производи од животинско потекло, состојбата на опремата, интензитетот на светлината, исправното функционирање на опремата, транспортните средства и др. надлежниот орган ги оценува визуелно секој ден пред почетокот на работата, а, по потреба, и во соодветни временски интервали во текот на работата.

Ако врз основа на визуелен преглед надлежниот орган утврди дека состојбата на одделни простории и опрема не им одговара на хигиенските и другите пропишани услови, ги става тие простории и опрема привремено вон од употреба со прицврстување на картичка со натпис: „Забранета употреба“. Наведената картичка, која содржи податок за ветеринарската инспекција и датум кога тие простории и опрема се ставени привремено вон од употреба, ја потпишува одговорното лице во надлежниот орган.

Член 140

Заради обезбедување хигиенска исправност на месо и на производи од месо, надлежниот орган секојдневно мора да ги прегледува условите во поглед на температурата во производствените простории.

Температурата на воздухот треба да изнесува во простории за:

1) ладење на месо и за чување на свежи производи од месо — до $+4^{\circ}\text{C}$;

2) складирање на смрзнато месо и на производи од месо — најмногу до -12°C ;

3) расекување, откостенување, саламурене, нарежување и пакување на месо и на производи од месо — до $+10^{\circ}\text{C}$;

4) складирање на варени и пастеризирани производи — до $+10^{\circ}\text{C}$.

Член 141

Заради добивање на хигиенски исправни производи што се конзервираат со топлина, надлежниот орган секојдневно ја контролира ефикасноста на постапката на топлотна обработка на тие производи.

Со контролата на топлотната обработка надлежниот орган треба да утврди дали производите биле подложени на топлотна обработка што ја обезбедува пивната хигиенска исправност.

Ефикасноста на топлотна обработка се контролира:

1) со проверка на примената на постапките кои покажуваат дали производите од месо во лименки или во други херметички затворени садови биле правилно обработени со топлина. Како постапки можат да се користат постапката за означување со термо-реактивна хартија или постапката за означување со термоиндикатор-бои.

Термореактивна хартија се прицврстува на кошници или колички кога тие почнуваат да се полнат со лименки, а се симнува кога лименките се водат од кошниците или количките.

Термоиндикатор-боја се нанесува на поклапка или на сид од лименки што се сложуваат во колички или кошници, и тоа во првиот долен ред и во последниот горни ред.

Промената на бојата на термореактивната хартија или на термоиндикатор-бојата се контролира по завршена топлотна обработка;

2) со мерење на достигнатата температура во центарот на пастеризирани производи, со помош на термокапел, односно обичен или максимален термометар, по завршена фаза на загревањето на температурата која мора да изнесува најмалку 69°C .

Мерење на достигнатата температура во центарот на производи се врши: при давање одобрение за примена на дефиниран режим на топлотна обработка; при промена на постојните режими на обработката; при промена, реконструкција или поправка на уреди за топлотна обработка; при измена на технолошкиот процес и при промена на обликот, димензиите или видот на амбалажа;

3) со проверка на работата на уредите во кои се врши топлотна обработка на производи. Сите уреди мораат да бидат обележени со броеви или со букви и снабдени со мерни инструменти за двојна контрола на температурата на загревната средина. Како двојна контрола се сметаат вграден живин термометар и термограф чии мерни вредности се усогласени.

Одговорното лице во надлежниот орган, пред почетокот на работата на секој уред, ги заверува термографските листи со печат, а по завршената топлотна обработка го проверува применетиот режим и ја потпишува термографската листа.

Термографските листи за секоја поединечна термичка обработка мораат да содржат: број на уредот во кој е вршена термичката обработка, податоци за работната смена, датум, димензии, ознаки, податоци за видот и количеството на производи и потпис на лицето што ја вршело термичката обработка;

4) кај стерилизирани производи од месо наменети за извоз — и со примена на инкубирање, според барањата на прописите на земјата увозничка, односно со бактериолошки преглед.

XI. УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИ

Член 142

Уверение за здравствена состојба на животно се прогласува за неважно со отпечатување, по ко-

лењето на животни, на печатот со текстот „Поништено“. Буквите на овој печат треба да бидат големи најмалку 3 cm.

Сите поништени уверенија за здравствена состојба на животни од ист вид, заклучи истиот ден, треба да се подврзат, и на грбот од последното уверение треба да се стави датумот на колењето и тековниот број под кој заклучите животни се внесени во записникот за прегледот.

Поништените уверенија за здравствена состојба и записникот за прегледот се чуваат во архивата на надлежниот орган.

ХП. ЕВИДЕНЦИИ ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИ ЗА КОЛЕЊЕ, НА МЕСО И НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 143

Надлежниот орган ги води следните евиденции:

- 1) евиденција за извршениот преглед на животни за колење по пристигање во депо на кланица, на образец бр. 1;
- 2) евиденција за прегледот на животни за колење и на месо извршен во кланица, на образец бр. 2;
- 3) евиденција за трихиноскопскиот преглед на месо, на образец бр. 3;
- 4) евиденција за заплените, на образец бр. 4;
- 5) евиденција за прегледот на животни пред колење, на образец бр. 5;
- 6) евиденција за прегледот на сомнителни-болни животни пред колење, на образец бр. 6;
- 7) евиденција за наодот на линијата на колење, на образец бр. 7;
- 8) евиденција за трупови, полутки и органи, условно употребливи за исхрана на луѓе, на образец бр. 8.

Обрасците бр. 1 до 8 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 144

Облиците и текстот на ознаките и картичките од чл. 21 и 137 и облиците на жиговите и печатите од чл. 46 до 53, 69, 81, 87 и 90 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

ХП. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 145

Облицот и текстот на жиговите и печатите изработени според досегашните прописи, мораат да се усогласат со одредбите на овој правилник во рок од 90 дена од денот на неговото влегување во сила.

Член 146

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за преглед на добитокот за колење и на месото и за ветеринарската контрола на животните намирници од животинско потекло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77).

Член 147

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9—1490

7 март 1978 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,

Иво Куштрак, с. р.

Образец бр. 1

ЕВИДЕНЦИЈА

ЗА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИ ЗА КОЛЕЊЕ ПО ПРИСТИГАЊЕ ВО ДЕПО НА КЛАНИЦА

Реден број	Добавувач (организација на здружен труд и место на товарењето)	Вид и број на животни	Ознака на броевите на животните и на оборите	Архивски број на уверението за здравствената состојба на животното	Регистарски број на транспортното средство	Датум и време на доаѓањето	Наод	Потпис на одговорното лице во надлежниот орган
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Образец бр. 2

ЕВИДЕНЦИЈА

ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИ ЗА КОЛЕЊЕ И НА МЕСО ИЗВРШЕН ВО КЛАНИЦА

Реден број	Датум на колењето	Број и вид на животни за колење	Архивски број на уверението за здравствената состојба на животното	Кланична тежина во kg	Оцена на употребливоста	Потпис на одговорното лице во надлежниот орган
1	2	3	4	5	6	7

Образец бр. 3

ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ТРИХИНОСКОПСКИОТ ПРЕГЛЕД НА МЕСО

Реден број	Датум на прегледот	Број и вид на прегледаните животни	Тековен број од записникот за прегледот на месо	Резултат од прегледот	Потпис на одговорното лице во надлежниот орган
1	2	3	4	5	6

Образец бр. 4

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗАПЛЕНИТЕ

Реден број	Реден број на евиденцијата за прегледот извршен во кланица	Ден кога е извршена заплена	Вид на животно	Неупотребливо					Условно употребливо					Што е сторено со производот	ЗАБЕЛЕШКА
				цело животно	тежина во kg	одделни делови и кои	тежина во kg	причина за заплена	цело животно	тежина во kg	одделни делови и кои	тежина во kg	причина за заплена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(потпис на одговорното лице
во надлежниот орган)

Образец бр. 5

ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИ ПРЕД КОЛЕЊЕ

Реден број	Датум на прегледот	Потекло	Вид	Парче	Број на оборот	Тетовиран број на свињи	Ушен број на говеда	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(потпис на одговорното лице
во надлежниот орган)

Образец бр. 6

ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА СОМНИТЕЛНИ—ЗАБОЛЕНИ ЖИВОТНИ ПРЕД КОЛЕЊЕ

Датум на пристигањето _____

Датум на колењето _____

Реден број	Потекло	Вид	Пар-чиња	Тетовиран број на свињи	Ушен број на говеда	Наод	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8

(потпис на одговорното лице во надлежниот орган)

Образец бр. 7

ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА НАОДОТ НА ЛИНИЈАТА НА КОЛЕЊЕ

Датум на колењето _____

Број на заклани животни _____

Контузии, фрактури, хематоми	Промени на боја-мири-збата	Боби-чавост	Мети-лавост	Ехино-кокоза	Плеврит, перикардит, пневмонија	Апсцеси	Гнојни плеврити, перикардит, пневмонија	Заразни, од-носно септич-ни заболувања	TBC	Други промени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАБЕЛЕШКА: Во рубрики 3, 9 и 10 се запишуваат броеви за означување на животните

1. _____
2. _____
3. _____

(потписи на одговорните лица во надлежните органи)

Образец бр. 8

ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ТРУПОВИ, ПОЛУТКИ И ОРГАНИ УСЛОВНО УПТОРЕБЛИВИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ

Број на (комората) ладилникот _____


Датум на влегувањето	Пар-чиња	Причина	Датум на излегувањето	Пар-чиња	Услов	Намена
1	2	3	4	5	6	7

(потпис на одговорното лице во надлежниот орган)

ЖИГОВИ И ПЕЧАТИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕСО

1. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО УПОТРЕБЛИВО ЗА ИС-
ХРАНА НА ЛУЃЕ:

— жиг за месо од говеда, свињи и овци



— жиг за месо од говеда, свињи и овци во из-
возна кланица



— жиг за месо од копитари, биволи и кози со
назив за видот на месото



— жиг за месо од перната живина и питоми
зајаци



— печат или отпечатена етикета за месо од пер-
ната живина



— печат или отпечатена етикета за месо од пер-
ната живина во извозна кланица



— жиг, печат или отпечатена етикета за месо од
дивеч



— жиг, печат или отпечатена етикета за месо од
дивеч во извозен објект



2. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО УСЛОВНО УПОТРЕБЛИВО ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ:

- жиг за месо од говеда, свињи и овци
- жиг за месо од копитари, биволи и кози со назив за видот на месото

**VETERINARSKA
INSPEKCIJA
25.VIII 1977.
BEOGRAD
MESO
KOPITARA**

3. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО УПОТРЕБЛИВО САМО ЗА ПРЕРАБОТКА:

- жиг за месо од говеда, свињи и овци
- жиг за месо од копитари, биволи и кози со назив за видот на месото

**VETERINARSKA
INSPEKCIJA
25.VIII 1977.
BEOGRAD
ZA PRERADU**

4. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО НЕУПОТРЕБЛИВО ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ:

- жиг за сите видови месо

**5. МЕСО ОД ДИВИ СВИЊИ И МЕЧКИ ШТО НЕ СОДРЖИ ТРИХИНЕЛИ****6. ПРИВРЕМЕНО ЗАПЛЕНЕТО БОБИЧАВО ЗА СМРЗНУВАЊЕ**

Етикета во црвена боја големина 14 × 7 cm.

На местото М. П. се става печатот за условна употребливост на месо.

М. П. Надлежен орган

КАРТИЧКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАДРЖАНИ ТРУПОВИ И ОРГАНИ

СТРАНА 1	СТРАНА 2
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА	БР. 125
ЗАДРЖАНО	ЗАДРЖАНО
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА	БР. 125
ЗАДРЖАНО	ЗАДРЖАНО
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА	БР. 125
ЗАДРЖАНО	ЗАДРЖАНО
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА	БР. 125
ЗАДРЖАНО	ЗАДРЖАНО
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА	БР. 125
ЗАДРЖАНО	ЗАДРЖАНО

ОЗНАКИ ЗА ЗАБРАНА НА НЕСООДВЕТНА ОПРЕМА И ПРОСТОРИИ

СТРАНА 1

СТРАНА 2

СТРАНА 1	СТРАНА 2
○ ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА ЗАБРАНЕТА УПОТРЕБА 1 ДА СЕ ОТСТРАНИ 2 ДА СЕ ОСПОСОБИ ОВАА ОЗНАКА ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА МОЖЕ ДА ЈА ОТСТРАНИ САМО ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР № 1052 № 1052	○ ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА ЗАБРАНЕТА УПОТРЕБА 1 ДА СЕ ОТСТРАНИ 2 ДА СЕ ОСПОСОБИ ОДДЕЛЕНИЕ _____ ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА _____ ПРИЧИНА ЗА ЗАБРАНА _____ ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА _____ ДАТУМ _____ ОДДЕЛЕНИЕ _____ ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА _____ ПРИЧИНА ЗА ЗАБРАНА _____ ДАТУМ _____

737.

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), член 10 став 1 точка 12 од Законот за здружување во Заедница на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), член 110 од Самоуправната спогодба за здружување на железничките транспортни претпријатија во Заедница на југословенските железници („Службен гласник на ЗЈЖ“, бр. 6—7/73) и член 17 од Статутот на Заедницата на југословенските железници („Службен гласник на ЗЈЖ“, бр. 1/73), Собранието на Заедницата на југословенските железници донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради осигурување на уредно и безбедно одвивање на железничкиот сообраќај, сигурност и безбедност на патниците и на други лица, на предметите и железничкиот имот, како и заради спроведување на општествената самозаштита, со овој правилник се пропишува внатрешниот ред на железничкото подрачје и во возовите за превоз на патници и предмети, како и постапките, правата и овластувањата на железничките работници да преземаат потребни мерки за спречување на нарушувањето и за воспоставување на внатрешниот ред.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) под железничко подрачје се подразбира земјиште на кое се наоѓаат железнички пруги, постројки, уреди и објекти што непосредно служат за вршење на железничкиот сообраќај;

2) под железничка пруга се подразбираат: долниот и горниот строј на пругата, објектите, телекомуникационите, сигнално-сигурносните, стабилните електроелектрични и други постројки и уреди на пругата, опремата на пругата, деловните згради на железниците на пругата со земјиштето што им служи на тие згради, земјишниот пружен појас и воздушниот простор над пругата во височина од 12 m над горниот раб на шината, односно 14 m над другиот раб на шината кога е тоа определено со Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај;

3) под железничка станица се подразбира службеното место на пругата што служи за прием и испраќање на патници, за прием, сместување и експедирање на багаж и предмети, како и крстосниците, испраќањата и товариштата.

Границата на подрачјето на железничка станица ја сочинуваат влезните сигнали, а ако нема влезни сигнали — влезните свртници;

4) под стојалиште се подразбира службеното место на пругата од кое патниците влегуваат во возови и излегуваат од возови за превоз на патници;

5) под пружен појас се подразбира земјиштето од обете страни на отворена пруга, чиишто граници се обележени со граничните знаци на ЈЖ;

6) под железнички транспортни организации се подразбираат основните организации на здружен труд чијашто дејност е организација и вршење на железничкиот сообраќај и одржување средства на железничкиот сообраќај, работните железнички транспортни организации и сложените железнички транспортни организации во кои се здружени тие организации на здружен труд;

7) под службено дејствие се подразбираат вршењето на увиди од страна на надлежните органи и претседите и одржувањето на телеграфските и телефонските линии и кабли, на водоводните канали, зацони и други уреди што се наоѓаат на железничкото подрачје.

Член 3

Пристап и движење на железничкото подрачје се дозволени само на оние места што се определени за тоа, и тоа во времето што ќе го определи железничката транспортна организација.

На местата што се предвидени за пристап и движење на железничкото подрачје и во возовите, сите лица се должни да се придржуваат кон внатрешниот ред на железниците пропишан со овој правилник и со објавените упатства за внатрешниот ред на железничката транспортна организација и на нејзините единици и да постапуваат според упатствата од железничките работници и според истакнатите натписи, предупредувања, симболи и сл. во поглед на личната безбедност и безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај.

Член 4

Пристапот и движењето на железничките работници во службено својство по железничкото подрачје ги пропишува железничката транспортна организација со самоуправен општ акт.

Работниците што во рамките на своите работи и работни задачи треба да извршат определени работи на пруга, во тунел, на мост или друг објект, постројка или уред на пруга или во круг на железничка станица, должни се за тоа претходно да ја известат железничката транспортна организација која врши сообраќај на односната пруга, и да се спогодат со неа за времето и условите на извршувањето на тие работи.

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на припадниците на органите на внатрешните работи кога во вонредни или итни случаи треба да извршат определено службено дејствие или да пристапат или да се движат на железничкото подрачје во врска со вршењето на своите работи и работни задачи а во рамките на своите права и должности.

На органите на суд, јавно правобранителство, јавно обвинителство, на персоналот на станица за брза помош, на припадниците на пожарно-защитни единици, на Југословенската народна армија, цивилната заштита, територијалната одбрана, општествената самозаштита и на полициските органи, кога треба да извршат определено службено дејствие во случај на сообраќајна несреќа, незгода, смрт или повреда на лица и во други вонредни случаи, согласно со член 53 став 4 од Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај, им е дозволен пристап и движење на железничкото подрачје и на места што не се предвидени за пристап и движење.

Член 5

На другите лица по исклучок им е дозволен пристап и движење на железничкото подрачје и на места што не се предвидени за пристап и движење, со претходно одобрение од железничката транспортна организација која врши сообраќај на односната пруга, под условите и на начинот определен со самоуправен општ акт на таа организација.

Член 6

Работниците на железничка транспортна организација се должни да се придржуваат кон правилата за регулирање и вршење на железничкиот сообраќај, кон одредбите за употреба на железничките сигнали, кон правилата за одржување на железничките пруги и железничките возила и кон одредбите од овој правилник.

Член 7

Лицата што се движат по железничкото подрачје се должни сами да се грижат за својата лична безбедност.

Заради безбедност на лицата што се движат по железничкото подрачје или се наоѓаат во воз за превоз на патници и предмети е забрането особено:

- 1) движење по колосек или во непосредна близина на колосек;
- 2) стоене или движење одвише блиску до воз или коли што се во движење;
- 3) стоене на колосек кога се очекува доаѓање на воз или во станицата се маневрира;
- 4) задржување во простор помеѓу магацини (складови) или натоварно-истоварна рампа и возила што се во движење или ќе се движат;
- 5) стоене покрај другите рампи, згради, потпорни ѕидови, скалиња и други објекти каде што нема доволно слободен простор при минувањето на возила;
- 6) преминување преку железнички мост и минување низ тунел;
- 7) седење или стоене на отворени врати или скали на возила без оглед дали возилата се во движење или во мирување;
- 8) преминување преку колосек на места што не се определени за премин;
- 9) преминување помеѓу два дела на воз или група возила што се движат едни спрема други, како и пред возила што се во движење;
- 10) преминување преку одбивници и провлекување под истите додека воз или група возила се во движење, како и преминување во исправена положба помеѓу спротивни одбивници;
- 11) скокање на скали, надолжни штипи и колески платформи и скокање од истите додека возилата се во движење.

На електрифицираните пруги е забрането и:

- 1) допирање со тело или со предмет на металните конструкции што ја носат контактната мрежа, столбовите, порталите и сл., како и деловите за нивно прицврстување;
- 2) приоѓање поблиску од 15 метри од местото на кое откинат контактен вод ја допрем земјата, како и напегување или засегање со каков и да е предмет во зоната на опасност на контактниот вод која изнесува 2 метра во речник од делот на контактниот вод што е под напон;
- 3) качување на покриви на возила или на товар на отворени возила кога стојат на колосек над кој се издига контактна мрежа под напон, додека водот не ќе се исклучи и земјин;
- 4) прскање со вода или со друга течност на металните конструкции што ја носат контактната мрежа, како и потпирање и сложување материјали на столбовите на контактната мрежа;
- 5) преминување преку пруга и колосек и преминување други места и објекти ако тавно преминување е забрането и означено со еден од написите:

„ЗАБРАНЕТО ОДЕЊЕ ПО ПРУГА — ОПАСНО ЗА ЖИВОТОТ“, „ЗАБРАНЕТО ПРИСТАП — ОПАСНО ЗА ЖИВОТОТ“, „ЗАБРАНЕТО ДА СЕ ГИБА — ОПАСНО ЗА ЖИВОТОТ“.

Член 8

Железничките работници со посебни овластувања и одговорности во железничките станици, депоа и сл. и во железничките транспортни организации, како и овластените железнички работници се должни да соработуваат со органите на внатрешните работи и со другите органи овластени за спроведување на јавниот ред и мир, заради одржување на внатрешниот ред на железниците.

II. ПРИСТАП И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ПОДРАЧЈЕ

Член 9

Заради користење на железничките услуги во врска со превозот на патници и предмети е дозволен пристап, задржување и движење на железничкото подрачје, и тоа:

- 1) на железничката станица:
 - во чекалниците, вестибилите, на пероните и другите простории определени за патници;
 - во стокониот магацин, во просториите односно местата определени за прием на превоз и издавање на втасани предмети, во други магацински простории определени за пристап на лица и на просторот каде што се наоѓаат истоварно-натоварните колосеци;
 - 2) во возовите за превоз на патници:
 - од појдовната до упатната станица на патниците односно крајната станица на возот;
 - 3) на другите пристапни патишта.
- Во кружниот појас на железничката пруга е дозволен пристап и задржување само за лицата од чл. 4 и 5 на овој правилник.
- Придружниците на живи животни, селидбени предмети или други предмети за кои е потребно гоижење за време на превозот, можат да се движат на подрачјето на железничката станица само заради прибавување храна и вода за хранење и поене на животните, допрзнување, обезбедување на товарот или вршење на други дејствија во врска со пратката што ја придружуваат.

Член 10

Пристап и задржување на подрачјето на железничката станица е дозволено само во работното време на станицата. Во стојалиштето и во станицата со ограничено работно време, во времето кога не работат, е дозволен пристап и задржување само во време на пристигањето односно поаѓањето на возот за превоз на патници.

Пристап и задржување во чекалниците, на пероните и другите простории наменети за патниците е дозволено само за лица што имаат намера да патуваат и за лицата што ги пречекуваат или испраќаат патниците. Ова својство се докажува со важечка возна исправа, со перонска карта или друга исправа што дава право на пристап и задржување на овие места. Перонска карта мораат да имаат лицата што не патуваат само во станиците во кои е организирано издигање на овие карти.

Пристап и задржување во чекалниците и другите простории наменети за патниците е дозволен и за лицата на кои им е потребно известување во врска со патувањето или со превозот на предмети.

Член 11

Во станиците во кои патниците преминуваат од еден воз во друг воз дозволено е задржување на тие патници во просториите определени за патниците до поаѓањето на возот со кој го продолжуваат натамошното патување, освен во времето определено за чистење и уредување на овие простории.

Член 12

Без важечка возна исправа или перонска карта во чекалниците можат да се задржуваат следните лица:

- 1) деца до наполнети 12-години возраст, ако нивниот придружник има важечка возна исправа или перонска карта;
- 2) лица што вршат службено дејствие од чл. 4 и 5 на овој правилник, како и лица што врз основа на договор (спогодба) со железничката транспортна организација даваат услуги во возот или на станичното подрачје;
- 3) железнички работници и железнички пензионери, како и членови на нивните семејства, ако тоа

својство го докажат со легитимација за посматрање возење на Југословенските железници, или со ГРП-легитимација;

4) дежурните органи на контролните работи, парничните органи и весните лица кога вршат службено дејство во станицата;

5) работници на ПТТ организации;

6) лица што учествуваат во пречек или испраќање на државни, политички или други функционери.

Член 13

Задржување на патниците и на други лица во чекалниците и другите простории наменети за патниците е дозволено на 60 минути пред пристигањето односно поаѓањето на возот според возниот ред и 15 минути по пристигањето на возот.

Излегувањето на патниците и другите лица на пероните во појдовната станица на возот е дозволено на 60 минути пред поаѓањето на возот, а на 20 минути во станиците каде, што возот има кратко задржување. Задржување на перонот по заминувањето на возот е дозволено до 15 минути.

Во станиците во кои постојат подземни минувајќи или пристапни мостови на пероните, влегувањето на перонот и излегувањето од перонот е дозволено само по тој пат. Минувањето преку станични колосеци во такви станици и во станици со чепни перони е забрането.

Во станици и стојалишта во кои по излегувањето од возот или заради влегувањето во возот мора да се премине преку колосеци, преминувањето преку овие колосеци е дозволено само ако на тие колосеци не се наоѓа воз. Ако на колосеците се наоѓа воз, преминување е дозволено само на местата определени за тоа.

Местото на кое е дозволено влегување на перонот и излегување од перонот мора да биде обележано.

Влегување на патници во воз и излегување на патници од воз во станиците и стојалиштата е дозволено само од страната на која се наоѓа станичната зграда односно од страната на која е перонот. По исклучок, на стојалиште на двоколосечна и паралелна пруга влегување на патници во воз и излегување на патници од воз е дозволено само на спротивната страна од другиот соседен колосек на двоколосечната, односно паралелната пруга, или на страната на која се наоѓа перонот што има премин над или под пругата.

Член 14

Чекалницата за прва класа можат да ја користат само патниците со важечка исправа за прва класа, како и нивните придружници со перонски карти.

Чекалницата за мајки и деца можат да ја користат само мајки со деца, бремени жени и придружници на деца до наполнети 7 години возраст. Едно дете може да има најмногу двајца придружници.

Чекалницата за ученици можат да ја користат само учениците на основните училишта и на средните училишта, учениците на школите за ученици во стопанството, посетителите на курсеви до 18 години возраст и студентите на виши и високи школи и факултети.

Чекалницата за војници можат да ја користат само воените лица.

Член 15

Во просториите наменети за патниците е дозволено внесување на предмети и рачен багаж, што патникот е должен сам да ги чува.

Заради запазување на безбедноста на железничкиот имот, сигурноста на железничкиот сообраќај и личната безбедност на патниците и другите

лица, во просториите наменети за патници не смеат да се внесуваат:

- радиоактивни материи;
- експлозивни материи и предмети;
- предмети наполнети со експлозивни материи;
- средства за палење, огнометни и слични предмети;
- предмети наполнети со збоени гасови;
- материи што се палат сами од себе или во допир со воздухот;
- запаливи течности и материи;
- гадни и заразни материи;
- органски перексиди што можат да експлодираат во допир со пламен или поради удар;
- предмети што можат да им смекаваат на патниците, да им нанесат штета или да ги вознемируваат;
- предмети со непријатна миризба.

Предметите од став 2 на овој член не смеат да се примаат во гардероба на чување.

Патниците што врз основа на посебна дозвола носат огнено оружје (членови на ловечки и стрелечки друштва и др.) можат со себе да носат соодветно количество муниција. Оружјето во текот на превозот мора да биде испразнето.

Спроводиците на лица лишени од слобода можат да носат наполнето огнено оружје само ако се превозуваат во посебни коли или купеа.

Член 16

Патниците и другите лица можат во станичните простории наменети за патниците да внесуваат мали припитомени животни, ако тоа не е во спротивност со ветеринарските, санитарните или други прописи и ако тие животни се затворени во кафези, кутии и сл.

Кучињата што со себе ги водат патниците и други лица мораат да имаат коланца која спречува касање и мораат да се држат на ремен (врвка, синџир итн.).

Член 17

Во станичните простории, било просториите да се наменети за патници или не, не смеат да се воведуваат или внесуваат лица заболени односно за кои се сомнева дека се заболени од некоја заразна болест, наведена во член 1 на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74 и 5/78), и тоа од:

- 1) активна туберкулоза (*Tuberculosis activa*),
- 2) беснило (*Lyssa*),
- 3) Бриловата болест (*Morhous*),
- 4) грип (*Influenza*),
- 5) детска парализа (*Polimyelitis anterior acuta*),
- 6) дифтерија (*Difteria*),
- 7) дизентерија (*Dysentaria Bacillaris*),
- 8) гонореја (*Gonorrhoea*),
- 9) колера (*Cholera asiatica*),
- 10) чума (*Pestis*),
- 11) маларија (*Malaria*),
- 12) мали сипанџи (*Morbili*),
- 13) паратифус (*Paratyphus A и B*),
- 14) перај тифус (*Typhus exanthematicus*),
- 15) повратна треска (*Febris recurrens*),
- 16) Q-треска (*Q febris*),
- 17) сифилис (*Syphilis*),
- 18) абдомен тифус (*Typhus abdominalis*),
- 19) големи сипаници (*Variola vera*),
- 20) голема кашлица (*Pertussis*),
- 21) вирусна хеморагична треска (*Febris haemorrhogicae virosae*),
- 22) вирусен менингитис (*Meningitis virosa*),
- 23) заразен пролив (*Enterocolitis*),

- 24) заразно кочење на вратот (Meningitis epidemica),
- 25) заразна жолтица (Hepatitis viriosa A, Hepatitis viriosa B и Hepatitis viriosa),
- 26) заразно труење со храна предизвикано од салмонели (Toxinfectio alimentaris),
- 27) тетанус (tetanus),
- 28) жолта треска (Febris flava).

Член 18

Пристап и задржување во магацинските простории и на магацинското подрачје е дозволено само во просториите односно местата определени за прием и издавање на предмети и во просториите определени за работа со корисниците на железнички услуги. Задржување на овие места е дозволено само во работното време на магацинот, и тоа на лицата што ги примаат втасаните предмети, предаваат предмети на превоз или вршат други работи во врека со приемот или со предавањето на предмети, како што се: порачување коли, присуствување на царински преглед на пратки, натовар и истовар на дековни и колски пратки, поправка на товар, истовар на претег и сл.

Член 19

Преку пруга може да се преминува само на места определени за тоа — на патни премини.

Станичните колосеци можат да се преминуваат само преку уредени мостови (надвозници, пасарели), подземни премини или на други места определени за тоа.

Движењето по пруга и по станични колосеци и задржување на тие места не е дозволено, освен на лицата од чл. 4 и 5 на овој правилник.

III. ПРИСТАП, ЗАДРЖУВАЊЕ И ПРЕВОЗ ВО ВОЗОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 20

Пристап, задржување и превоз во возови за превоз на патници е дозволен за лицата со важечка возна исправа. Лица без важечка возна исправа можат да влезат и да се задржуваат во возот за превоз на патници само ако својата намера да патуваат му ја соопштат на кондуктерот.

Лица што не патуваат можат да влезат во воз заедно со лицата што патуваат заради давање помош околу сместувањето само ако возот се задржува во станицата толку што да можат да излезат од возот најдоцна 5 минути пред неговото поаѓање.

Патникот може да заземе едно слободно седиште во онаа класа на која му гласи возната исправа. Во возовите и колите со задолжителна резервација патникот може да го заземе само она седиште и во оние коли што се назначени во потврдата за резервација на седиштето.

Во случај на спор околу седиште, кондуктерот е должен на секој патник да му определи седиште, ако во возот има уште слободни места, со тоа што предност да имаат лицата со резервација, инвалидите, мајките со деца, болните и постарите лица.

Ако во возот се предвидени посебни седишта, купе или кола за определена категорија патници, можат да ги користат само тие патници. Ако такви патници нема, тие места можат да ги заземат други патници.

Во колите односно во купето за непущачи не е дозволено пушење ниту со согласност на сите сопатници.

Член 21

Лицата заболени односно лицата за кои се сомнева дека се заболени од заразната болест наведена во член 17 на овој правилник, не смеат да се пре-

везуваат со другите патници. Овие лица можат да се превезуваат само под условите и на начинот што оневозможува ширење на заразата, за што одлука донесуваат надлежните здравствени органи определени со посебни прописи.

Лицата заболени односно лицата за кои се сомнева дека се заболени од колера, чума или големи сипаници не смеат да се превезуваат со железнички превозни средства.

Член 22

Лицата под дејство на алкохол или на опојни дроги и другите лица што со своето однесување ги вознемируваат патниците и другите лица на перонот и во станичните простории, лицата што неовластено присобираат доброволни прилози, како и лицата што не се придржуваат кон прописите за јавниот ред и внатрешниот ред на железниците, нема да се примаат во воз заради превоз иако имаат важечка возна исправа.

Патниците што за време на превозот се однесуваат на начинот од став 1 на овој член, можат, ако ни по опомената од кондуктерот или од друг овластен железнички работник не престанат со такво однесување, да се исклучат од натамошен превоз во првата наредна станица во која возот се задржува редовно, без право да бараат враќање на превозницата (возната цена) за непропатуваниот дел од патот.

Член 23

Во возовите за превоз на патници, како и во просториите за патници на железничките станици е забрането просење, праматарење, коцкање, свирење и пеене за пари, продажба на сувенири, прехранбени производи и алкохолни пијачки, менување валута итн. Ваквите лица ако не престанат да вршат некое од тие дејствија ни по опомената од кондуктерот или од друг овластен железнички работник, ќе се исклучат од натамошен превоз во првата наредна станица во која возот се задржува редовно, без право да бараат враќање на превозницата (возната цена) за непропатуваниот дел од патот.

Работниците на организациите на здружен труд, што врз основа на договор со железничката транспортна организација имаат право да продаваат пијачки и храна по возовите, да менуваат валута и да вршат други работи се должни на барање од кондуктерот или од друг овластен железнички работник да покажат легитимација или друга исправа што им дава право да ги вршат тие работи.

Член 24

Во патнички коли е забрането внесување на багаж што содржи материи или предмети со кои би можела да се загрози сигурноста на патниците и на други лица или ќе им се нанесе штета, како и предметите од член 15 став 2 на овој правилник.

Одредбите од член 16 ст. 1 и 2 на овој правилник се однесуваат и на превозот на живи животни во возовите за превоз на патници.

IV. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ ЗАРАДИ БЕЗБЕДНО И УРЕДНО ОДВИГАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ И ЗАПАЗУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПАТНИЦИТЕ И НА ДРУГИ ЛИЦА

Член 25

На подрачјето на железничка станица, во возовите за превоз на патници и на сите други места на железничкото подрачје што се предвидени за пристап и движење, сите лица се должни да се придржуваат кон внатрешниот ред на железниците пропишан со овој правилник.

Заради безбедно и уредно одвивање на железничкиот сообраќај и запазување на личната безбедност е забрането:

1) покрај пругата, а особено во близина на видните железнички сигнали, да се поставуваат знаци, ознаки, бојосани светлости или кои и да било други направи што со бојата, обликот и светлоста, или на друг начин го отежнуваат уочувањето на железничките сигнали или можат да го доведат во заблуда железничкиот персонал во поглед на нивното значење;

2) во близина на железничката пруга да се изведуваат работи што би можеле да ја оштетат железничката пруга, да ја намалат стабилноста на теренот (лизгање или одронување на теренот, хидрографски промени и сл.), или на кој и да било друг начин да го загрозат или попречуваат железничкиот сообраќај;

3) да им се нанесува каков и да е дефект на железничката пруга, на постројките, уредите и објектите на пругата и на железничките возила и нивната опрема, како и неовластено да се отстрануваат сигналите и сигналните ознаки;

4) да се подигаат и поставуваат какви и да било објекти во пружниот појас, без согласност од железничката транспортна организација;

5) да се оставаат предмети покрај колосекот поблиску од 1,5 метар од најблиската шина на колосекот;

6) да се фрлаат или ставаат какви и да било предмети врз железничката пруга, или да се фрлаат какви и да било предмети врз возовите и железничките возила, врз постројките, уредите и објектите;

7) неовластено да се менува положбата на свртницата или на друг уред со кој се обезбедува сообраќајот на возовите, да се презема дејствие или да се употреби уред за кочење, освен ако со тоа би можела да се спречи опасноста за сигурноста на возот, за безбедноста на патниците и на други лица;

8) неовластено да се отвора браникот на патниот премин, да се става или обесува што и да било на браникот или на друг сигнално-сигурносен уред на патен премин, или на кој и да било друг начин да се попречува нормалното функционирање на браникот или на друг уред на патниот премин;

9) во близината на патните премини да се вршат работи или да се изведуваат работи што ја намалуваат, спречуваат или на кој и да било начин ја попречуваат прегледноста на железничката пруга или на патот;

10) неовластено да се отстранат привремената заштитна направа поставена заради заштита на железничкиот сообраќај на место на одронување, ерозија или порој, или на место изложено на заведување или на силен ветар;

11) да се попречува работата на чуварот на патен премин, на чуварот на мост, на чуварот на тунел, на чуварот на падини или на друг железнички работник во вршење на железничкиот сообраќај;

12) да се преминува преку железничката пруга и да се задржува на места што не се определени за тоа, или непотребно да се задржува на патните премини;

13) неовластено да се оди, да се вози со велосипед или со друго возило по железничката пруга или по станичните колосеци или неовластено да се движи во простор во кој тоа е изречно забрането, односно дозволено само под определени услови;

14) да се преминува преку пругата на патните премини што се заштитени со браници ако браниците се спуштени или ако сигнално-сигурносниот уред покажува забранет премин преку пругата;

15) да се пренесуваат преку пругата особено тешки или масивни предмети или со тешки возила што сообраќаат на патницата со посебна дозвола за вонреден превоз, да се преминува преку пругата без претходно одобрение од железничката транспортна организација, како и да се влечат синџири

или метални предмети ако со тоа би се допирале обете шини на колосекот;

16) да се превезува товар со друмски возила, како и да се носат исправени предмети (знамиња, транспаренти и слични предмети) што се повисоки од заштитните врати на патните премини на електрифицирани пруги;

17) да се допираат со телото или со некој предмет столбовите и другите делови од металната конструкција на контактната мрежа на електрифицирана пруга; да се качува на влечни или други возила, на кола или на тозар на кола ако со тоа се влегува во зоната на опасност од висок напон, освен за време на товарење или на истовар од отворена кола и тоа само кога колата се наоѓа на товарно-истоварни колосеци и во време кога е исклучен и заземјен возниот вод;

18) да се прскаат со вода или со друга течност столбовите и другите делови од металната конструкција на контактната мрежа, да се пали оган во непосредната близина на носечките конструкции или на други делови од контактната мрежа, да се фрла каков и да било предмет врз спроводникот, врз делови или носечките конструкции од контактната мрежа, како и да се застане со нога врз шините на колосекот при преминување на пругата или на станичниот колосек што се електрифицирани;

19) да се завлегува или засегнува со каков и да било предмет во зоната на опасност на контактната мрежа, која изнесува 2 m во пречникот на возниот вод кај монофазниот систем од 25 kV, 50 Hz или 15 kV, 16 2/3 Hz, и 1,5 m кај еднонасочен систем од 3 kV, или во деловите на контактната мрежа што се редовно под напон;

20) да се пушта, пасе или тера добиток по железничкото подрачје;

21) секое друго однесување на лица со кое би се загрозила личната безбедност или безбедноста на железничкиот сообраќај.

Член 26

Заради запазување на личната безбедност на патниците и на други лица, за поудобно патување и одржување на хигиената во просториите на железничката станица и во возовите за превоз на патници, забрането е:

1) пристапување и задржување во просториите определени за патници вон од времето определено во чл. 9 и 10 на овој правилник или пристапување и задржување во тие простории без потреба;

2) пристапување и задржување без потреба во магацинските простории, односно на местата определени за прием и издавање на предмети, како и на магацинското подрачје;

3) излегување на перон порано од 60 минути пред поаѓањето на возот во појдовната станица на возот, и 20 минути во другите станици, или задржување на перон подолго од 15 минути по заминувањето на возот;

4) преминување преку колосеци во станиците во кои се излегува на перон преку подземни минувалници, односно пристапни мостови, или во станиците со челни перони, како и минување преку колосеци надвор од местата предвидени за влегување и излегување на патници во станиците кај кои заради влегување во воз и излегување од воз мора да се премине преку колосеци;

5) влегување во воз или излегување од воз од спротивната страна на станичната зграда или на перонот;

6) скокање во воз и искокање од воз додека возот е во движење, како и влегување во воз и излегување од воз пред да застане возот во станицата;

7) влегување во воз или излегување од воз низ прозорец на колата;

8) оставање отворени врати по влегување во колата или по излегување од колата;

9) влегување во колата и излегување од колата за време на задржувањето на возот пред влезен

сигнал или на задржувањето на возот на отворена пруга;

10) задржување на скалите и платформите од колите, на просторот помеѓу колите, односно на спојните мовачиња (спојници), држачите, одбивници-те и др.;

11) качување и задржување на покривот од колите;

12) превезување во воз што не е наменет за превоз на патници, освен по одобрение од железничката транспортна организација;

13) внесување како багаж во просторните наменети за патници и во воз за превоз на патници на предмети наведени во член 15 став 2 на овој правилник;

14) наведнување низ прозорец и отворање бочна врата од колата и потпирање врз неа додека е возот во движење;

15) заземање повеќе седишта во патничката кола отколку што се имаат возни карти;

16) валкање, оштетување или отуѓување на инвентарот и на друга опрема на колите, на чекалниците и на другите простории наменети за патници;

17) влегување и задржување на лица што се заболени или за кои се сомнева дека се заболени од заразни болести наведени во член 17 на овој правилник, во станичните простории, односно во возовите за превоз на патници, освен на прописан начин;

18) фрлање низ прозорец од колите какви и да било предмети или отпадоци, или истурање течност додека е возот во движење, додека стои во станицата или е на пруга;

19) симнување или кинење од сидовите на станичните простории и од патничките коли на изводи од возниот ред, на ценовник на возните исправи, на известувања, реклами, на мапи на железничките мрежи и др.;

20) неовластено носење на службената облека и на ознаките на железничкиот работник;

21) паркирање на моторни и други возила на станичното подрачје, на местата што не се определени за тоа.

V. ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

Член 27

За одржување на внатрешниот ред на железниците пропишан со овој правилник се грижат овластените железнички работници, и тоа:

1) на железничкото подрачје: чувар на железнички објект (чувар на пруга, чувар на патен премин и др.), редар, вратар, свртничар, отпремник, одјавничар, шеф на пружна делница, пружен раководител, отправник на возови, раководител на железничка станица (шеф на станица) и раководител на транспортно-комерцијални работи и нивни помошници, како и други лица определени со самоуправен општ акт;

2) во возовите: кочничар, кондуктер, возовоѓа и ревизор на возови, а помошник на машиновоѓа само ако во возот нема друг персонал што го придружува возот;

3) на железничкото подрачје и во возовите: работници од внатрешната контрола на железничката транспортна организација.

Член 28

Овластените железнички работници имаат право и должност да внимаваат на одржувањето на внатрешниот ред на железниците, како и да преземаат потребни мерки за спречување на секое дејствие што би било насочено кон нарушување на внатрешниот ред, на безбедноста на железничкиот сообраќај, на патниците, на другите лица и на предметите на железничкото подрачје.

Овластените железнички работници во спроведувањето на внатрешниот ред на железниците ги имаат особено следните права и должности:

1) да легитимираат лица што се наоѓаат на железничкото подрачје определено за пристап, движење и задржување на патници и на други лица и лица во возовите ако го нарушуваат внатрешниот ред и пропишаните мерки за безбедност, и да преземаат потребни мерки свие лица да се отстранат од железничкото подрачје или од возот;

2) да легитимираат непознати лица што ќе се затечат на железничкото подрачје што не е определено за пристап, движење и задржување на лица, како и да ги отстранат од тоа подрачје;

3) да ги одземаат предметите што се употребени за извршување на прекршок или за нарушување на внатрешниот ред на железниците. Одземените предмети овластените железнички работници ги прилагаат кон писмената пријава;

4) да бараат од органите на внатрешните работи потребна помош во спречувањето на нарушувањето и во воспоставувањето на внатрешниот ред на железниците и во придружувањето кон прописите за безбедноста на железничкиот сообраќај;

5) да поднесуваат писмени пријави против нарушителите на внатрешниот ред до железничките работници со посебни овластувања и одговорности или до другите работници одговорни за уредноста и безбедноста на сообраќајот определени со самоуправниот општ акт од железничката транспортна организација со кој се уредува работниот однос;

6) да спречуваат пристап, движење и задржување на неовластени лица на железничкото подрачје што не е определено за патници и за други лица;

7) да го регулираат на погоден начин движењето на патниците кон благајните, гардеробите, чекалниците, бирото за информации, подземните минува-лишта и кон излезите на перон и од перон;

8) да спречуваат внесување во чекалницата и во другите простории наменети за патници, како и во возовите за превоз на патници, на предмети што поради својот обем или од друга причина наведена во овој правилник не смеат да се внесуваат во станичните простории и во возовите.

Член 29

Освен правата и должностите пропишани со овој правилник, работниците со посебни овластувања и одговорности (раководител на станица, раководител на транспортно-комерцијални работи и нивни помошници, како и работници на внатрешната контрола на железничката транспортна организација) во поглед на одржувањето на внатрешниот ред на железниците и извршувањето на работните обврски, ги имаат и правата и должностите пропишани со самоуправен општ акт на железничката транспортна организација и со закон.

Член 30

Против лицата што го нарушиле внатрешниот ред на железниците, покрај мерките предвидени во член 28 на овој правилник, може да се поднесе и пријава до судијата за прекршоци.

Пријавата ја поднесуваат работниците со посебни овластувања и одговорности и работниците на внатрешната контрола на железничката транспортна организација без оглед на местото на нарушувањето на внатрешниот ред, а работниците со посебни овластувања и одговорности на други железнички единици и станици само против лицата што го нарушиле внатрешниот ред на железниците на подрачјето на таа единица, односно станица.

Другите лица одговорни за уредноста и безбедноста на сообраќајот можат да поднесуваат пријави до судијата за прекршоци ако железничката транспортна организација ги овластила за тоа со посебен самоуправен општ акт.

Член 31

Овластените железнички работници од член 27 на овој правилник за време на работата мораат да носат службена или работна облека, односно рабо-

тен мантил и видливи железнички ознаки (службена капа, амблем), освен работниците од член 27 под 1 и 3 на овој правилник, ако тоа е уредено со самоуправен општ акт на железничката транспортна организација.

Чуварите на железнички станици ако не носат посебно определена службена облека, редарите и вратарите во железничките станици, мораат да носат црвена лента на левиот ракав со железнички амблем.

Член 32

Овластените железнички работници мораат да имаат легитимација што на имателот му дава право на вршење оние работи и на преземање оние мерки што се наведени во член 60 на Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај и во член 28 на овој правилник. Овие работници се должни при преземањето на мерките за кои се овластени да ја покажат легитимацијата на барање на заинтересираното лице.

Член 33

Легитимацијата е во големина 85 X 60 mm, со тврди пластифицирани корици во жолта боја.

Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена. Рокот на важноста на легитимацијата го продолжува и промената на местото на одржувањето на внатрешниот ред ја врши единицата на железничката транспортна организација што ја издала легитимацијата.

Образецот на легитимацијата од член 32 на овој правилник е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 34

Евиденција за издадените легитимации води единицата што ја издала легитимацијата.

Член 35

Овластените железнички работници се должни да ѝ ја вратат легитимацијата на единицата што им ја издала легитимацијата ако им престанало овластувањето за одржување на внатрешниот ред на железниците.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Железничките транспортни организации се должни самоуправните општи акти со кои го уредуваат внатрешниот ред на своето железничко подрачје да ги усогласат со одредбите на овој правилник во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 37

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Самоуправната спогодба за внатрешниот ред на железницата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/75).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите на самоуправните општи акти на железничките транспортни организации што се во спротивност со одредбите на овој правилник.

Член 38

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2391/78
12 јули 1978 година
Белград

Собрание на Заедницата на Југословенските железници

Претседател,
Драгутин Грегорко, с. р.

Образец на легитимација на овластените железнички работници за одржување на внатрешниот ред на железниците

(прва страна на кориците)

(железнички амблем)

ЛЕГИТИМАЦИЈА

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

(втора страна на кориците — празна)

(прва страна од листот)

Ред. број —

(назив на единицата на железничката транспортна организација што ја издава легитимацијата)

ЛЕГИТИМАЦИЈА

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

(назначување на единицата и на местото на одржувањето на внатрешниот ред)

(втора страна од листот)

Другарот —, се овластува да го одржува внатрешниот ред на железничкото подрачје и во возовите и да ги презема мерките наведени во член 60 на Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77) и во член 28 на Правилникот за внатрешниот ред на железниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/78).

19— година

во —

(потпис на раководителот на единицата)

(трета страна од листот)

Важноста на легитимацијата се продолжува за:
19— година (МП) (потпис на раководителот) —
19— година (МП) (потпис на раководителот) —
(итн. вкупно пет години)

(четврта страна од листот и внатрешна страна од кориците)

Овластениот железнички работник за одржување на внатрешниот ред на железничкото подрачје и во возовите, ги има особено следните права и должности:

1) да легитимира лица што се наоѓаат на железничкото подрачје определено за пристап, движење и задржување на патници и на други лица и лица во возовите ако го нарушуваат внатрешниот ред и пропишаните мерки за безбедност и да презема потребни мерки овие лица да се отстранат од железничкото подрачје или од возот;

2) да легитимира непознати лица што ќе се за-
течат на железничкото подрачје што не е определе-
но за пристап, движење и задржување на лица, ка-
ко и да ги отстрани од тоа подрачје;

3) да ги одзема предметите што се употребени
за извршување на прекршок или за нарушување на
внатрешниот ред на железниците. Кон одземените
предмети прилага писмена пријава;

4) да бара од органите на внатрешните работи
потребна помош во спречувањето на нарушувањето
и во воспоставувањето на внатрешниот ред на же-
лезниците и во придржувањето кон прописите за
безбедноста на железничкиот сообраќај;

5) да поднесува писмени пријави против нару-
шителите на внатрешниот ред до железничките ра-
ботници со посебни овластувања и одговорности или
до другите работници одговорни за уредноста и без-

бедноста на сообраќајот определени со самоуправ-
ниот општ акт на железничката транспортна орга-
низација со кој се уредува работниот однос;

6) да спречува пристап, движење и задржува-
ње на неовластени лица на железничкото подрачје
што не е определено за патници и за други лица;

7) да го регулира на погоден начин движењето
на патниците кон благајните, гардеробите, чекал-
ниците, бирото за информации, подземните минува-
лишта и кон излезите на перон и од перон;

8) да спречува внесување во чекалницата и во
другите простории наменети за патници, како и во
возовите за превоз на патници, на предмети што
поради својот обем или од друга причина наведена
во овој правилник не смеат да се внесуваат во ста-
ничните простории и во возовите.

738.

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ОБЛИЦИ И ПАКУВАЊА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е
ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1978 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1978 година е дадено одобрение за пуштање во промет на след-
ните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Облик и паку- вање на лекот	Начин на издавање, односно на употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на ле- кот во промет
1	2	3	4	5	6
1	AGIOLAX	гранулат, 500 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Подравка“ — Ко- привница ООУР Белу- по — Творница лије- кова — Лудбрег	0502-490/1 од 26. IV 1978.
2	ALDERGAM (Dihydroergo- toxinum)	капки, 50. ml	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Алкалоид“ — Хемис- ко-фармацеутско коз- метичка индустрија — Скопје	0502-5828/1-77 од 26. IV 1978.
3	AMPICILIN	сува смеса за подготовка на капки за деца (2 g ампицилин за подготовка на 20 ml капки за деца)	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„ЛЕК“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	0502-4981/1-77 од 5. I 1978.
4	BRICANYL (Terbutalini sulfas)	сируп, 120 ml	„	„Босналијек“ — Пре- дузеће за производњу фармацевтских, коз- метичких и хемијских производа — Сарајево	0502-1171/1-77 од 9. I 1978.
5	BRINERDIN	дражеи 50 драж.	„	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козмети- ка, здравилиште ин гостинство — Ново Место	0502-342/1 од 27. I. 1978.
6	CEDILANID (Lanatosidum)	капки 30 ml	„	„	0502-340/1 од 26. I 1978.

1	2	3	4	5	6
7	CEFATREXYL (Cefapirinum)	инјекции, 500 mg 50 X 500 mg	Може да се употребу- ва во здравствени ор- ганизации на здру- жен труд. По исклу- чок, лекот може да се издаде со лекарски рецепт само ако е назначено дека лице- то претходно било ле- кувано со овој лек во здравствена организа- ција на здружен труд	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд— Земун	0502-3161/1-77 од 26. I 1978.
8	CEFATREXYL (Cefapirinum)	инјекции 1 g 50 X 1 g	„	„	0502-3162/1-77 од 26. I 1978.
9	CELESTODERM V (Betamethasonum)	крем 0.05% 15 g	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козмети- ка, здравилниче ин- гостинство — Ново Место	0502-3682/1-77 од 12. V 1978
10	CELESTODERM V (Betamethasonum)	крем 0.05% 30 g	„	„	0502-3683/1-77 од 12. V 1978
11	CELESTODERM V (Betamethasonum)	маст 0.05% 15 g	„	„	0502-3684/1-77 од 12. V 1978
12	CELESTODERM V (Betamethasonum)	маст 0.05% 30 g	„	„	0502-3685/1 од 12. V 1978
13	CEPOREX (Cefalexinum)	сува смеса за подготовка на капки, 1 g це- фалексин за подготовка на 10 ml капки	„	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	0502-4582/1-77 од 25. IV 1978.
14	DIANABOL (Metandienonum)	крем, 20 g	„	„Лек“ — Товарна фармацевтских и ке- мијских изделков — Љубљана	0502-3121/1-77 од 5. I 1978.
15	DIANABOL (Metandienonum)	крем, 100 g	„	„	0502-3122/1-77 од 5. I 1978.
16	DITAMIN (Dihydroergotamini metansulfonas)	таблети 1 kg 20 X 1 mg	„	„	0502-4980/1-77 од 24. IV 1978.
17	DITAMIN retard (Dihydroergotamini metansulfonas)	таблети, 10 X 2.5 mg	„	„	0502-4979/1-77 од 24. IV 1978.
18	ENBECIN	прашок во рас- прснувач, 200 g прашок во рас- прснувач	Може да се употре- бува само во здравст- вени организации на здружен труд	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд— Земун	0502-6976/1-77 од 10. V 1978.
19	GAMMA GLOBU- LINUM HUMANUM LYOPHILISATUM (Gama globulin ljudski liofilizovani)	5% раствор за интравенозна у- потреба, 1 ши- шенце со 250 mg 5% гама глобу- лин на човечки лиофил. и 5 ml вода за инјек- ции	Може да се употребу- ва само во соодветни здравствени организа- ции на здружен труд	Имунолошки завод — Загреб	0502-1349/1 од 12. V 1978.

1	2	3	4	5	6
20	GLUKOZA 25% (Dekstroza)	10 X 20 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Плива“ — Творница фармацеутских и ке- миских производа — Загреб	0502-5839/1-77 од 8. II 1978.
21	GLUKOZA 40% (Dekstroza)	10 X 20 ml	„	„	0502-5838/1-77 од 8. II 1978.
22	GYNO-DAKTARIN (Miconazoli nitras)	овули, 7 X 200 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козмети- ка, здравилниче ин гостинство — Ново Место	0502-4964/1-77 од 11. V 1978.
23	HYDERGIN	раствор, 50 ml	„	„	0502-6054/1-77 од 12. I 1978.
24	IODAMID 300 (Jodamidum)	инјекции, 100 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„	0502-6745/1-77 од 10. V 1978.
25	IODAMID 380 (Jodamidum)	инјекции, 100 ml	„	„	0502-6746/1-77 од 10. V 1978.
26	IODAMID 24% (Jodamidum)	раствор за инфузии, 250 ml	„	„	0502-6747/1-77 од 10. V 1978.
27	IODAMID 38% (Jodamidum)	раствор за инфузии, 250 ml	„	„	0502-6748/1-77 од 10. V 1978.
28	LEKOPAIN (Himoparain i parain)	инјекции, 1 X 14 и. е. (FIF U)	Може да се употребу- ва во соодветни ста- ционарни здравствени организации на здру- жен труд	„Лек“ — Товарна фар- мацевтских ин кеми- ских изделков — Љуб- љана	0502-2299/1 од 24. IV 1978.
29	LEKOPAIN (Himoparain i parain)	инјекции, 1 X 35 и. е. (FIF U)	„	„	0502-2300/1 од 24. IV 1978.
30	LEKOPAIN (Himoparain i parain)	инјекции, 1 X 70 и. е. (FIF U)	„	„	0502-2301 од 24. IV 1978.
31	LENTRAT	капли, 24 kaps.	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Фармакос“ — Фаб- рика лекова — При- зрен	0502-4711/1-77 од 9. I 1978.
32	LJUDSKI ALBUMIN 12%	раствор, 5 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	Завод за трансфу- зију крви СРС — Београд	0502-5828/1-77 од 24. IV 1978.
33	MFTINDOL (Indometacinum)	супозитории, 10 X 100 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилниче ин гостинство — Ново Место	0502-341/1 од 27. IV 1978.
34	NAPROSYN (Naproxenum)	супозитории, 10 X 500 mg	„	„	0502-1263/1 од 27. IV 1978.

1	2	3	4	5	6
35	NAPROSYN (Naproxenum)	таблети, 50 X 250 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилнице ин- гостинство — Ново Место	0502-4926/1-77 од 12. I 1978.
36	NITRO-MACK- -RETARD (Nitroglycerolum)	капсли, 60 X 2,5 mg	„	„Фармакос“ — Фаб- рика лекова — Приз- рен	0502-6151/1-77 од 27. IV 1978.
37	OLDON	таблети, 24 tabl.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	0502-1732/1 од 27. IV 1978.
38	OSPEN 750 (Phenoxymethyl- penicillinum)	сируп, 100 ml	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилнице ин- гостинство — Ново Место	0502-1262/1 од 12. V 1978.
39	PALITREX (Cefalexinum)	капсли, 104 X 250 mg	„	„Галеника“ — Фар- мацевтско-хемијска индустрија — Бео- град — Земун	0502-4166/1-77 од 9. I 1978.
40	PALITREX (Cefalexinum)	капсли, 104 X 500 mg	„	„	0502-4166/1-77 од 26. I 1978.
41	PEPSAN	зрна, 40 Кесичиња	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Плива“ — Творница фармацевтских и хе- мијских производа — Загреб	0502-5566/1-77 од 12. IV 1978.
42	PLISULFAN (Sulfafenazolum)	маст за очи, 5 g	Може да се издава со рецепт од лекар специјалист од соод- ветна гранка на ме- дицината. По исклу- чок, лекот може да се издаде и со рецепт од лекар од општа меди- цина само ако е наз- начено дека лекот е пропишан врз основа на мислење на лекар специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицината	„	0502-4525/1-77 од 24. IV 1978.
43	PROGESTERON DEPO	инјекции, 250 mg 5 X 250 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Галеника“ — Фарма- цевтско-хемијска ин- дустрија — Београд — Земун	0502-4063/1-77 од 26. I 1978.
44	REDERGIN	лингвалети, 20 X 1 mg	„	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин- кемијских изделков — Љубљана	0502-4976/1-77 од 5. I 1978.
45	RIFADIN (Rifampicinum)	капсли, 104 X 150 mg	Може да се издава со рецепт од лекар спе- цијалист од соодвет- на гранка на медици- ната. По исклучок, лекот може да се из- даде и со рецепт од лекар по општа меди- цина само ако е наз- начено дека лекот е пропишан врз основа на мислење на лекар специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицината	„Галеника“ — Фар- мацевтско-козме- тичка индустрија — Београд — Земун	0502-4627/1-77 од 9. I 1978.
46	RIFADIN (Rifampicinum)	капсли, 104 X 300 mg	„	„	0502-4626/1-77 од 9. I 1978.

1	2	3	4	5	6
47	SUŠENA HUMANA PLAZMA	150 ml хумана плазма лиоф. и 150 ml вода за инјекции	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Завод СР Словеније за трансфузију крви — Љубљана	0502-4233/1-77 од 21. I 1978.
48	ŠUVIPEN (Metampicillinum)	прашок за деца, 24 X 125 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Здравље“ — Фармакеутских и хемијских производа — Лесковац	0502-319/1 од 27. IV 1978.
49	VISKEN (Pindololum)	капки,	„	„Крка“ — фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште и гостинство — Ново Место	0502-6157/1-77 од 12. I 1978.
50	VISKEN (Pindololum)	таблети, 20 X 15 mg	„	„	0502-1765/1 од 9. V 1978.
51	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	шумечки таблети, 10 X 1 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„	0502-6752/1 од 12. V 1978.

Бр. 05-1542/1
19 јули 1978 година
Београд

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

739.

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1978 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1978 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Облик и пакување на лекот	Начин на издавање, односно на употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ALUFIBRAT (Aluminii clofibratum)	таблети, 60 X 500 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Фармакос“ — Фармика лекова — Призрен	0502-5247/1-77 од 10. II 1978.
2	AMIKACIN (Amikacinum)	инјекции, 10 X 100 mg	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Галеника“ — Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд — Земун	0502-6104/1-77 од 11. V 1978.
3	AMIKACIN (Amikacinum)	инјекции, 10 X 500 mg	„	„	0502-6103/1-77 од 11. V 1978.
4	ASPALGIN (Acidum acetylsalicylicum)	таблети, 20 X 300 mg	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт	„Крка“ — фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште и гостинство — Ново Место	0502-715/1 од 8. V 1978.

1	2	3	4	5	6
5 ATROPIN 0,5%	капки за очи, 2 ml	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	0502-5029/1-77 од 12. IV 1978.	
6 ATROPIN 1%	капки за очи 2 ml	„	„	0502-5028/1-77 од 12. IV 1978.	
7 BIVACYN	маст за очи	„	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичких изделков — Љубљана	0502-6375/1-77 од 24. IV 1978.	
8 BIVACYN	прашок, 5 g	„	„	0502-6373/1-77 од 24. IV 1978.	
9 BIVACYN	прашок во рас- прснувач, 200 g	Лекот може да се употребува само во здравствени органи- зации на здружен труд	„	0502-6374/1-77 од 24. IV 1978.	
10 BIVACYN	сува смеса за подготовка на раствор,	Лекот може да се употребува во здрав- ствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде со лекар- ски рецепт само ако е назначено дека ли- цето претходно било лекувано со овој лек во здравствена орга- низација на здружен труд	„	0502-6372/1-77 од 24. IV 1978.	
11 CEFALEKSIN (Cefalexinum)	сува смеса за подготовка на сируп (5 g це- фалексин за подготовка на 100 ml сируп)	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Подравка“ — Ко- привница — ООУР Белупо — Творница лијекова — Лудбрег	0502-6350/1-77 од 3. V 1978.	
12 CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 16 X 250 mg	„	„	0502-6344/1-77 од 3. V 1978.	
13 CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 100 X 250 mg	„	„	0502-6345/1 од 3. V 1978.	
14 CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 500 X 250 mg	„	„	0502-6346/1-77 од 3. V 1978.	
15 CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 16 X 500 mg	„	„	0502-6347/1-77 од 3. V 1978.	
16 CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 100 X 500 mg	„	„	0502-6348/1-77 од 3. V 1978.	
17 CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 500 X 500 mg	„	„	0502-6349/1 од 3. V 1978.	

1	2	3	4	5	6
18	CEFALEKSIN (Cefalexinum)	сува смеса за подготовка на сируп (5 g це- фалексин за подготовка на 100 ml сируп)	Може да се издава са- мо со лекарски рецепт	„Фармакос“ — Фабри- ка лекова — Призрен	0502-920/1-77 од 3. V 1978.
19	CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 16 × 250 mg	„	„	0502-916/1-77 од 3. V 1978.
20	CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 100 × 250 mg	„	„	0502-917/1-77 од 3. V 1978.
21	CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 16 × 500 mg	„	„	0502-918/1-77 од 3. V 1978.
22	CEFALEKSIN (Cefalexinum)	капсли, 100 × 500 mg	„	„	0502-919/1-77 од 3. V 1978.
23	CETALGIN	таблети, 20 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„	0502-1591/1 од 9. V 1978.
24	CETALGIN	таблети, 50 табл.	„	„	0502-2634/1 од 9. V 1978.
25	COLOCLENS (Senozid A и B)	сируп, 75 ml	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Подравка“ — Ко- привница, ООУР Белупо — Творница лијекова — Лудбрег	0502-2626/1-76 од 3. V 1978.
26	DIFETOIN (Difenhydantoin- -natrijum)	таблети, 100 × 100 mg	„	„Плива“ — Творница фармацеутских и ке- мијских производа — Загреб	0502-6029/1-77 од 28. III 1978.
27	ENDOMETRIL (Lynestrenolium)	таблети, 30 × 5 mg	Може да се издава со рецепт од лекар- специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицината. По исклу- чок, лекот може да се издаде и со рецепт од лекар по општа меди- цина само ако е наз- начено дека лекот е пропишан врз основа на мислење од лекар специјалист по соод- ветна гранка на меди- цината	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	0502-346/1 од 8. V 1978.
28	FRIGALIN (Erythromycinum)	гранулат за подготовка на суспензија за о- рална употреба (2,4 g еритроми- цин за подготов- ка на 60 ml суспензија)	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Галеника“ — Фарма- цевтско хемијска ин- дустрија — Београд — Земун	0502-6228/1-77 од 12. V 1978.
29	FRIGALIN (Erythromycinum)	таблети, 16 × 250 mg	„	„	0502-6227/1-77 од 12. V 1978.
30	FOLAN (Acidum folicum)	таблети, 20 × 5 mg	„	„Фармакос“ — Фаб- рика лекова — При- зрен	0502-445/1 од 3. V 1978.

1	2	3	4	5	6
31	GESTORMONE (Allylestrenolum)	таблети, 20 X 5 mg	Може да се издава со рецепт од лекар спе- цијалист по соодветна гранка на медицина- та. По исклучок, ле- кот може да се изда- де и со рецепт од ле- кар на општа медици- на само ако е назна- чено дека лекот е пропишан врз основа на мислење од лекар специјалист на соод- ветна гранка на ме- дицината	„Зорка“ — Хемиска индустрија — Шабац	0502-1479/1 од 8. V 1978.
32	HEPARIN	инјекции, ши- шенца со 5 ml	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Лек“ — Товарна фармацевтских и ке- мичких изделков — Љубљана	0502-4977/1-77 од 5. I 1978.
33	HIDROFID (Xylometazolini chloridum)	капки за очи, 0.1%, 10 ml	“	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мичких производа — Загреб	0502-6034/1-77 од 24. IV 1978.
34	HOMATROFIN	капки за очи, 2%, 10 ml	“	“	0502-1828/1 од 22. IV 1978.
35	HETON (Dihydralazini sulfas)	таблети, 40 X 25 mg	“	“	0502-5587/1-77 од 23. III 1978.
36	HETON (Dihydralazini sulfas)	таблети, 100 X 25 mg	“	“	0502-5834/1-77 од 23. III 1978.
37	INFUSOL	раствор за ин- фузии, 500 ml	Може да се употре- бува само во здравст- вени организации на здружен труд	“	0502-3153/1-77 од 23. IV 1978.
38	INFUSOL ALK	раствор за ин- фузии, 500 ml	“	“	0502-5337/1-77 од 25. IV 1978.
39	KODISAL	таблети, 10 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Кона“ — Фармацевт- ска компанија козметич- ка, здравствена и на гастричност — Ново Место	0502-1229/1 од 9. V 1978.
40	KODISAL	таблети, 500 табл.	“	“	0502-1229/1 од 9. V 1978.
41	LEKOTAM (Bromazepamum)	капсули, 30 X 3 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Лек“ — Товарна фармацевтских и ке- мичких изделков — Љубљана	0502-5511/1-77 од 5. I 1978.
42	LEKOTAM (Bromazepamum)	капсули, 100 X 3 mg	“	“	0502-5511/1-77 од 5. I 1978.
43	LEKOTAM (Bromazepamum)	таблети, 20 X 6 mg	“	“	0502-5511/1-77 од 5. I 1978.
44	LEKOTAM (Bromazepamum)	таблети, 100 X 6 mg	“	“	0502-5512/1-77 од 5. I 1978.

1	2	3	4	5	6
45 LIDAPRIM	таблети за деца, 20 табл.	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Алкалоид“ — Хемиј- ско-фармацеутско- козметичка инду- стрија — Скопје	0502-4596/1-77 од 5. I 1978.	
46 LIDAPRIM	таблети за деца, 100 табл.	„	„	0502-4597/1-77 од 5. I 1978.	
47 LIDAPRIM	таблети, 20 табл.	„	„	0502-4595/1-77 од 5. I 1978.	
48 LIDAPRIM	таблети, 100 табл.	„	„	0502-4594/1-77 од 5. I 1978.	
49 LITIUM KARBONAT (Litil carbonas)	капсли, 104 X 300 mg	Може да се упот- ребува во здравствени организации на здру- жен труд. По исклу- чок, лекот може да се издаде со лекарски рецепт само ако е назначено дека лице- то претходно било ле- кувано со овој лек во здравствена органи- зација на здружен труд	„Галеника“ — Фарма- цеутско хемијска ин- дустрија — Београд — Земун	0502-6975/1-77 од 3. V 1978.	
50 LONGORAN (Penfluridolum)	таблети, 12 X 20 mg	„	„Крка“ — фармацев- тика хемија, козмети- ка здравилнице ин- гостинство — Ново Место	0502 3687/1 од 8. V 1978.	
51 MENDIAXON (Hymecromonum)	дражен, 20 X 200 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	Bvk Gulden, Pharma- zeutika, Konstanz — Савезна Република Немачка, Заступниш- тво иностраних фир- ми „FABEG“ — Бео- град	0502-1381/1-76 од 27. III 1978.	
52 MENDIAXON (Hymecromonum)	дражен, 50 X 200 mg	„	„	0502-1380/1-76 од 27. III 1978.	
53 METILDOPA (Methyldopum)	таблети, 25 X 250 mg	„	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд — Земун	0502-6628/1-77 од 3. V 1978.	
54 METILDOPA (Methyldopum)	таблети, 20 X 500 mg	„	„	0502-6627/1-77 од 3. V 1978.	
55 METILDOPA (Methyldopum)	таблети, 25 X 250 mg	„	„Крка“ — фармацев- тика хемија, козмети- ка здравилнице ин- гостинство — Ново Место	0502-6052/1-77 од 3. V 1978.	
56 METILDOPA (Methyldopum)	таблети, 100 X 250 mg	„	„	0502-6059/1-77 од 3. V 1978.	
57 METILDOPA (Methyldopum)	таблети, 20 X 500 mg	„	„	0502-1626/1-77 од 3. V 1978.	

1	2	3	4	5	6
58 METILDOPA (Methyldopum)	таблети, 100 × 500 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козмети- ка, здравилнице и гостинство — Ново Место	0502-6127/1-77 од 3. V 1978.	
59 MUKOLEN (Eprazinoni chloridum)	дражеи, 20 × 50 mg	„	„	0502-1835/1-77 од 19. IV 1978.	
60 MUKOLEN (Eprazinoni chloridum)	супозитории за деца, 6 × 50 mg	„	„	0502-2747/1-77 од 19. IV 1978.	
61 MYRIN	таблети, 10 табл.	„	„Лек“ — товарна фар- мацевтских и кеми- чних изделков — Љуб- љана	0502-1428/1-77 од 5. I 1978.	
62 NOLVADEX (Tamoxifenum)	таблети, 30 × 10 mg	Може да се упот- ребува во соодветни здравствени органи- зации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се из- даде со лекарски ре- цепт само ако е наз- начено дека лицето претходно било леку- вано со овој лек во здравствена органи- зација на здружен труд	ICI Pharmaceuticals Division, Англија Застапник Интерекс- порт — Београд, рдна организација спољне трговине	0502-456/1 од 12. V 1978.	
63 NOVODON	таблети, 10 табл.	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козмети- ка, здравилнице и гостинство — Ново Место	0502-6056/1-77 од 12. V 1978.	
64 NOVODON	таблети, 500 табл.	„	„	0502-6057/1 од 12. V 1978.	
65 NOVORECTOL-H	маст, 25 g	„	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд — Земун	0502-6105/1-77 од 9. V 1978.	
66 NOVORECTOL-H	супозитории, 10 супоз.	„	„	0502-4126/1-77 од 9. V 1978.	
67 OJKAMID (Piracetamum)	инјекции, 10 × 5 ml по 1 g	Може да се упот- ребува само во соод- ветни здравствени ор- ганизации на здру- жен труд	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	0502-3866/1-78 од 25. IV 1978.	
68 OJKAMID (Piracetamum)	инјекции, 50 × 5 ml по 1 g	„	„	0502-2324/1 од 25. IV 1978.	
69 OJKAMID (Piracetamum)	капсли, 60 × 400 mg	„	„	0502-3868/1-78 од 25. IV 1978.	

1	2	3	4	5	6
70 OLIVOMYCIN (Olivomycinum)	инјекции, 1 X 20 mg	Може да се употребува во соодветни здравствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издава со лекарски рецепт само ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Крка“ — фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште и гостинство — Ново Место	0502-6749/1-77 од 15. V 1978.	
71 PARACET (Paracetamololum)	сируп, 100 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Здравље“ — Фабрика фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	0502-4733/1-77 од 21. IV 1978.	
72 PARACET (Paracetamololum)	таблети, 24 X 120 mg	„	„	0502-1733/1 од 12. IV 1978.	
73 PARACET (Paracetamololum)	таблети, 1000 X 120 mg	„	„	0502-4732/1-77 од 12. IV 1978.	
74 PARACET (Paracetamololum)	таблети, 24 X 500 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	„	0502-1734/1 од 12. IV 1978.	
75 PARACET (Paracetamololum)	таблети, 1000 X 500 mg	„	„	0502-4731/1-77 од 12. IV 1978.	
76 PIONIN (Carfecilinum)	таблети, 15 X 500 mg	Може да се издава со рецепт од лекар специјалист по соодветна гранка на медицината. По исклучок, лекот може да се издаде и со рецепт од лекар по општа медицина само ако е назначено дека е лекот пропишан врз основа на мислење од лекар специјалист по соодветна гранка на медицината	„Плива“ — Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	0502-578/1 од 26. IV 1978.	
77 PIONIN (Carfecilinum)	таблети, 100 X 500 mg	„	„	0502-2323/1 од 26. IV 1978.	
78 POVIDON JODID	пена 0.75%, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	0502-4714/1-77 од 10. V 1978.	
79 POVIDON JODID	раствор 1%, 500 ml	„	„	0502-4715/1-77 од 10. V 1978.	
80 SALVIAMIN L-8,b.UH	раствор за инфузии без јаглени хидрати, 500 ml	„	„Плива“ — Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	0502-5426/1-77 од 25. IV 1978.	
81 SALVIAMIN LX-6,b.EL	раствор за инфузии без електролит, 500 ml	„	„	0502-5425/1-77 од 25. IV 1978.	

1	2	3	4	5	6
82 SOLUDEKS 40 (Dextranum 40)	раствор за и. в. употреба,	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Плива“ — Творница фармацеутских и ке- мијских производа — Загреб	0502-4629/1-77 од 25. IV 1978.	
83 SOLUDEKS 70 (Dextranum 70)	раствор за и. в. употреба,	„	„	0502-4630/1-77 од 25. IV 1978.	
84 SPEKTINOMICIN (Spectinomycinum)	инјекции, 1 X 2 g	Може да се упот- ребува во соодветни здравствени органи- зации на здружен труд	„Инекс Хемофарм“ — Хемијско-фармаце- утска индустрија — Вршац	0502-3962/1-77 од 9. V 1978.	
85 STAFOPEN (Flucloxacillinum)	инјекции, 10 X 250 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“ — фармацев- тика, кемија, козмети- ка, здравилиште ин гостинство — Ново Место	0502-2830/1-77 од 11. V 1978.	
86 STAFOPEN (Flucloxacillinum)	капсли, 16 X 250 mg	„	„	0502-2829/1-77 од 11. V 1978.	
87 STAFOPEN (Flucloxacillinum)	капсли, 100 X 250 mg	„	„	0502-1925/1 од 11. V 1978.	
88 STERIGAL	воден раствор, 125 ml	Може да се упот- ребува само во здрав- ствени организации на здружен труд	„Галеника“ — Фарма- цеутско хемијска ин- дустрија — Београд — Земун	0502-6221/1-77 од 15. V 1978.	
89 STERIGAL	воден раствор, 500 ml	„	„	0502-6222/1-77 од 15. V 1978.	
90 STERIGAL	воден раствор, 5000 ml	„	„	0502-6223/1-77 од 15. V 1978.	
91 STERIGAL	концентриран воден раствор 1000 ml	„	„	0502-6224/1-77 од 15. V 1978.	
92 SULPIRID (Sulpiridum)	инјекции, 6 X 2 ml по 100 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Здравље“ — Фабрика фармацеутских и ке- мијских производа — Лесковац	0502-333/1 од 12. V 1978.	
93 SULPIRID-50 (Sulpiridum)	капсли, 20 X 50 mg	„	„	0502-331/1 од 12. V 1978.	
94 SULPIRID-100 (Sulpiridum)	капсли, 20 X 100 mg	„	„	0502-332/1 од 12. V 1978.	
95 SULPIRID-200 (Sulpiridum)	таблети, 20 X 200 mg	Може да се издава со рецепт од лекар специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицината. По исклу- чок, лекот може да се издаде и со рецепт од лекар по општа медицина само ако е назначено дека е ле- кот пропишан врз ос- нова на мислење од лекар специјалист по соодветна гранка на медицината	„	0502-330/1 од 12. V 1978.	

1	2	3	4	5	6
96	TELEBRIX 300 (Meglumini ioxitalamas)	инјекции, 1 X 30 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Byk Gulden, Pharmazeutika, Konstanz — Сојузна Република Германија Заступништво иностраних фирми ФАБЕГ — Београд	0502-5241/1-77 од 27. III 1978.
97	TELEBRIX 300 (Meglumini ioxitalamas)	инјекции, 20 X 30 ml	"	"	0502-5240/1-77 од 27. III 1978.
98	TELEBRIX 300 (Meglumini ioxitalamas)	инјекции, 2 X 50 ml	"	"	0502-5239/1-77 од 27. III 1978.
99	TELEBRIX 380 (Natrii ioxitalamas i Meglumini ioxitalamas)	инјекции, 1 X 30 ml	"	"	0502-5236/1-77 од 27. III 1978.
100	TELEBRIX 380 (Natrii ioxitalamas i Meglumini ioxitalamas)	инјекции, 20 X 30 ml	"	"	0502-5237/1-77 од 27. III 1978.
101	TELEBRIX 380 (Natrii ioxitalamas i Meglumini ioxitalamas)	инјекции, 2 X 50 ml	"	"	0502-5238/1-77 од 27. III 1978.
102	TOPRAL (Sultopridum)	инјекции, 30 X 2 ml по 200 mg	Може да се употребува само во ста- ционарни здравствени организации на здру- жен труд	„Алкалоид“ — Хемиско-фармацевтска индустрија — Скопје	0502-5694/1-77 од 28. I 1978.
103	TOPRAL (Sultopridum)	таблети, 20 X 400 mg	"	"	0502-5696/1-77 од 28. I 1978.
104	TOPRAL (Sultopridum)	таблети, 100 X 400 mg	"	"	0502-5695/1-77 од 28. I 1978.
105	TRANEX (Dikalij clorazepas)	капсли, 30 X 5 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цент	„Здравље“ — Фабрика фармацевтских и хе- миских производа — Лесковац	0502-1562/1 од 20. III 1978.
106	TRANEX (Dikalij clorazepas)	капсли, 250 X 5 mg	"	"	0502-1563/1 од 20. III 1978.
107	TRANEX (Dikalij clorazepas)	капсли, 30 X 10 mg	"	"	0502-1564/1 од 20. III 1978.
108	TRANEX (Dikalij clorazepas)	капсли, 250 X 10 mg	"	"	0502-1565/1 од 20. III 1978.

1	2	3	4	5	6
109	TROPICAMID 0,5% (Tropicamidum)	капки за очи, 10 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Плива“ — Творница фармацевтских и кемејских производа — Загреб	0592-782/1-77 од 24. IV 1978.
110	TROPICAMID 1% (Tropicamidum)	капки за очи, 10 ml	„	„	0502-1067/1-77 од 24. IV 1978.

Бр. 05-1541/1
19 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

740.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Соборот на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Собранието на општина Сплит, Собранието на Заедницата на Југословенската лотарија, Сојузот на организациите за физичка култура на Југославија и Фудбалскиот сојуз на Југославија, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА VIII МЕДИТЕРАНСКИ ИГРИ ВО 1979 ГОДИНА ВО СПЛИТ

Член 1

Во Општествениот договор за организирањето и финансирањето на VIII медитерански игри во 1979 година во Сплит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) во член 3 бројот: „390.000.000“ се заменува со бројот: „622.000.000“, а во точка 2 на тој член зборовите: „од 1 јануари 1977 до 31 декември 1980 година, а најмногу до износот од 120.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари 1977 до 31 декември 1982 година, а најмногу до износот од 191.000.000 динари“.

Член 2

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на сите учесници на овој општествен договор, а ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

24 јули 1978 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
Тарик Каравдиќ, с. р.
помошник-сојузен секретар
за финансии

За Извршниот совет на
Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Обрад Пиљак, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна Гора,
Велимир Шљиванчанин, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии,

За Извршниот совет на
Соборот на СР Хрватска,
Емилно Влачиќ, с. р.
републички секретар за
финансии,

За Извршниот совет на
Собранието на
СР Македонија,
Атанас Мечев, с. р.
заменик-републички секретар за финансии,

За Извршниот совет на
Собранието на СР Словенија,
Драган Мозетич, с. р.
заменик-републички секретар за финансии,

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија,
Борислав Атанацковиќ, с. р.
републички секретар за
финансии,

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
Благое Костиќ, с. р.
заменик-секретар на Извршниот совет на Собранието на САП Косово,

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
Исидор Секички, с. р.
член на Извршниот совет и покраински секретар за финансии,

За Собранието на Општина Сплит,

Славко Жуљ, с. р.
директор на сектор во Дирекцијата на VIII медитерански игри

За Собранието на Заседницата на Југословенската лотарија,
Владимир Гаиз, с. р.
претседател на Собранието на Југословенската лотарија

За Сојузот на организациите за физичка култура на Југославија,
Милан Ерицеган, с. р.
потпретседател на Сојузот за физичка култура на Југославија

За Фудбалскиот сојуз на Југославија,
Мустафа Шефкет, с. р.
претседател на Фудбалскиот сојуз на Југославија.

741.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ, ПОМОШНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ, ТОАЛЕТНИТЕ САПУНИ И НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕГА НА ЗАБИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 1 март 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на средствата за перење и чистење, помошните средства за перење, тоалетните сапуни и на средствата за нега на заби, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите продажни цени за наведените производи да ги зголемат до 6%, као и да извршат усогласување заради преминување на малопродажни цени при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата и според ценовниците што се составен дел од Спогодбата.

Цените од ценовниците важат како цени во продажбата на мало без данокот на промет. Во тие цени е вклучен работот за покривање на трошоците во прометот на стоките, и тоа:

	на големо до 6%	на мало до 12%
1) за детергенти	до 6%	до 12%
2) за ператни сапуни и други сапуни	" 6%	" 12%
3) за помошни средства за перење	" 6%	" 12%
4) за средства за чистење	" 6%	" 12%
5) за тоалетни сапуни	" 6%	" 15%
6) за средства за нега на заби	" 8%	" 20%

вклучувајќи ги и амбалажата и трошоците за транспорт како и другите услови како што е наведено во Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1016 од 17 август 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 34 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 7345 Сплит

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

санитетски потполковник Турчић Ивана Петар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

капетан на фрегата Хорватек Фране Вјекослав;
мајор на административна служба Симић Радована Велимир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

морнаричкотехнички потполковник Ђировић Михајла Илија;
капетан на корвета Печарић Ангела Еуген;
санитетски мајор Перић Мије Јошко;
морнаричкотехнички капетан Филиповић Антуна Крешимир;
технички капетан I класа Габарић Ивана Драгутин;

морнаричкотехнички капетан I класа Милачић Ивана Буро;
поручник на боен брод Мркиќић Александра Милозан;

капетан I класа на градежна служба Прошић Богдана Никола;
морнаричкотехнички капетан I класа Соколовић Ђурђа Душан;
заставник I класа Кришковић Фране Петар;
заставник I класа на административна служба Перков Божо Анте;
заставник I класа на административна служба Сладић Марка Марко;

поморски заставник Драгановић Младена Петар;
морнаричкотехнички заставник Инђић Чедомира Драгослав;

морнаричкотехнички заставник Качић Андрије Мирко;

морнаричкотехнички заставник Маринковић Бранислава Милорад;

морнаричкотехнички заставник Марковић Илије Никица;

интендантски заставник Павловић Мира Миломир;

поморски заставник Радовић Јеврема Милић;

технички заставник Ромац Љубомира Јосип;

поморски заставник Савић Остоје Милован;

поморски заставник Станковић Витка Милорад;

поморски постар водник I класа Јовановић Пере Пантелија;

поморски постар водник I класа Орлић Мирка Бранислав;

поморски постар водник I класа Николн Велимира Милеш;
 поморски постар водник I класа Панца Богдана Цвијо;
 поморски постар водник I класа Париводић Саве Боро;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Сучић Шиме Анте;
 поморски постар водник I класа Жбогар Августа Иван;
 воен службеник II класа на финансиска служба Чупић Боже Петар;
 воен службеник III класа на административна служба Брцан Ђуре Рајко;
 воен службеник IV класа на административна служба Калафатић Фране Невен;
 воен службеник V класа на музичка служба Боснић Кузме Кузма;
 санитарски воен службеник VI класа Милошевић Радоја Слободанка;
 воен службеник VIII класа на административна служба Смоје Марина Ленка;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

капетан на боен брод Алач Грге Мирослав;
 капетан на боен брод Вуксановић Милоша Милинко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

капетан на боен брод Јокић Милоша Миодраг;
 капетан на боен брод Морети Аликсандра Фридрих;
 капетан на боен брод Палић Павла Никола;
 артилериски полковник Пешњардо Јосипа Иво;
 санитарски полковник Видулић Марина Изак;
 санитарски потполковник Божић Јакова Јосип;
 капетан на фрегата Буздум Мате Мутимир;
 санитарски потполковник Царев Кузме Вељко;
 капетан на фрегата Черина Каје Јосип;
 пешадиски потполковник Демануеле Гаетана Салваторе;
 санитарски потполковник Достинић Марка Сава;
 капетан на фрегата Ерцег Мате Јозо;
 пешадиски потполковник Герић Јосипа Рудолф;
 санитарски потполковник Гсло Јове Богољуб;
 капетан на фрегата Горјан Јадрана Егон;
 инженериски потполковник Јовановић Димитрија Милорад;
 полковник на финансиска служба Колак Јосипа Иван;
 санитарски потполковник Ковач Фране Франьо;
 морнаричкотехнички потполковник Краљ Конрада Раде;
 ветеринарски потполковник Крстанчић Јосипа Јосип;
 капетан на фрегата Крстуловић Анте Радивој;
 интендантски потполковник Лакичевић Ивана Милорад;
 технички потполковник Лаловић Ненада Милан;
 капетан на фрегата Логожар Филипа Игнатије;
 артилериски потполковник Манџић Вукадина Милорад;

полковник на финансиска служба Манфреда Фридрих Данило;
 морнаричкотехнички потполковник Милосављевић Душана Владан;
 инженериски потполковник Младенић Фране Никола;
 санитарски потполковник Наумовић Ђорђа Драгослав;
 капетан на фрегата Пандуровић Миодрага Божидар;
 морнаричкотехнички потполковник Параћ Анте Иван;
 санитарски потполковник Петровић Грације Богдан;
 капетан на фрегата Петровић Стевана Богдан;
 санитарски потполковник Плетикос Ивана Марцело;
 капетан на фрегата Постоловић Милосава Драгиша;
 капетан на фрегата Прибиловић Јосипа Кажимир;
 морнаричкотехнички потполковник Рачић Светислава Благоје;
 капетан на фрегата Ристић Дамјана Александар;
 капетан на фрегата Салом Алберта Елијас;
 капетан на фрегата Сарајлић Исмета Сулејман;
 морнаричкотехнички потполковник Симеон Милана Жива;
 морнаричкотехнички потполковник Станковић Драгомира Александар;
 капетан на фрегата Стипетић Станка Вид;
 капетан на фрегата Тоскић Вукомана Светислав;
 морнаричкотехнички потполковник Тошић Луке Јосип;
 капетан на фрегата Тошић Владимира Милољуб;
 капетан на фрегата Васић Борислава Момчило;
 потполковник на финансиска служба Владић Димитрија Јанко;
 потполковник на артилериско-рактени единици на ПВО Вукас Јозе Станко;
 потполковник на артилериско-ракетни единици на ПВО Вуксан Миле Милан;
 морнаричкотехнички потполковник Вусић Стјепана Иван;
 капетан на фрегата Замбата Павла Миодраг;
 капетан на фрегата Живковић Милије Слободан;
 технички мајор Анђелић Мартина Иван;
 капетан на корвета Бавдаж Кристијана Марко-Иван-Маријан;
 капетан на корвета Беара Јована Љубиша;
 капетан на корвета Бусулајић Идриза Абдулах;
 капетан на корвета Ђук Миће Манојло;
 капетан на корвета Долинај Ђуре Мишо;
 капетан на корвета Ђукић Лазара Момчило;
 морнаричкотехнички мајор Фафља Фране Јосип;
 капетан на корвета Филиповић Николе Ђорђе;
 капетан на корвета Игић Светозара Бранислав;
 санитарски мајор Илић Стјепана Целестин;
 капетан на корвета Јововић Илије Саво;
 пешадиски мајор Кметић Руперта Иван;
 пешадиски мајор Костић Александра Живорад;
 мајор за врска Милошевић Тодос Славе;
 мајор на сообраќајна служба Миљаш Томе Гојко;
 капетан на корвета Митровић Новака Илија;
 капетан на корвета Најдановић Милутина Љубомир;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Налић Мухамеда Сакиб;
 капетан на корвета Николић Јована Зоран;
 капетан на корвета Пашков Анте Томислав;
 мајор за врска Радуловић Душана Јован;

мајор на финансиска служба Шумберац Антона Милан;
капетан на корвета Шимуновић Грге Анђелко;
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Усановић Петра Владимир;
поручник на воен брод Бодљај Силвестра Стојан-Изидор;
артилериски капетан I класа Челиковић Шиме Иван;
поручник на воен брод Димитријевић Петра Драгутин;
артилериски капетан I класа Јелић Марјана Иван;
пешадиски капетан I класа Јовановић Драге Петар;
санитетски капетан I класа Кауфман Људевита Александар;
капетан I класа за врска Радовчић Баре Љубомир;
капетан I класа на АВХ одбрана Стојановић Јована Мирослав;
технички капетан I класа Трнић Недељка Чедомир;
заставник I класа на административна служба Далтеж Николе Јаков;
санитетски воен службеник III класа Мрдуљаш Шпире Катија;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

потполковник за врска Лакић Лазара Љубомир;
санитетски мајор Александров Николе Александар;
технички мајор Јевтовић Андрије Живојин;
санитетски мајор Милошевић Петра Чедомир;
поручник на воен брод Бабић Николе Иван;
капетан I класа на АВХ одбрана Бечејски Милисав Ратомир;
поручник на воен брод Јакић Анте Иван;
санитетски капетан I класа Јокић Владимира Живојин;
санитетски капетан I класа Кнежевић Лазара Обрад;
санитетски капетан I класа Николић Гвоздена Милорад;
инженериски капетан I класа Нинчевић Стјепана Никола;
поручник на воен брод Орлић Спасе Јован;
поручник на воен брод Орловић Николе-Недина Миодраг;
капетан I класа на финансиска служба Плавец Јожефа Цирил-Иван;
капетан I класа на финансиска служба Ристовски Ђвима Јосиф;
санитетски капетан I класа Вељковић Милутина Војислав;
технички капетан I класа Властелица Анте Душан;
санитетски капетан I класа Вукоје Милутина Никола;
капетан за врска Анчевски Славко Стојче;
капетан на финансиска служба Антић Лазара Драган;
поручник на фрегата Араповић Драге Златко;
поручник на фрегата Башлин Станка Дубравко;
морнаричкотехнички капетан Дамјановић Стевана Радоје;
капетан за врска Дуњић Тихомира Томислав;
поручник на фрегата Дупор Ивана Владимир;
поручник на фрегата Филиповић Ејуба Шефкић;
технички капетан Гавриловић Живана Живо-
слав;
поручник на фрегата Гилић Ивана Зоран;
поручник на фрегата Грујић Павла Радомир;
поручник на фрегата Хаџиахметовић Асима Златко;

поручник на фрегата Хаџиосмановић Мехмеда Сулејман;
санитетски капетан Игњатовић Момчила Драган;
морнаричкотехнички капетан Исламбасић Авде Хамид;
поручник на фрегата Јеремић Драгослава Софром-
ије;
капетан на фрегата Јојић Богдана Бранко;
поручник на фрегата Јованов Димитра Велин;
пешадиски капетан Јовановић Станимира Драган;
поручник на фрегата Јозић Марка Ивица;
артилериски капетан Јурић Ивана Рајко;
поручник на фрегата Като Јаноша Михаљ;
капетан за врска Кирић Ивана Владо;
ветеринарски капетан Кнежевић Луке Драган;
артилериски капетан Козомора Јове Весо;
артилериски капетан Лазагевић Животија Адам;
технички капетан Лолић Јосипа Марио;
капетан за врска Лукић Милоша Драгољуб;
пешадиски капетан Маљковић Стојана Раде;
поручник на фрегата Мапојловић Спасоја Недељко;
капетан на финансиска служба Маровић Павла Звонимир;
технички капетан Матић Рајка Стеван;
поручник на фрегата Мердан Салиха Цемал;
поручник на фрегата Миљевић Милоша Милан;
капетан на финансиска служба Мирић Цветана Вукоје;
артилериски капетан Млађеновић Срећка Петар;
капетан за врска Перић Велибора Милорад;
поручник на фрегата Перковић Марина Свето-
слав-Франко;
поручник на фрегата Пешут Ђуре Лазо;
капетан на финансиска служба Радан Шпире Душан;
интендантски капетан Радић Јуре Љубиша;
интендантски капетан Ранђеловић Драгољуба Живојин;
капетан на градежна служба Реић Фране Фране;
поручник на фрегата Савић Милорада Влади-
мир;
санитетски капетан Симоновић Обрада Миломир;
капетан на градежна служба Смољан Иве Златко;
поручник на фрегата Стаменков Методија Јордан;
санитетски капетан Стиеља Стеве Борислав;
поручник на фрегата Терзин Жарка Ранко;
технички капетан Тодоровић Димитрија Мио-
драг;
морнаричкотехнички капетан Туфегџић Влади-
мира Миломир;
технички капетан Укропина Чедомира Жарко;
поручник на фрегата Вејновић Николе Дане;
технички капетан Величковић Добросава Ра-
томир;
поручник на фрегата Видаковић Антуна Мићо;
санитетски капетан Волф Петра Вељко;
пешадиски капетан Врачар Петра Илија;
поручник на фрегата Вујановић Мије Миладин;
морнаричкотехнички капетан Вукадин Васа Ни-
кола;
поручник на фрегата Жарковић Миливоја Ми-
хаило;
поручник на финансиска служба Анић Луке Милан;
поручник на корвета Пизлер Емануела Јосип;
поручник на корвета Краљевић Нике Перо;
морнаричкотехнички поручник Кујачић Косте Љубо;
поручник на артилериско-ракетни единици на ПВО Милековић Владимира Радомир;
поручник на корвета Милошевић Момчило Пр-
вослав;
поручник на корвета Рајчевић Јована Слободан;
поручник за врска Стопојевић Душана Драган;

морнаричкотехнички поручник Шекеља Марка Мате;
 потпоручник на финансиска служба Некић Мате Јосип;
 заставник I класа Ивковић Стојадина Велимир;
 интендантски заставник I класа Покорац Богдана Миломир;
 поморски заставник Бедов Стевана Милан;
 интендантски заставник Бертањоли Карла Милеко;
 технички заставник Ђелановић Тодора Буро;
 санитарски заставник Божић Стоимена Миркољуб;
 заставник на финансиска служба Брзић Ивана Фране;
 морнаричкотехнички заставник Ђулибрк Жарка Слободан;
 интендантски заставник Ђукић Алексе Никола;
 санитарски заставник Кокеза Максима Живко;
 поморски заставник Корнић Раде Синиша;
 интендантски заставник Лемић Гашпара Владо;
 заставник на финансиска служба Љубобратовић Марка Буро;
 заставник на административна служба Јозо Анте Миљенко;
 поморски заставник Меди Фране Франо;
 интендантски заставник Медић Петра Мирко;
 технички заставник Мехић Александра Владислав;
 поморски заставник Мештров Јосе Паве;
 поморски заставник Михајловић Николе Предраг;
 морнаричкотехнички заставник Микулан Фране Андрија;
 артилериски заставник Милорадовић Милсава Радиша;
 заставник на административна служба Милова новић Славољуба Богољуб;
 поморски заставник Митевски Јордан Милош;
 технички заставник Моровић Ивана Вице;
 санитарски заставник Обрадовић Вилотија Томислав;
 интендантски заставник Пешић Александра Слободан;
 инженериски заставник Петић Николе Здравко;
 поморски заставник Радмановић Петра Стеван;
 санитарски заставник Радојковић Добривоја Звонимир;
 морнаричкотехнички заставник Рајка Милоша Стеван;
 заставник за врска Ражнатовић Јована Велимир;
 поморски заставник Сантини Миланка Блаж;
 санитарски заставник Семиљац Марка Јозо;
 морнаричкотехнички заставник Сикавица Мила Никола;
 инженериски заставник Словић Ратомира Душан;
 заставник на интендантска служба Спасић Стојана Бошко;
 поморски заставник Стојковић Витомира Драгиша;
 интендантски заставник Тавра Антуна Анто;
 заставник за врска Томић Ђурђа Мијо;
 санитарски заставник Трбољевац Јездимира Ранко;
 артилериски заставник Василевски Јосиф Александар;
 заставник на административна служба Војиновић Милсава Марко;
 заставник на административна служба Вулић Стојадина Момчило;
 поморски постар водник I класа Ван Милана Миливој;
 технички постар водник I класа Баковић Филипа Маринко;
 постар водник I класа за врска Баук Милана Буро;

поморски постар водник I класа Бијелић Здравка Бошко;
 поморски постар водник I класа Бобан Стјепана Анте;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Бркић Араѓбела Владимир;
 поморски постар водник I класа Бубрић Пашка Маријан;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Будровић Јакова Фјодор;
 постар водник I класа на финансиска служба Вулатовић Михаила Мирко;
 поморски постар водник I класа Цветко Стјепана Данијел;
 поморски постар водник I класа Чумлиевски Динко Срећко;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Добросављевић Борислава Момчило;
 технички постар водник I класа Драгичевић Милутина Момчило;
 поморски постар водник I класа Ђекић Давида Ђорђе;
 поморски постар водник I класа Ђорђевић Војислава Владимир;
 поморски постар водник I класа Ђурић Ђорђа Томислав;
 инженериски постар водник I класа Галић-Јове Винко;
 поморски постар водник I класа Галовић Лазе Здравко;
 постар водник I класа на административна служба Горановић Косте Павле;
 поморски постар водник I класа Горјанац Марина Марин;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Граовац Гојка Сретан;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Игњатовић Саве Воја;
 интендантски постар водник I класа Илић Ђорђа Светозар;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Ивковић Ђуре Миле;
 интендантски постар водник Јевтић Живојина Зоран;
 инженериски постар водник I класа Јокић Буре Остоја;
 поморски постар водник I класа Јосиповић Стипе Драгољуб;
 поморски постар водник I класа Јовановић Цвеје Драгољуб;
 интендантски постар водник I класа Јовановић Спасоја Радомир;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Јукић Јосипа Петар;
 артилериски постар водник I класа Јурада Еугена Милан;
 постар водник I класа Каповић Нике Анте;
 пешадиски постар водник I класа Каурин Крстана Душан;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Каурић Крстана Радован;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Кресић Николе Јово;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Копривица Радомира Драгиша;
 инженериски постар водник I класа Корен Штефана Виктор;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Косовић Бранка Бранко;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Костић Живка Винко;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Костов Трајко Никола;
 поморски постар водник I класа Ковачевић Драгојла Данило;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Ковачић Анте Ивица;

технички постар водник I класа Кукчи Радоње Слободан;
 технички постар водник I класа Лакшија Стојана Богумил;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Лиснер Стејана Златко;
 поморски постар водник I класа Манојловић Богољуба Радомир;
 артилериски постар водник I класа Марковић Милована Драгољуб;
 постар водник I класа на административна служба Марловић Стевана Светозар;
 поморски постар водник I класа Марох Јожефа Макс-Франц;
 поморски постар водник I класа Маграк Михе Обрад;
 артилериски постар водник I класа Милојевић Милике Милика;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Мичић Саве Велимир;
 поморски постар водник I класа Михалец Мирка Владимир;
 поморски постар водник I класа Миличић Живанка Драгомир;
 поморски постар водник I класа Милић Миливоја Драгосав;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Миљановић Мирка Мирко;
 поморски постар водник I класа Милетић Боже Јосип;
 поморски постар водник I класа Милосављевић Марка Милован;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Милошевић Таће Бранко;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Начиновић Јакова Виктор;
 постар водник I класа за врска Недовић Радоша Благоје;
 поморски постар водник I класа Николић Николе Ратко;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Николић Живојина Ратко;
 поморски постар водник I класа Његован Љубомира Бориној;
 поморски постар водник I класа Перишић Антона Иван;
 санитарски постар водник I класа Петковић Мирка Стојан;
 технички постар водник I класа Петровић Ђуре Станиша;
 поморски постар водник I класа Пишкулић Вјекослава Младен;
 поморски постар водник I класа Плетеш-Фрање Фрање;
 поморски постар водник I класа Пожгај Јосипа Здравко;
 поморски постар водник I класа Пралица Николе Милован;
 инженериски постар водник I класа Рајлић Љубомира Светко;
 технички постар водник I класа Ракић Драгољуба Радомир;
 постар водник I класа Рапчанов Ѓорѓи Јани;
 технички постар водник I класа Ркман Душана Стојан;
 технички постар водник I класа Сарач Драгана Душан;
 постар водник I класа на административна служба Симић Петра Благоје;
 артилериски постар водник I класа Спасић Милосава Милован;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Стакић Стојана Светислав;
 технички постар водник I класа Станковић Светозара Драгиша;
 постар водник I класа за врска Сташевић Вукајда Милентије;
 постар водник I класа на административна служ-

ба Стефановић Некада Добримир;
 постар водник I класа на административна служба Стефановић Витомира Мирослав;
 поморски постар водник I класа Стефановски Милан Трајан;
 технички постар водник I класа Стевановић Животе Митлини;
 поморски постар водник I класа Стипановић Марко Јозо;
 технички постар водник I класа Стојић Остоје Радоње;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Сучевић Драги Душан;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Сурјан Кузие Слободан;
 технички постар водник I класа Шератуља Ивана Кристо;
 постар водник I класа на административна служба Шибарички Александар Војо;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Тодоровић Будимира Слободан;
 постар водник I класа на административна служба Тошић Стојака Миле;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Трбош Петра Љубомир;
 поморски постар водник I класа Турк Јосипа Бранко;
 поморски постар водник I класа Васиљевић Животе Милован;
 постар водник I класа за врска Величковић Алдон Санде;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Виљанца Глише Живко;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Воларов Драгољуба Недељко;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Зарић Радоја Обрад;
 морнарничкотехнички постар водник I класа Зекић Гајка Милан;
 пешадиски постар водник I класа Зефировић Хасана Халид;
 поморски постар водник I класа Згорелец Славка Марко;
 постар водник I класа на административна служба Жарковић Петра Војо;
 поморски постар водник Бадовинац Илије Иван;
 артилериски постар водник Басташић Николе Петар;
 поморски постар водник Богдан Петра Дарко;
 технички постар водник Божић Станоја Драгољуб;
 пешадиски постар водник Бранковић Стеве Радо;
 постар водник на сообраќајна служба Булић Анте Маринко;
 морнарничкотехнички постар водник Чадић Љубомира Милан;
 технички постар водник Чулар Ивана Анте;
 морнарничкотехнички постар водник Дејановић Ђуре Небојша;
 технички постар водник Егредија Ђуре Петар;
 технички постар водник Гавриловић Драгомира Слободан;
 пешадиски постар водник Горановић Блажа Шћепањан;
 поморски постар водник Грчић Енвера Етхем;
 поморски постар водник Хелез Мустафе Мехмед;
 морнарничкотехнички постар водник Иванковић Софронција Божидар;
 морнарничкотехнички постар водник Ивановић Томе Марјан;
 технички постар водник Јовановић Војислава Симо;
 поморски постар водник Кнежевић Николе Неђо;
 санитарски постар водник Кљајић Влајка Веселин;
 поморски постар водник Колар Фрање Владо;

морнарничкотехнички постар водник Лукашин
Стјепана Ивица;
пешадиски постар водник Лукић Михајла Снеж-
бодан;
пешадиски постар водник Макрешански Нонко
Круме;
пешадиски постар водник Манојловић Радослава
Драгослав;
технички постар водник Меденица Машина Да-
нило;
поморски постар водник Мићуновић Радонце
Милонан;
поморски постар водник Мићуновић Јока Петар
пешадиски постар водник Миланко Марка Пе-
тар;
морнарничкотехнички постар водник Милидраго-
вић Тодора Константин;
ваздухопловнотехнички постар водник Милосав-
љевић Миломира Микаило;
технички постар водник Младеновић Сретена
Драган;
артилериски постар водник Мраовић Николе
Барнко;
технички постар водник Николић Луке Стано-
мир;
технички постар водник Огличевац Халила Мех-
мед;
постар водник на административна служба Па-
вић Марка Бранислав;
пешадиски постар водник Премовић Михајла
Миломир;
морнарничкотехнички постар водник Рачуница
Илије Јован;
поморски постар водник Радељевић Луке Антун;
постар водник за врска Радић Стапка Јован;
пешадиски постар водник Радосављевић Срби-
слава Милорад;
поморски постар водник Ручевић Ивана Иван;
технички постар водник Савић Сретена Дра-
гана;
технички постар водник Стефановић Љубинка
Светислав;
поморски постар водник Стефановић Радивоја
Момчило;
постар водник за врска Стојановић Добривоја
Радонцир;
морнарничкотехнички постар водник Шарић Дам-
јана Драго;
поморски постар водник Шаворић Јосипа Мар-
јан;
пешадиски постар водник Шундо Салиха Мурат;
технички постар водник Тарбук Димитрија Зо-
ран;
морнарничкотехнички постар водник Узуновски
Живко Благоја;
поморски постар водник Видак Дејана Бруно;
поморски постар водник Вуковић Остоје Не-
дељко;
морнарничкотехнички постар водник Занзе Вла-
димира Маријан;
санитетски воен службеник IV класа Љачић Љу-
бе Драгана;
воен службеник IV класа на музичка служба
Калеб Јере Анте;
санитетски воен службеник IV класа Накич Ра-
домира Јелница;
санитетски воен службеник IV класа Румац Јо-
вана Јованка;
воен службеник IV класа на музичка служба
Сенеш Фране Фране;
воен службеник IV класа на музичка служба
Вељковић Будимира Мирослав;
воен службеник V класа на музичка служба
Јовановић Мите-Животе Радомир;
воен службеник V класа на музичка служба
Милкић Драгутина Борко;

воен службеник V класа на музичка служба
Потза Антуна Људевит;
воен службеник V класа на музичка служба
Ровчанин Вукашина Славко;
воен службеник V класа на музичка служба
Славичек Јудмиле Звонимир;
воен службеник VI класа на музичка служба
Барнот Павла Петар;
воен службеник VI класа на музичка служба
Маржић Мате Бене;
воен службеник VI класа на музичка служба
Наумовски Ристо Благое;
воен службеник VI класа на музичка служба
Сункић Мује Мује;
воен службеник VII класа на музичка служба
Дражинић Грѓе Гргур;
воен службеник VII класа на музичка служба
Хавити Халита Енвер;
воен службеник VII класа на музичка служба
Љубичић Милана Владимир;
воен службеник VII класа на музичка служба
Шестић Радована Драган;
воен службеник VIII класа на административна
служба Тудор Петра Мирјана;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето
на мирољубивата соработка и пријателските односи
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други држави, како и за особени заслуги
во работата на развивањето на свеста кај граѓаните
во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

пешадиски полковник Кричковић Стојана Ђуро;

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството помеѓу нашите наро-
ди и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

санитетски полковник Востина Кршавана Кр-
шеван;
капетан на фрегата Дабовић Антона Алексан-
дар;
капетан на фрегата Гуњача Јакова Анте;
санитетски потполковник Седеј Јакоба Џеџи;
санитетски потполковник Станић Петра Ивица;
морнарничкотехнички потполковник Штаљо Ишт-
вана Лајош;
поручник на воен брод Стојановски Боривоје Ки-
рило;

— за особени заслуги во изградбата и запнењето
на вооружените сили и за особени успеси во реко-
витењето со единиците на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија,
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана
на независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

артилериски полковник Аш Антона Антон Ми-
лан;
полковник на правна служба Билан Тирија
Александар;
артилериски полковник Буторац Петра Марко;
пешадиски полковник Џвиганић Динка Јосип;
морнарничкотехнички полковник Ладић Мије Ан-
дрија;
капетан на воен брод Грубишић Стипе Божидар;
пешадиски полковник Крвац Лазе Душан;

санитетски полковник Крамар Антуна Камило-
-Антун;
 капетан на воен брод Криво Јосипа Душко;
 капетан на воен брод Љубановић Буре Мирко;
 капетан на воен брод Максимовић Раке Нико;
 полковник на правна служба Манојловић Свето-
 зара Стефан;
 капетан на воен брод Матковић Мате-Владо;
 полковник на оклопни единици Миховиловић
 Ивана Анте;
 санитетски полковник Микеленић Томе Анђелко;
 морнаричкотехнички полковник Мрачевић То-
 дора Томислав;
 полковник на авијација Нађ Стјепана Јулијус;
 капетан на воен брод Николић Никола Милорад;
 капетан на воен брод Падован Кате Иво;
 капетан на воен брод Пугар Мате Стјепан;
 полковник на артилериско-ракетни единици на
 ПВО Спиркоски Стеван Александар;
 пешадиски полковник Шапоња Марка Станко;
 капетан на воен брод Tollazzi Јосипа Деметер-
-Томаж;
 капетан на воен брод Валенчић Јожефа Стани-
 слав-Петер;
 капетан на воен брод Жакула Раде Теодор;
 потполковник на сообраќајна служба Барнић Лу-
 ке Анте;
 капетан на фрегата Боцинов Панче Драгољуб;
 пешадиски потполковник Бошковић Јована Бог-
 дан;
 капетан на фрегата Деспот Јосипа Кажимир;
 капетан на фрегата Елхофер Станислава Јожеф-
-Александар;
 капетан на фрегата Голчевешићек Јожефа Јоже;
 интендантски потполковник Грујић Милана Сре-
 тен;
 капетан на фрегата Лапајне Јанеза Сава;
 артилериски потполковник Медаревић Миле Об-
 рад;
 потполковник за врска Нејасмић Лазе Милорад;
 пешадиски потполковник Новаковић Лазе Ми-
 лорад;
 интендантски потполковник Палаоро Карла Сил-
 вио;
 пешадиски потполковник Павловић Цветка Пе-
 тар;
 капетан на фрегата Перовић Јевте Бранко;
 технички потполковник Пољак Боже Анте;
 капетан на фрегата Радиновић Недељка Недељко;
 потполковник на финансиска служба Руњић Ма-
 те Љубо;
 артилериски потполковник Стоиљковић Миле
 Драгољуб;
 капетан на фрегата Шкртић Ивана Јосип;
 технички потполковник Вујевић Јосипа-Грге
 Бранко;
 мајор на финансиска служба Лазар Франца
 Франц;
 артилериски мајор Печарић Петра Томо;
 артилериски капетан I класа Жунић Раде Дра-
 ган;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ- НА ЗВЕЗДА

санитетски потполковник Југовић Бојка Војин;
 пешадиски потполковник Терзић Славољуба
 Мирослав;
 капетан на корвета Вертонцел Мирослава То-
 маж-Мартин-Гашизар;
 морнаричкотехнички мајор Бракус Мате Миле;
 морнаричкотехнички мајор Цветкоски Јаким Љу-
 бомир;
 морнаричкотехнички мајор Филиповић-Грчић
 Анте Бранко;
 морнаричкотехнички мајор Гричар Јосипа
 Франьо;

капетан на корвета Иванчевић Антуна Винко;
 технички мајор Јоксимовић Стефана Мијодраг;
 морнаричкотехнички мајор Кљајић Драгутина
 Властимир;
 санитетски мајор Костиов Јосипа Душан;
 мајор на правна служба Мајсторовић Јозе Нико;
 пешадиски мајор Марић-Додиг Јозе Јоган;
 капетан на корвета Моћник Јакоба Рајмунд;
 морнаричкотехнички мајор Пејић Илије Алек-
 сандар;
 мајор на финансиска служба Подржај Антон
 Јудинић;
 капетан на корвета Рукавина Анђелка Анђелко;
 морнаричкотехнички мајор Салаи Ференца Фе-
 реић;
 капетан на корвета Сербес Илије Ђорђе;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО
 Симић Петра Антун;
 капетан на корвета Узумовић Првислава Бра-
 тислав;
 поручник на воен брод Бабић Нићифора Ми-
 ланко;
 поручник на воен брод Бокун Јована Радован;
 технички капетан I класа Бошковић Душана
 Алдо;
 санитетски капетан I класа Братулић Шиме Еу-
 ген;
 капетан I класа на музичка служба Цецић Срђ-
 ка Божић;
 поручник на воен брод Чеваловић Мартина Вла-
 димир;
 морнаричкотехнички капетан I класа Дукић Ми-
 ле-Миле Коста;
 поручник на воен брод Грба Томе Мирослав;
 поручник на воен брод Грбац Фране Карло;
 морнаричкотехнички капетан I класа Грго Лу-
 ија Салваторе;
 поручник на воен брод Хедл Јосипа Владимир;
 артилериски капетан I класа Игњатовић Петра
 Љубомир;
 технички капетан I класа Илић Стојадина Ста-
 нимир;
 пешадиски капетан I класа Јалови Јосипа Ми-
 тар;
 капетан I класа на финансиска служба Јанко-
 вић Драгомира Обрен;
 пешадиски капетан I класа Јанковић Стевана
 Сава;
 поручник на воен брод Јасбичевић Ивана Златко;
 морнаричкотехнички капетан I класа Јовановић
 Недељка Радослав;
 артилериски капетан I класа Карничић Томе
 Анте;
 капетан I класа на сообраќајна служба Коретић
 Франца Франц;
 поручник на воен брод Костић Петра Борис;
 поручник на воен брод Љубојевић Михајла Ра-
 домир;
 санитетски капетан I класа Мариновић Симе
 Митар;
 поручник на воен брод Мартиновић Анте Марко;
 капетан I класа на финансиска служба Матићић
 Франца Владислав;
 санитетски капетан I класа Медић Маријана
 Доброслав;
 капетан I класа на финансиска служба Михњак
 Милаила Мирон;
 поручник на воен брод Милошевић Милана
 Ђорђе;
 ваздухопловнотехнички капетан I класа Митрев-
 ско Ристо Спиро;
 поручник на воен брод Младеновски Јован Ти-
 хомир;
 санитетска капетан I класа Опачић Мирка Ни-
 кола;
 капетан I класа за врска Остојић Боривоја Дра-
 ган;

поручник на боен брод Палосшек Антуна Љубомир;
 технички капетан I класа Пешник Драгутина Маријан;
 поручник на боен брод Перић Милована Жарко;
 поручник на боен брод Петровић Душана Никола;
 технички капетан I класа Поповић Мате Виде;
 поручник на боен брод Приморац Ивана Маринко;
 морнаричкотехнички капетан I класа Рајковић Миодрага Јордан;
 пешадиски капетан I класа Ристовски Санде Ефтим;
 пешадиски капетан I класа Савић Лазе Буро;
 морнаричкотехнички капетан I класа Савић Стевана Слободан;
 капетан I класа на правна служба Селаковић Мирка Његослав;
 поручник на боен брод Скендер Мате Милутин;
 санитарски капетан I класа Станић Иве Слободан;
 поручник на боен брод Стојчић Милана Љубо;
 поручник на боен брод Сунарић Ивана Марко;
 артилериски капетан I класа Шепаровић Марка Марко;
 морнаричкотехнички капетан I класа Шчекић Новака Радоња;
 поручник на боен брод Тадијановић Јосипа Станислав;
 капетан I класа на правна служба Тодоровић Зарије Владан;
 поручник на боен брод Трифуновић Боже Бошко;
 морнаричкотехнички капетан I класа Тубић Јездимира Југослав;
 санитарски капетан I класа Вашчанин Вељка Ђорђе;
 капетан I класа за врска Виријевић Марка Саво;
 морнаричкотехнички капетан I класа Виторовић Богољуба Радица;
 морнаричкотехнички капетан I класа Влашић Петра Младен;
 поручник на боен брод Вртлар Филипа Винко;
 поручник на боен брод Вукмировић Милана Љубомир;
 поручник на боен брод Здравковић Милорада Никола;
 капетан I класа на арт.-ракетни единици на ПВО Жарковић Драге Пане;
 пешадиски капетан Боровинић Радула Слободан;
 инженериски капетан Чортан Дмитра Бранко;
 технички капетан Фабијан Фране Борис;
 капетан за врска Контић Уроша Милан;
 капетан на сообраќајна служба Радивојевић Миломира Веселин;
 воздухопловнотехнички поручник Холек Мартина Томислав;
 санитарски заставник I класа Аксентијевић Радојка Бранислав;
 поморски заставник I класа Бакула Стјепана Мирко;
 поморски заставник I класа Баук Јоакима Јеролим;
 поморски заставник I класа Бекавац Ивана Иван;
 морнаричкотехнички заставник I класа Црвелип Мате Анте;
 поморски заставник I класа Чујић Станка Божо;
 интендантски заставник I класа Демири Аљита Амит;
 заставник I класа на административна служба Ђоковић Живорада Милутин;
 заставник I класа за врска Егерић Момчила Смилко;
 морнаричкотехнички заставник I класа Готескребер Јосипа Јосип;

заставник I класа за врска Граф Михаела Драго;
 поморски заставник I класа Јовановић Живка Радуле;
 заставник I класа за врска Карабува Тодора Томо;
 интендантски заставник I класа Куртовић Хусе Фехим;
 заставник I класа на административна служба Лакош Мартина Мирко;
 заставник I класа на административна служба Максимовић Добривоја Маринко;
 технички заставник I класа Мандић Душана Буро;
 интендантски заставник I класа Марковић Лазара Димитрије;
 поморски заставник I класа Миливојевић Јове Ђорђе;
 заставник I класа на сообраќајна служба Милошевић Петронија Милорад;
 поморски заставник I класа Николић Драгољуба Петар;
 морнаричкотехнички заставник I класа Новаковић Максима Милорад;
 заставник I класа за врска Огурлић Николе Божић;
 заставник I класа за врска Павловић Драгослава Андреја;
 морнаричкотехнички заставник I класа Петешкић Пашка Јосип;
 заставник I класа на административна служба Петковић Марка Иван;
 заставник I класа на административна служба Поповић Владе Драгољуб;
 интендантски заставник I класа Пухаловић Боже Миле;
 интендантски заставник I класа Радић Цвијетина Ђорђе;
 поморски заставник I класа Радојловић Драгутина Драган;
 постар едник I класа на административна служба Радовић Душана Никола;
 заставник I класа за врска Рудан Томе Марко;
 заставник I класа на административна служба Савић Живана Велисав;
 заставник I класа на административна служба Симеуновић Момира Миливоје;
 технички заставник I класа Смолчић Владимира Иван;
 заставник I класа за врска Синановић Сејфе Алија;
 пешадиски заставник I класа Смолић Ивана Јозо;
 заставник I класа на административна служба Стипичевић Петра Анте;
 морнаричкотехнички заставник I класа Шпиљак Јосипа Аугустин;
 интендантски заставник I класа Умичевић Стевана Љубо;
 заставник I класа на сообраќајна служба Вуковић Чедомира Радован;
 заставник I класа за врска Вуксановић Јоке Илија;
 поморски заставник I класа Живковић Спасе Саво;
 поморски заставник Абрамовић Николе Петар;
 морнаричкотехнички заставник Бего Јосипа Иван;
 поморски заставник Безбрадица Милоша Стеван;
 пешадиски заставник Билић Душана Иван;
 пешадиски заставник Билић Јосипа Иво;
 поморски заставник Блај Винка Винко;
 санитарски заставник Бошковић Коле Александар;
 морнаричкотехнички заставник Будимир Петра Душан;

поморски заставник Будимировић Петра Љубомир;
 пешадиски заставник Чунчурак Павела Павел;
 морнаричкотехнички заставник Ђуковић Небојше Мијаило;
 морнаричкотехнички заставник Драгишић Петра Драго;
 поморски заставник Ђорђевић Витомира Радош;
 интендантски заставник Ђорђевић Младена Момчило;
 поморски заставник Ђерговић Пере Јозо;
 поморски заставник Филек Томе Емерик;
 поморски заставник Гардасевић Ђуре Богдан;
 интендантски заставник Глушац Видака Јефто;
 морнаричкотехнички заставник Хинић Николe Младен;
 артилериски заставник Илић Петка Вујадин;
 интендантски заставник Ивановић Предрага Константин;
 морнаричкотехнички заставник Клинцић Стјепана Мато;
 интендантски заставник Костић Славка Томислав;
 заставник на административна служба Кошевић Николe Сретко;
 артилериски заставник Ковачевић Тихомира Добривоје;
 поморски заставник Кујунџић Милека Драгослав;
 технички заставник Маринковић Велимира Бошко;
 морнаричкотехнички заставник Менкацки Димко Томислав;
 заставник на административна служба Милојевић Александра Спасоје;
 интендантски заставник Милошевић Благоја Арсеније;
 артилериски заставник Миловац Томе Раде;
 заставник на административна служба Новак Антона Едвард;
 инженериски заставник Перовић Николe Јован;
 поморски заставник Плеши-Форенбахер Јосипe Ивица;
 поморски заставник Радић Антона Вјекослав;
 морнаричкотехнички заставник Семиз Пере Рајко;
 морнаричкотехнички заставник Скоко Анте Милослав;
 заставник за врска Шишовић Јагоша Момир;
 поморски заставник Тешић Јована Драган;
 морнаричкотехнички заставник Терзић Светомира Раде;
 технички заставник Томовић Милуна Богољуб;
 интендантски заставник Викић Мује Мустафа;
 заставник на сообраќајна служба Војводић Илије Симо;
 артилериски заставник Врачар Јове Богдан;
 пешадиски заставник Врзић Милана Буре;
 морнаричкотехнички заставник Зајц Франца Антон;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Барчот Павела Иван;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Цукон Јосипа Базилно;
 поморски постар водник I класа Ђукић Драгоја Драгомир;
 интендантски постар водник I класа Хаџиџефендић Фатима Мујо;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Јаковчевић Пере Јазо;
 постар водник I класа на финансиска служба Калинић Андрије Ивица;
 поморски постар водник I класа Караџић Речепа Шериф;
 постар водник I класа за врска Ковачевић Новака Радовоје;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Лазић Живојина Александар;

технички постар водник I класа Мијатовић Милоша Здравко;
 поморски постар водник I класа Митровић Миће Добрило;
 технички постар водник I класа Ристић Добривоја Милодраг;
 поморски постар водник I класа Савић Илије Милорад;
 технички постар водник I класа Шимановић Карла Карло;
 поморски постар водник Лакић Стевана Бранко;
 воен службеник II класа на административна служба Шајбић Петра Драган;
 санитарски воен службеник III класа Милутиновић Јосипа Зденка;
 воен службеник III класа на музичка служба Вујакија Милана Милан;
 санитарски воен службеник IV класа Бановић Мирка Мирјана;
 санитарски воен службеник IV класа Марача Ђуре Елеонора;
 санитарски воен службеник IV класа Перишић Аћима Бранка;

— за особени заслуги стечени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја како и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

морнаричкотехнички мајор Лучић Гаћина Радош;

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

интендантски капетан Багић Анте Мате;
 пешадиски капетан Боројевић Васе Коста;
 капетан на финансиска служба Џвијановић Николe Славко;
 пешадиски капетан Корен Драгутина Желимир;
 артилериски капетан Лаловић Алексе Јован;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Маринковић Саве Драгољуб;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Масловарић Милана Милић;
 интендантски капетан Миленкоски Борис Сотир;
 капетан на финансиска служба Патекар Јураја Јосип;
 капетан за врска Петровић Борисава Натко;
 артилериски капетан Субота Мате Иван;
 артилериски поручник Ковач Вељка Богдан;
 пешадиски поручник Миладиновић Тихомира Мијодраг;
 пешадиски поручник Радић Мирка Зоран;
 интендантски поручник Ристић Најдана Миле;
 поручник на сообраќајна служба Самарџија Боже Гојко;
 интендантски поручник Секереш Лајоша Атила;
 артилериски поручник Стаменов Асен Минко;
 пешадиски поручник Стојиљковић Властимира Петар;
 пешадиски поручник Шуљок Лајоша Имре;
 артилериски поручник Вучковић Драгомира Животије;
 интендантски постар водник I класа Барна Иштвана Ференц;
 поморски постар водник I класа Божић Јакова Мирко;

технички постар водник I класа Буличек Славе Томислав;
 постар водник на оклопни единици Цупах Милана Ђорђе;
 поморски постар водник I класа Ђозиф Хаида Шефкија;
 поморски постар водник I класа Илић Ђурђа Милош;
 технички постар водник I класа Јандрић Тригуна Анђелко;
 морнаричкотехнички водник I класа Јашаревић Авдије Хамдо;
 поморски постар водник Керошевић Марка Младен;
 поморски постар водник I класа Киш Милана Звонко;
 постар водник I класа административна служба Ковачевић Стеве Милан;
 постар водник I класа за врска Ливачић Стјепана Иван;
 постар водник I класа на административна служба Обрадовић Николе Драгољуб;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Ожић Мирка Иван;
 постар водник I класа на административна служба Павловић Томе Миланче;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Радаковић Ђуре Владо;
 морнаричкотехнички постар водник I класа Радавац Марина Винко;
 артилериски постар водник I класа Радовић Боривоја Милоје;
 поморски постар водник I класа Шицара Богдана Милан;
 ваздухопловотехнички постар водник Баревачки Ивана Миленко;
 поморски постар водник Берић Станка Милан;
 морнаричкотехнички постар водник Деида Петка Перо;
 поморски постар водник Ђурашиновић Ивана Звонко;
 интендантски постар водник Јовановић Николе Петар;
 поморски постар водник Калем-Алмаса Рагиб;
 морнаричкотехнички постар водник Кекез Анте Иван;
 поморски постар водник Комушар Јосипа Жељко;
 морнаричкотехнички постар водник Лаитиновић Душана Ђорђе;
 морнаричкотехнички постар водник Лазор Симеона Марко;
 поморски постар водник Лучић Шиме Дамир;
 морнаричкотехнички постар водник Марић Владимира Голуб;
 постар водник на АВХ одбрана Митровић Ђорђа Радивоје;
 поморски постар водник Новак Владимира Стјепан;
 морнаричкотехнички постар водник Обрадовић Рајка Јован;
 морнаричкотехнички постар водник Пауновић Милоша Станко;
 морнаричкотехнички постар водник Перишић Ивана Никола;
 пешадиски постар водник Петровић Јеленка Драган;
 поморски постар водник Ракић Милорада Бранко;
 технички постар водник Савић Војина Јован;
 поморски постар водник Савић Ђорђа Томислав;
 морнаричкотехнички постар водник Скепаровски Ламбе Димитрие;
 поморски постар водник Стоисављевић Ђуре Милорад;
 морнаричкотехнички постар водник Шајатовић Јанка Никица;

инженериски постар водник Шашић Пере Јово;
 морнаричкотехнички постар водник Штиблар Штефана Иван;
 ваздухопловотехнички постар водник Трајков Стојана Тоде;
 инженериски постар водник Туркаљ Марка Петар;
 поморски постар водник Вађунец Ивана Раде;
 постар водник за врска Вукадиновић Светозара Сибин;
 морнаричкотехнички постар водник Вукотић Миладина Немања;
 водник I класа за врска Аћимовић Миломира Вид;
 технички водник I класа Богојевић Вранислава Милован;
 морнаричкотехнички водник I класа Бурић Марина Антеј;
 морнаричкотехнички водник I класа Дошић Мијата Марко;
 артилериски водник I класа Драча Марка Маринко;
 артилериски водник I класа Ђурић Милосава Драгослав;
 морнаричкотехнички водник I класа Гајић Душана Здравко;
 технички водник I класа Грбић Бранка Младен;
 морнаричкотехнички водник I класа Икер Јона Јоко;
 артилериски водник I класа Јаковљевић Александар Миленко;
 морнаричкотехнички водник I класа Копривица Чедомира Трифун;
 поморски водник I класа Костић Миливоја Радомир;
 морнаричкотехнички водник I класа Крајић Антона Владо;
 морнаричкотехнички водник I класа Куковица Јанеза Бранко;
 поморски водник I класа Локмић Тахира Селимир;
 артилериски водник I класа Матијачић Паве Андрија;
 поморски водник I класа Николић Предрага Драгослав;
 поморски водник I класа Радосављевић Драгољуба Зоран;
 морнаричкотехнички водник I класа Радуловић Милована Славко;
 артилериски водник I класа Ракић Илије Рајко;
 морнаричкотехнички водник I класа Самарџија Марка Антон;
 пешадиски водник I класа Штевања Станка Анте;
 санитарски воен службеник IV класа Стојановић Анте Љерка;
 воен службеник V класа на музичка служба Маснић Андрије Божо;
 воен службеник VIII класа на музичка служба Кричка Ранка Ранко;

Од Воената пошта 2050 Љубљана

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раковоат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадиски полковник Доленц Франца Франц;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковник на правна служба Јаловић Душана Димитрије;
 полковник на правна служба Мрак Јожефа Марко;
 пешадиски полковник Олболт Ивана Драго;
 полковник на финансиска служба Вазмер Јакова Петар;
 пешадиски потполковник Биондић Јосипа Томислав;
 потполковник на финансиска служба Бренко Јосипа Романо;
 инженериски потполковник Доминкуш Фрање Стјепан;
 потполковник на оклопни единици Фабчић Ивана Јосип;
 санитарски потполковник Фуштић Милије Боровоје;
 технички потполковник Ивошевић Петра Душан;
 санитарски потполковник Којић Бранислава Стојан;
 артилериски потполковник Љубић Цветка Томислав;
 инженериски потполковник Пилић Миладина Милош;
 санитарски потполковник Пирц Алојза Бреда;
 интендантски потполковник Пишлер Ивана Марко;
 артилериски потполковник Поповић Видосава Вито;
 пешадиски потполковник Реберник Франца Франц;
 артилериски потполковник Станковић Милана Милован;
 пешадиски потполковник Сузић Николе Васиљ;
 пешадиски мајор Диклић Петра Бранко;
 пешадиски мајор Мандић Николе Душан;
 артилериски мајор Омерзу Алојза Станислав;
 пешадиски мајор Попадић Драгољуба Момчило;
 пешадиски мајор Рајковић Радисава Стојан;
 мајор на оклопни единици Стојановић Николе Милан;
 пешадиски мајор Шкарић Јове Љубомир;
 пешадиски мајор Шонц Франца Стојан;
 артилериски мајор Вукорец Луке Иван;
 пешадиски капетан I класа Ангеловски Јордан Александар;
 артилериски капетан I класа Чачић Мате Павлао;
 инженериски капетан I класа Матовић Радоја Момчило;
 артилериски капетан I класа Милековић Божицара Драгослав;
 капетан I класа на арт.-ракетни единици на ПВО Обреновић Живка Драгомир;
 пешадиски капетан I класа Предојевић Стојана Васо;
 капетан I класа на геодетска служба Стојановић Мирослава Константин;
 пешадиски капетан I класа Узелац Стеве Јово;
 капетан I класа на арт.-ракетни единици на ПВО Видовић Александар Јован;
 пешадиски капетан I класа Вујановић Петра Марко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајор на сообраќајна служба Боттерј Анте Иван;
 мајор на АВХ одбрана Станковић Петра Зарије;
 технички мајор Перковац Јосипа Андрија;
 капетан I класа на сообраќајна служба Божиновић Митра Борко;
 капетан I класа на оклопни единици Цветковић Светислава Божидар;

санитарски капетан I класа Таласан Ђурка Сава;
 капетан I класа на финансиска служба Думановић Живадина Миливоје;
 технички капетан I класа Гартнер Јоже Јоже;
 капетан I класа за врска Хриберник Рудолфа Антон;
 санитарски капетан I класа Луковић Гвоздена Миливоје;
 санитарски капетан I класа Меле Милана Милан;
 санитарски капетан I класа Николић Радисава Добривоје;
 технички капетан I класа Павлинић Томе Јанко;
 санитарски капетан I класа Павловић Добривоја Русимир;
 пешадиски капетан I класа Перић Ивана Марко;
 технички капетан I класа Петровић Ђорђа Србислав;
 пешадиски капетан I класа Петровић Младена Стојан;
 пешадиски капетан I класа Петровић Радомира Живко;
 санитарски капетан I класа Поточник Алојза Северин;
 интендантски капетан I класа Радојчић Јанка Марко;
 санитарски капетан I класа Радовановић Српена Живорад;
 санитарски капетан I класа Сомун Мехе Јусуф;
 технички капетан I класа Тодоровић Вукадина Вукоман;
 капетан I класа на оклопни единици Туркушевић Арифа Кемал;
 капетан I класа за врска Вукић Ђуре Јовица;
 технички капетан Аврамовић Момчила Милорад;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Благовић Јакоба-Тихомира Борис;
 интендантски капетан Бујишић Миче Петар;
 технички капетан Димитријевић Војислава Миодраг;
 капетан на сообраќајна служба Токић Витомира Радивоје;
 капетан за врска Ђорђевић Милисав Сотир;
 капетан за врска Ђукановић Видоја Бранимир;
 пешадиски капетан Цанановић Идриза Мустафа;
 пешадиски капетан Гавриловић Илије Саво;
 капетан на оклопни единици Гргић Фрање Ђуро;
 санитарски капетан Јанковић Обрада Љубомир;
 технички капетан Јанковић Славољуба Милутин;
 инженериски капетан Јеричевић Николе Антун;
 капетан на АВХ одбрана Костић Стевана Драган;
 пешадиски капетан Кужет Глише Никола;
 пешадиски капетан I класа Мандић Ђорђа Божидар;
 пешадиски капетан Марковић Велибора Миша;
 санитарски капетан Марковић Милоша Слободан;
 капетан на сообраќајна служба Михаиловић Добромира Владимир;
 технички капетан Модрић Имре Златко;
 пешадиски капетан Остојић Миленка Никола;
 капетан на сообраќајна служба Пецикоза Светозара Раде;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Петринић Вилима Стјепан;
 капетан за врска Петровић Милутина Јован;
 капетан на сообраќајна служба Ралевић Благоја Драгољуб;
 санитарски капетан Рекић Бранка Слободан;

капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Спасојевић Радојка Милорад;
 капетан на артилерискоракетни единици на ПВО Станић Иве Иво;
 капетан на оклопни единици Станковић Ђорђа Миладин;
 технички капетан Ступар Љубана Ранко;
 капетан за врска Судар Радомира Божић;
 пешадиски капетан Томажић Франца Франц;
 технички капетан Валожић Милоша Предраг;
 артилериски капетан Врцељ Миле Марко;
 пешадиски капетан Живковић Јована Верољуб;
 технички поручник Арсеновић Љубомира Вла-
 да;
 поручник за врска Бугарчић Милојка Миломир;
 пешадиски поручник Дрезгић Милана Раде;
 инженериски поручник Глишовић Родољуба Ми-
 рољуб;
 поручник на сообраќајна служба Калинић Јо-
 вана Драган;
 поручник на оклопни единици Калтак Фехима
 Адем;
 поручник за врска Ковачевић Михајла Миро-
 слав;
 поручник на сообраќајна служба Милошевић
 Младена Душан;
 поручник на правна служба Симић Милојка
 Данило;
 технички поручник Стошић Радивоја Драган;
 артилериски поручник Трајковски Александра
 Коста;
 интендантски поручник Вујацков Петра Лу-
 кица;
 артилериски потпоручник Балабан Томе Милан;
 санитарски потпоручник Лазаревски Теофан
 Нестор;
 потпоручник на административна служба Мар-
 ковић Воје Бора;
 потпоручник на административна служба Ми-
 лојевић Божица Милан;
 санитарски потпоручник Симић Милана Младен;
 заставник I класа на финансиска служба До-
 ганчић Трифуна Љубишко;
 санитарски заставник I класа Кромар Франца
 Франчишек;
 заставник I класе за врска Ногрешек Франца
 Антон;
 интендантски заставник I класа Панчић Дико-
 није Вукојица;
 санитарски заставник I класа Рожмарић Марка
 Андрија;
 заставник I класа на административна служба
 Спасовски Стојан Мито;
 интендантски заставник I класа Станковић Ми-
 лана Бошко;
 санитарски заставник Анђелковић Александра
 Добривоје;
 технички заставник Аранђеловић Станимира
 Градимир;
 санитарски заставник Четковић Милоша Вука-
 шин;
 пешадиски заставник Гојић Милоша Ђуро;
 пешадиски заставник Граховац Павла Иван;
 заставник на оклопни единици Искреновић Ми-
 хајла Драгиша;
 пешадиски заставник Јевтић Методија Станко;
 инженериски заставник Јовановски Наће Бог-
 дан;
 пешадиски заставник Јурић Раде Бранко;
 технички заставник Кнежевић Милована Мир-
 ко;
 санитарски заставник Лазаревић Недељка Ми-
 лан;
 заставник на административна служба Мајерле
 Адолфа Ромуло;
 заставник на административна служба Панчић
 Душана Петар;

заставник на административна служба Пухан
 Јанеза Штефан;
 артилериски заставник Пешић Милије Душан;
 заставник на сообраќајна служба Петровић Сто-
 јана Милорад;
 заставник за врска Петровски Стефан Вангел;
 интендантски заставник Ранђеловић Михајла
 Никола;
 пешадиски заставник Рашовић Вукића Драгић;
 заставник на финансиска служба Ринчић Бо-
 рислава Божић;
 заставник на административна служба Шаша
 Васиља Љубан;
 заставник за врска Тешковић Трајка Благоје;
 заставник на административна служба Тома-
 жић Матије Отмар;
 технички заставник Вукашиновић Миленка
 Милан;
 заставник на финансиска служба Живков Про-
 ке Љубомир;
 санитарски постар водник I класа Бакић Ми-
 лоша Павле;
 технички постар водник I класа Богдановић
 Витомија Слободан;
 санитарски постар водник I класа Бојић Божи-
 дара Велимир;
 постар водник I класа за врска Бојковић Стоја-
 дина Властимир;
 постар водник I класа за врска Чагоровић Ми-
 лана Велимир;
 технички постар водник I класа Ђоровић Та-
 насија Милан;
 санитарски постар водник I класа Дрљача Вла-
 де Петар;
 инженериски постар водник I класа Дукади-
 новски Чедомира Петар;
 санитарски постар водник I класа Фекете Беле
 Драгутин;
 интендантски постар водник I класа Глумац
 Васе Никола;
 постар водник I класа на административна
 служба Гостиљац Радивоја Хранислав;
 пешадиски постар водник I класа Хоџић Еле-
 за Тахир;
 постар водник I класа на административна слу-
 жба Јашаревић Галипа Кемал;
 санитарски постар водник I класа Јовановић
 Миодрага Александар;
 технички постар водник I класа Качар Ибра-
 хима Мукадем;
 инженериски постар водник I класа Кобашић
 Шахира Фикрет;
 технички постар водник I класа Костић Лазара
 Славо;
 технички постар водник I класа Лампрет Фра-
 ње Отон;
 постар водник I класа на административна
 служба Љубојевић Бранислава Миодраг;
 технички постар водник I класа Маринковић
 Здравка Витомир;
 инженериски постар водник I класа Мартино-
 вић Бошка Љубинко;
 артилериски постар водник I класа Микић
 Слава Трајко;
 инженериски постар водник I класа Миколић
 Антона Јанко;
 постар водник I класа на административна
 служба Милијаш Пере Бошко;
 постар водник I класа на сообраќајна служба
 Миркић Радована Дико;
 постар водник I класа на административна
 служба Петровић Чедомира Љубивоје;
 интендантски постар водник I класа Петровић
 Михајла Миле;
 инженериски постар водник I класа Потпарић
 Велимира Мирослав;
 постар водник I класа на административна
 служба Петровић Живојина Радослав;

инженериски постар водник I класа Петпарић
 Дике Богољуб;
 постар водник I класа за врска Ротар Рока Јо-
 жеф;
 постар водник I класа на административна
 служба Симовић Милоја Драгољуб;
 технички постар водник I класа Спасојевић
 Живка Жарко;
 интендантски постар водник I класа Стојано-
 вић Жарка Душан;
 пешадиски постар водник I класа Стојановић
 Чедомира Мирко;
 интендантски постар водник I класа Стојичић
 Драгутина Светислав;
 постар водник I класа на сообраќајна служба
 Шетић Јосипа Ђилдо;
 технички постар водник I класа Шишмановић
 Николе Љубиша;
 санитарски постар водник I класа Тололески
 Ангел Богоја;
 артилериски постар водник I класа Трифуно-
 вић Миленка Драган;
 пешадиски постар водник I класа Тушевски
 Ѓорѓе Милан;
 санитарски постар водник I класа Велагић Су-
 лејмана Алија;
 пешадиски постар водник I класа Веленцеј Јо-
 сипа Иван;
 пешадиски постар водник I класа Вученовић
 Мирка Драган;
 постар водник I класа на оклопни единици
 Вукмановић Петра Саво;
 технички постар водник I класа Жугај Јосипа
 Крешо;
 пешадиски постар водник Антић Станимира
 Владимир;
 артилериски постар водник Бастишић Николе
 Милан;
 пешадиски постар водник Ђелица Милоша Ра-
 домир;
 пешадиски постар водник Цупевски Шукрије
 Џевад;
 технички постар водник Чакармиш Јована Ду-
 шан;
 пешадиски постар водник Димић Александра
 Ранко;
 пешадиски постар водник Димитријевић Ми-
 хајла Радован;
 постар водник на АВХ одбрана Ђурић Чедоми-
 ра Слободан;
 технички постар водник Гашић Михајла Драго-
 мир;
 постар водник за врска Илић Божицара Мио-
 драг;
 технички постар водник Илијевски Бранко Бо-
 гољуб;
 пешадиски постар водник Јовановић Миодрага
 Бошко;
 пешадиски постар водник Јовичић Тихомира
 Слободан;
 пешадиски постар водник Колунџић Срете
 Саво;
 пешадиски постар водник Коматина Саве Ми-
 ладин;
 постар водник на оклопни единици Кривељ
 Ивана Иван;
 пешадиски постар водник Крунић Ђоке Брани-
 слав;
 технички постар водник Лончаревић Стеве
 Јоцо;
 пешадиски постар водник Лукић Здравка То-
 мислав;
 артилериски постар водник Мајкић Пере Драго;
 пешадиски постар водник Манић Богомира Жи-
 ворад;
 пешадиски постар водник Мартиновић Милу-
 тина Добросав;
 постар водник на оклопни единици Матјаш
 Мате Андрија;

технички постар водник Милетић Серафим
 Сретенје;
 постар водник за врска Милосављевић Ратка
 пешадиски постар водник Милутиновић Брани-
 мира Новица;
 Љубинко;
 артилериски постар водник Пурић Драгојла Ра-
 нислав;
 технички постар водник Николовски Страхил
 Светозар;
 пешадиски постар водник Петковић Станка
 Благоја;
 пешадиски постар водник Ристић Михајла
 Крстивоје;
 пешадиски постар водник Рожајац Шерифа
 Авдија;
 технички постар водник Север Фрање Винко;
 пешадиски постар водник Сладојевић Миленка
 Миленко;
 инженериски постар водник Станивук Саве Јо-
 вица;
 постар водник на АВХ одбрана Станковић Мате
 Ђура;
 пешадиски постар водник Стојановић Милицева
 Владимир;
 пешадиски постар водник Вукушић Ивана Ма-
 рио;
 пешадиски водник I класа Андрејевић Чедоми-
 ра Томислав;
 санитарски воен службеник IV класа Дунчић
 Алојза Марта;
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Дворшчак Антуна Стјепан;
 санитарски воен службеник IV класа Ерцег Во-
 жидара Мирослав;
 санитарски воен службеник IV класа Самболец
 Бранка Нада;
 санитарски воен службеник IV класа Видмар
 Леополда Јана;
 санитарски воен службеник IV класа Узелац
 Манета Нада;
 воен службеник VII класа на административна
 служба Почек Јожеца Јоже;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето
 на мирољубивата соработка и пријателските односи
 помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
 гославија и други држави, како и за особени за-
 слуги во работата на развивањето на свеста во
 борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

пешадиски полковник Врховец Алојза Алојзиј;

— за особени заслуги во создавањето и шире-
 њето на братството и единството меѓу нашите на-
 роди и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ- БРЕН ВЕНЕЦ

потполковник на оклопни единици Хауптман
 Антона Андреј;
 артилериски потполковник Коглот Лудвика Ра-
 дован;
 воен службеник II класа на административна
 служба Будара Михе Бранко;

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
 њето на вооружените сили и за особени успеси во
 раководењето со единиците на вооружените сили
 на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
 славија, во пивното зацврстување и оспособување за
 одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
 ративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

капетан на боен брод Буковец Јакова Алојз;
 полковник на авијација Јелачин Станислава
 Станислав;
 пешадиски потполковник Бједов Стевана Јован;
 потполковник на оклопни единици Чарман Јер-
 неја Франчишек;
 артилериски потполковник Дакић Саве Милу-
 тин;
 инженериски потполковник Гравнар Карла Ри-
 хард;
 артилериски потполковник Крајцер Јосипа
 Руди;
 пешадиски потполковник Маури Антона Франц;
 пешадиски потполковник Мишчевић Мате
 Мирко;
 технички потполковник Радојчић Раде Симон;
 пешадијски потполковник Вујичић Вукова Ра-
 дивоје;
 пешадиски потполковник Вујић Недељка До-
 бривбиј;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

пешадиски потполковник Кандуч Ивана Албин;
 потполковник за врска Кошир Франца Емил;
 санитарски потполковник Ковачевић Васе Јово;
 санитарски потполковник Лешник Макса Хер-
 ман;
 пешадиски потполковник Лепојевић Антонија
 Гојко;
 потполковник за врска Шантић Јосипа Иван;
 потполковник на градежна служба Тасевски
 Иван Сотир;
 санитарски мајор Вожић Владимира Божидар;
 санитарски мајор Црњак Ивана Јозо;
 пешадиски мајор Ђорђевић Драгољуба Стојан;
 пешадиски мајор Горјанц Урбана Милан;
 технички мајор Гузељ Теодора Божидар;
 технички мајор Карпов Глигора Петар;
 артилериски мајор Косевски Туше Киро;
 санитарски мајор Матековић Ратка Милутин;
 пешадиски мајор Митровић Пантелије Мило-
 рад;
 пешадиски мајор Пљевалчић Луке Видо;
 пешадиски мајор Рајковић Стојана Миодраг;
 технички мајор Самарџија Душана Јово;
 пешадиски мајор Стошић Душана Јован;
 пешадиски мајор Шипчић Ристе Томислав;
 интендантски мајор Вишковић Вукосава Радо-
 ван;
 пешадиски капетан I класа Апић Симе Стојан;
 инженериски капетан I класа Бељин Стевана
 Светозар;
 капетан I класа на АВХ одбрана Беднаш Анто-
 на Алојз;
 капетан I класа на сообраќајна служба Богда-
 новић Здравка Милета;
 пешадиски капетан I класа Брезникар Франца
 Антон;
 технички капетан I класа Вубало Ђуре Драго-
 љуб;
 пешадиски капетан I класа Илић Митра
 Бранко;
 технички капетан I класа Ивањишић Јанка
 Артур;
 пешадиски капетан I класа Јовановић Стојана
 Средоје;
 артилериски капетан I класа Јурлета Јозе Фа-
 бијан;
 технички капетан I класа Карановић Пере
 Ђуро;
 интендантски капетан I класа Комић Мухарема
 Исмет;
 капетан I класа за врска Коњић Ивана Јосип;

пешадиски капетан I класа Корошец Адолфа
 Адолф;
 артилериски капетан I класа Крошл Ивана
 Иван;
 пешадиски капетан I класа Лаганин Раде Вла-
 димир;
 пешадиски капетан I класа Лукић Раде Лука;
 артилериски капетан I класа Лукић Милана
 Слободан;
 санитарски капетан I класа Мацгаљ Милета
 Душан;
 капетан I класа за врска Маринковић Мартина
 Драгиша;
 пешадиски капетан I класа Марсенић Алексије
 Лека;
 капетан I класа на оклопни единици Матић
 Пана Пана;
 капетан I класа на правна служба Мазич Ми-
 лоша Живко;
 капетан I класа за врска Мехинагић Ибрахима
 Ариф;
 пешадиски капетан I класа Михаиловић Бог-
 дана Радомир;
 капетан I класа за врска Михајловић Милована
 Радисав;
 пешадиски капетан I класа Милетић Милојка
 Љубиша;
 санитарски капетан I класа Мишић Љубомира
 Миодраг;
 санитарски капетан I класа Митраковић Ми-
 хајла Миле;
 капетан I класа на градежна служба Младено-
 вић Војислава Стојадин;
 капетан I класа за врска Момчиловић Видоја
 Слободан;
 капетан I класа за оклопни единици Новаковић
 Драгољуба Радомир;
 технички капетан I класа Остојник Сречка
 Сречко;
 артилериски капетан I класа Остојић Цветка
 Саво;
 инженериски капетан I класа Павловић Драго-
 мира Радојле;
 санитарски капетан I класа Петковић Милоша
 Живан;
 пешадиски капетан I класа Радивојчевић Сте-
 вана Сретен;
 технички капетан I класа Ристић Душана Ми-
 лутин;
 капетан I класа на артилериско-ракетни еди-
 ници на ПВО Ровина Венанција Максим;
 технички капетан I класа Симић Бранка Дра-
 гољуб;
 санитарски капетан I класа Симоновић Радоми-
 ра Драгослав;
 инженериски капетан I класа Стефановић Раде
 Стеван;
 пешадиски капетан I класа Стоиљковић Јорда-
 на Сретен;
 артилериски капетан I класа Стојановић Петра
 Живорад;
 пешадиски капетан I класа Стојковић Душана
 Новица;
 капетан I класа на градежна служба Тасевски
 Владо Станимир;
 капетан I класа на финансиска служба Тасић
 Стојадина Милорад;
 интендантски капетан I класа Томшић Вален-
 тина Франц;
 капетан I класа на финансиска служба Трпе-
 ски Динко Стојан;
 капетан I класа на градежна служба Вукосав-
 левић Милоша Драган;
 технички капетан I класа Жагар Ивана Ивица;
 капетан на сообраќајна служба Гајин Јоце Ми-
 лан;
 капетан на финансиска служба Хузејровић Ха-
 мида Азиз;

капетан на АВХ одбрана Лукић Милана Ми-
лош;
пешадиски капетан Маркевић Јожефа Силво;
капетан на административна служба Петровић
Драгослава Жарко;
капетан на АВХ одбрана Рабреновић Драгосла-
ва Велизар;
артилериски капетан Стојић Вукоја Бранислав;
пешадиски капетан Војновић Милана Милорад;
пешадиски капетан Вукелић Дане Стеван;
заставник I класа на административна служба
Чворовић Ђуре Љубо;
заставник I класа на административна служба
Горњак Јожефа Јакоб;
заставник I класа на административна служба
Местник Антона Јожеф;
пешадиски заставник I класа Милосављевић
Богдана Драгиша;
технички заставник I класа Савић Чедомира
Милан;
технички заставник I класа Станковић Милоша
Милојко;
заставник I класа на административна служба
Томић Велимира Љубивоје;
интендантски заставник I класа Вукелић Панте
Никола;
пешадиски заставник I класа Зупан Алојза
Алојз;
заставник I класа на АВХ одбрана Живановић
Јеленка Видоје;
интендантски заставник Вишовац Сајча Вејсел;
заставник за врска Чачков Тоде Душан;
пешадиски заставник Денић Милутина Љубомир;
заставник на административна служба Ђорђе-
вић Милоша Драган;
пешадиски заставник Иванић Милана Душан;
инженериски заставник Једински Марко Бран-
ко;
пешадиски заставник Марковић Вељка Ђорђе;
пешадиски заставник Петровић Драгослава
Владета;
заставник на административна служба Секулић
Борисава Милутин;
пешадиски заставник Стефановић Душана Сто-
јадин;
интендантски заставник Вујановић Николе Ми-
кан;
пешадиски постар водник I класа Алич Рашида
Хазим;
пешадиски постар водник I класа Цветковић
Николе Вене;
пешадиски постар водник I класа Ђорђевић
Милоша Зоран;
пешадиски постар водник I класа Пејчић Бог-
дана Томислав;
воен службеник III класа на административна
служба Лобан Антона Емил;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

санитетски полковник Берке Коломана Ернест;
санитетски полковник Дерганц Франца Кристи-
јан;
артилериски потполковник Јерич Антона Ди-
митрије;
артилериски потполковник Крагељ Алојза
Алојз;
потполковник на градежна служба Краљ Мати-
је Алојз;
потполковник за врска Паландачић Јоке Ни-
кола;
потполковник на оклопни единици Васиљевић
Вука Славко;
мајор за врска Шумрада Антона Франц;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

инженериски капетан I класа Шпорчић Андри-
је Никола;
капетан на сообраќајна служба Матовић Луке
Видоје;
капетан на административна служба Мусић
Омера Асим;
интендантски заставник I класа Јоргић Панте-
лије Јован;
интендантски заставник I класа Јовановић Дра-
гутина Живорад;
заставник I класа на финансиска служба Мас-
лаћ Милана Миленко;
заставник I класа на административна служба
Митић Драгутина Велимир;
заставник I класа на административна служба
Павлин Јулија Цвето;
интендантски заставник I класа Шкорја Ивана
Данило;
технички заставник Франгеж Ивана Иван;
заставник на административна служба Јовано-
вић Славка Милорад;
интендантски постар водник I класа Јанковић
Милана Ненад;
инженериски постар водник I класа Малиновић
Јово Раде;
технички постар водник I класа Рашула Бог-
дана Драгољуб;
воен службеник V класа на музичка служба
Лончина Симе Рајко;
воен службеник VIII класа на финансиска
служба Митровић Феликса Вида;

— за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

пешадиски постар водник Станковић Витомира
Зоран;

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и
за покажување старешински и војнички особини
што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетан на артилериско-ракетни единици на
ПВО Ангеловски Мико Александар;
пешадиски капетан Биговић Шћепана Војислав;
пешадиски капетан Војанић Јована Рајко;
капетан на артилериско-ракетни единици на
ПВО Бошњак Бранка Бранко;
пешадиски капетан Јаук Јосипа Јосип;
артилериски поручник Вашарагин Живана Ми-
лош;
поручник на сообраќајна служба Јагаринец
Фране Ивица;
артилериски поручник Југа Звонимира Нови-
ца;
артилериски поручник Марковић Драгомира
Велисав;
пешадиски поручник Марунић Милана Стево;
пешадиски поручник Петровић Живанка Ђор-
ђе;
артилериски поручник Поповић Предрага Љу-
бомир;
интендантски постар водник I класа Гајић
Станка Радован;
постар водник I класа на административна служ-
ба Горданић Милицава Момчило;
артилериски постар водник I класа Ловшин
Франца Франц;
постар водник I класа за врска Мандовић Ишт-
вана Ерне;

санитетски постар водник I класа Николић Петра Милован;
 пешадиски постар водник Андабака Фране Иван;
 постар водник на административна служба Бабић Ђорђија Слободан;
 технички постар водник Божицковић Душана Милан;
 технички постар водник Будимир Јосипа Миленко;
 пешадиски постар водник Цунк Јанеза Јанез;
 артилериски постар водник Цветковић Видоја Радомир;
 артилериски постар водник Ерић Анђелка Мирко;
 артилериски постар водник Хорват Франца Франц;
 постар водник за врска Игњатовић Ђорђа Зоран;
 постар водник за врска Кубуровић Милојице Драго;
 пешадиски постар водник Кундурџијев Петра Ангел;
 постар водник за врска Латинчић Јанка Душан;
 пешадиски постар водник Лесковар Лудвика Лудвик;
 технички постар водник Маврин Антуна Иван;
 постар водник на оклопни единици Милошевић Радивоја Драгослав;
 пешадиски постар водник Милошевић Спасоја Раде;
 постар водник на сообраќајна служба Несторовић Тројана Ненад;
 технички постар водник Павловић Тихомира Момчило;
 постар водник на оклопни единици Петрић Јосипа Џуро;
 инженериски постар водник Петровић Стојана Томислав;
 постар водник на АВХ одбрана Ралевић Милоше Драгутин;
 санитетски постар водник Ралић Светислава Милинко;
 технички постар водник Ристић Ђорђа Предраг;
 пешадиски постар водник Сокић Ивана Рок;
 постар водник за врска Спајија Петра Далибор;
 постар водник на оклопни единици Степановић Љубисава Љубиша;
 пешадиски постар водник Стевановић Велимир Андрија;
 технички постар водник Тодоровски Дине Гуте;
 инженериски постар водник Томчић Михајла Радоман;
 технички постар водник Зарић Бранка Срећко;
 постар водник на оклопни единици Зеџ Светозара Марко;
 санитетски водник I класа Барага Франца Бојан;
 водник I класа за врска Бишкупчић Јанка Стјепан;
 артилериски водник I класа Бојковић Велимира Веселин;
 пешадиски водник I класа Боровчанин Милана Ђорђе;
 водник I класа на АВХ одбрана Вожиловић Ратомира Миодраг;
 пешадиски водник I класа Брозовић Антуна Владимир;
 пешадиски водник I класа Цвек Петера Петер;
 технички водник I класа Дабић Павла Цвијетин;
 водник I класа за врска Добај Франца Љубо;
 технички водник I класа Ђуричић Станише Драгољуб;
 артилериски водник I класа Харџан Јоже Јоже;

артилериски водник I класа Јанковић Драгослава Милорад;
 пешадиски водник I класа Јоцковић Ивана Радован;
 пешадиски водник I класа Касунич Стеве Бранко;
 пешадиски водник I класа Кланица Ивана Ивица;
 пешадиски водник I класа Костадинов Ђорђија Страхил;
 артилериски водник I класа Кунчић Марије Иван;
 артилериски водник I класа Марковина Милана Милић;
 санитетски водник I класа Матковић Игнаца Зденко;
 пешадиски водник I класа Миловић Косте Живан;
 технички водник I класа Петровић Душана Милорад;
 технички водник I класа Прша Ивана Томислав;
 технички водник I класа Пржуљ Владе Млађен;
 водник I класа на оклопни единици Ракуша Јанеза Иван;
 пешадиски водник I класа Стаменковић Стојана Радосав;
 артилериски водник I класа Стојанов Светомир Стојан;
 артилериски водник I класа Стојчевски Живко Љупчо;
 технички водник I класа Стојковски Крсто Јанко;
 инженериски водник I класа Шобот Душана Стојан;
 водник I класа на сообраќајна служба Шувак Јосипа Андрија;
 водник I класа на сообраќајна служба Торић Фехима Омер;
 пешадиски водник I класа Трајковић Косте Живодин;
 артилериски водник I класа Туркаљ Стјепана Миле;
 водник I класа на арт.-ракетни единици на ПВО Вамповац Ивана Мирослав;
 пешадиски водник I класа Велимировић Ђорђија Станко;
 артилериски водник I класа Видаковић Живка Васо;
 технички водник I класа Вигњевевић Милоша Ђуро;
 пешадиски водник I класа Вујасиновић Раде Душан;
 водник I класа за врска Вуковић Луке Веселин;
 воен службеник VII класа на музичка служба Србинић Бранислава Мирослав;
 воен службеник VIII класа на музичка служба Бурсаћ Петра Драган;
 воен службеник VIII класа на музичка служба Шкрлеџ Јожефа Владимир.

Претседател
 на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Бр. 143
 22 декември 1977 година
 Белград

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-

вија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 8115 Земун

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО
ЛАВРОВ ВЕНЕЦ**

полковник на артилериско-ракетни единици на ПВО Ковачевић Лазо Стеван;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

полковник на авијација Атијас Азријела Мони;
полковник на авијација Бајић Стевана Марко;
полковник на врска Бакић Петра Милорад;
полковник на авијација Бенић Павла Никола;
полковник на артилериско-ракетни единици на ПВО Благојевић Павла Радивоје;
полковник на авијација Борота Павла Станко;
воздухопловнотехнички полковник Булајић Симе Благо;
полковник на артилериско-ракетни единици на ПВО Чуфер Франца Станислав;
полковник на авијација Дабовић Николе Недељко;
полковник на авијација Динчић Миодрага Стојан;
полковник на авијација Доронтић Николе Саво;
полковник на авијација Јагер Антона Антон;
полковник на АВХ одбрана Јагровић Миле Милош;
воздухопловнотехнички полковник Кнежевић Богољуба Милун;
полковник на авијација Ковачевић Петка Чедо;
полковник на авијација Ковачевић Ђуре Саво;
полковник на авијација Кулић Анте Марко;
полковник на авијација Лазич Петра Драгољуб;
полковник на градежна служба Милојчић Стевана Петар;
артилериски полковник Миловић Јозе Миљенко;
полковник на авијација Ненадић Милована Милорад;
полковник на авијација Паронки Пере Жарко;
технички полковник Павлић Лазара Ратомир;
воздухопловнотехнички полковник Павловић Милутина Радисав;
артилериски полковник Петричевић Мате Адам;
воздухопловнотехнички полковник Радојчић Дмитра Петар;
полковник на авијација Растовац Јове Милан;
полковник на финансиска служба Стражишар Матевжа Рудолф;
полковник на артилериско-ракетни единици на ПВО Таталовић Миле Мапе;
полковник на авијација Трбојевић Лазе Дмитар;
воздухопловнотехнички полковник Весић Алојза Алојз;
полковник на авијација Зупанчић Франца Виктор;
потполковник на правна служба Антић Тадије Љубимко;
воздухопловнотехнички потполковник Бановић Раде Благоје;
воздухопловнотехнички потполковник Бобичић Радоње Радомир;

потполковник на авијација Брадић Василија Миладин;
потполковник на авијација Бућан Ивана Леон;
потполковник на авијација Буњевац Ђуре Бранко;
потполковник на авијација Дамјановић Драгутина Петар;
потполковник на авијација Делић Ненада Драго;
потполковник на авијација Џунић Најдана Вукашин;
воздухопловнотехнички потполковник Ђурђевац Максим Милован;
потполковник на авијација Флајс Јосипа Марко;
потполковник на авијација Галић Танасија Бранко;
потполковник на авијација Ѓвдић Ђуре Ђуро;
воздухопловнотехнички потполковник Илијевиќски Харалампија Димитар;
потполковник на авијација Иванишевић Владимира Драган;
потполковник на авијација Јанковић Кузмана Слободан;
потполковник на финансиска служба Јаношевић Михаила Властимир;
потполковник на авијација Јевић Илије Петар;
потполковник на авијација Карић Садика Мехмедалија;
технички потполковник Катић Илије Радомир;
потполковник на артилериско-ракетни единици на ПВО Кнежевић Николе Стево;
воздухопловнотехнички потполковник Котник Алојза Алојз;
инженериски потполковник Матић Љубомира Властимир;
воздухопловнотехнички потполковник Мемон Антона Албин;
потполковник на авијација Мијаиловић Владимира Павле;
потполковник на авијација Недељковић Филипа Петар;
потполковник на авијација Недин Миливоја Радован;
потполковник за врска Падејски Серафима Љубомир;
воздухопловнотехнички потполковник Плишко Јосипа Армандо;
потполковник на АВХ одбрана Поповић Петра Радосав;
потполковник на авијација Поповић Блаже Светислав;
потполковник на авијација Премужић Ђуре Антун;
воздухопловнотехнички потполковник Пузић Милана Младен;
воздухопловнотехнички потполковник Радуловић Раде Владимир;
потполковник на авијација Рајић Бошка Драгутин;
потполковник на авијација Родић Михајла Илија;
потполковник на авијација Семе Винка Драго;
воздухопловнотехнички потполковник Сладић Андреја Албин;
потполковник на авијација Станчић Драгољуба Слободан;
воздухопловнотехнички потполковник Тришић Недељка Бошко;
потполковник на авијација Урошевић Богдана Милан;
воздухопловнотехнички потполковник Васиљевић Драгомира Радомир;
потполковник на авијација Видаковић Адама Светозар;
потполковник на авијација Влакетић Омера Василије;

потполковник на авијација Војтешки Милана Младен;
 потполковник за врска Вучковић Лазе Бранко;
 потполковник на авијација Вујичић Станоја Новица;
 воздухопловнотехнички потполковник Жуљевић Мартина Никола;
 технички мајор Кисели Петра Фрањо;
 технички мајор Марковић Ивана Миодраг;
 технички мајор Томић Љубише Миодраг;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковник на авијација Андрић Бранислава Јовиша;
 санитарски потполковник Ђорђевић Ђорђа Зоран;
 воздухопловнотехнички потполковник Ђурђевић Богољуба Мирослав;
 потполковник на авијација Кречар Гојка Илија;
 воздухопловнотехнички потполковник Куханец Фрање Ивица;
 потполковник на авијација Нешовић Драгића Предраг;
 санитарски потполковник Петровић Вучка Мишаило;
 воздухопловнотехнички потполковник Седеј Сречка Сречко;
 потполковник на административна служба Симончић Винка Винко;
 воздухопловнотехнички потполковник Спасојевић Милосава Божидар;
 потполковник за врска Спасовски Методија Благо;
 артилериски потполковник Стоилковић Марка Александар;
 потполковник на авијација Вукојевић Јока Митар;
 инженериски мајор Алексић Тихомира Радојко;
 мајор на авијација Баќац Антуна Иаан;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Беговић Николе Станислав;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Биорац Радосава Зоран;
 воздухопловнотехнички мајор Богдановић Драгутина Евдокије;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Чушка Фрање Јарослав;
 воздухопловнотехнички мајор Ћитић Ратомира Јован;
 мајор на авијација Дардић Јове Живко;
 мајор на авијација Дејановски Софре Ристо;
 воздухопловнотехнички мајор Деовић Мухамеда Мујо;
 мајор на авијација Ђорђевић Градимира Будимир;
 мајор на сообраќајна служба Ђорђевић Војислава Миливоје;
 воздухопловнотехнички мајор Ђурђевић Алексе Живорад;
 мајор на авијација Ђурић Миливоја Александар;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Ђурић Ратка Стаменко;
 воздухопловнотехнички мајор Ђим Драгоја Раде;
 мајор на авијација Георгиев Анчев Јован;
 воздухопловнотехнички мајор Игњатовић Велимира Мирослав;
 мајор на правна служба Јаковљевић Александар Биљана;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Јанус Николе Стево;
 мајор на авијација Јардас Фрање Божидар;
 воздухопловнотехнички мајор Јарчов Никола Петар;
 воздухопловнотехнички мајор Јоцић Животија Велибор;

мајор на авијација Јовановић Добросава Милун;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Калезић Мирка Завиша;
 мајор на авијација Карић Мухамеда Иван;
 мајор на авијација Китић Костадина Здравко;
 мајор на авијација Кучера Анте Ивица;
 воздухопловнотехнички мајор Лазаревић Косте Часлав;
 воздухопловнотехнички мајор Лазић Милана Момчило;
 мајор на АВХ одбрана Манојловић Раде Слободан;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Марковић Драгомира Богољуб;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Мартиновић Вука Крсто;
 мајор на авијација Матић Милована Васо;
 мајор на авијација Мектеровић Лазара Влајко;
 воздухопловнотехнички мајор Мијушковић Милана Милосав;
 мајор за врска Милосављевић Тихомира Станимир;
 воздухопловнотехнички мајор Мишљеновић Ђуре Милан;
 мајор на сообраќајна служба Митровић Љубисава Радован;
 технички мајор Николић Светозара Тугомир;
 мајор на авијација Нижић Јозе Милан;
 мајор на авијација Новаковић Драгољуба Милан;
 мајор на авијација Нуркић Јусуфа Ешреф;
 мајор за врска Обрадовић Радосава Станко;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Павловић Миливоја Александар;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Павловић Душана Радиша;
 мајор на правна служба Петронијевић Светолика Бранислав;
 мајор на авијација Петровић Чедомира Ђорђе;
 технички мајор Петровић Николе Најдан;
 мајор за врска Петровић Јована Симо;
 мајор на авијација Рашчанин Милосава Душан;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Рудан Радослава Стево;
 воздухопловнотехнички мајор Срећковић Ђорђа Милан;
 технички мајор Средојевић Тихомира Милош;
 мајор на авијација Стојчевић Драгослава Милутин;
 мајор на авијација Шандор Мађеша Имре;
 мајор на авијација Тодоровић Видоја Момчило;
 технички мајор Томић Радована Милан;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Врбњак Ернестине Антон;
 мајор за врска Врлика Мате Божо;
 мајор на авијација Вујанић Стојана Војин;
 воздухопловнотехнички мајор Вукосављевић Драгољуба Лазар;
 технички мајор Вуковић Станимира Драгиша;
 мајор на авијација Вулетић Нестора Димитрије;
 капетан I класа на авијација Аготић Боже Имра;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Бедић Павла Петар;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Бишкуп Ђирила Бранко;
 технички капетан I класа Богданов Крсте Душан;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Борковачки Бранка Јован;
 пешадиски капетан I класа Босанчић Милана Милутин;
 пешадиски капетан I класа Бошковић Живојина Милорад;
 капетан I класа на авијација Брвар Ота Ото;
 капетан I класа на авијација Буркељц Ивана Антон;

капетан I класа на авијација Церановић Мирка
Божидар;
капетан I класа на авијација Церовић Бранка
Гвозден;
инженерски капетан I класа Церовић Ради-
воја Раде;
пешадиски капетан I класа Црковић Рудолфа
Иван;
капетан I класа за врска Цветковић Велимира
Миломир;
капетан I класа на авијација Черни Стјепана
Стјепан;
технички капетан I класа Чобанић Стевана Ра-
дивој;
капетан I класа на авијација Чобелић Бошка
Предраг;
технички капетан I класа Димитријевић Мила-
на Александар;
капетан I класа за врска Димитријевић Јована
Величко;
воздухопловнотехнички капетан I класа Ђур-
ђић Милана Милош;
капетан I класа на авијација Филиповић Срда-
на Верољуб;
капетан I класа на авијација Главач Милана
Јосип;
капетан I класа на авијација Хамзић Узеира
Суад;
воздухопловнотехнички капетан I класа Јанко-
вић Љубомира Петар;
капетан I класа на авијација Јанковић Симе
Стојанче;
капетан I класа на авијација Јеличић Миле
Вељко;
технички капетан I класа Јовановић Радомира
Живојин;
капетан I класа на авијација Јовичић Вукића
Радомир;
капетан I класа на авијација Костић Милисав
Владета;
технички капетан I класа Крилић Фадила Мен-
сур;
воздухопловнотехнички капетан I класа Крстић
Мирослава Ненад;
капетан I класа на сообраќајна служба Кутњак
Ивана Мартин;
капетан I класа на авијација Лазаревић Мили-
воја Радован;
капетан I класа на авијација Личина Илије
Љубинко;
капетан I класа на авијација Љумовић Јанка
Драгиша;
капетан I класа на авијација Мајсторовић Цви-
је Вукашин;
капетан I класа на авијација Марјановић Мар-
ка Милорад;
капетан I класа на авијација Матић Драгише
Стојан;
артилериски капетан I класа Медаковић Ђуре
Стево;
капетан I класа на авијација Мићић Мирка
Милан;
воздухопловнотехнички капетан I класа Мио-
ковић Мартина Петар;
воздухопловнотехнички капетан I класа Мила-
новић Радомира Слободан;
капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на
ПВО Милкић Милојка Станко;
капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на
ПВО Млађеновић Драгише Радоман;
Есад;
капетан I класа на авијација Мујагић Убеида
капетан I класа на финансиска служба Пан-
ченко Алексе Алекса;
капетан I класа на финансиска служба Пантелић
Манојла Милутин;
капетан I класа на авијација Папст Хуге Иван;

капетан I класа на авијација Павловић Љуто-
вида Даворин;
капетан I класа на авијација Пејић Драгутина
Борислав;
технички капетан I класа Пелпић Боре Јовица;
санитетски капетан I класа Петрековић Јосипа
Маријан;
капетан I класа на авијација Петровић Стојана
Љубодраг;
капетан I класа на авијација Петровић Стани-
слава Милодраг;
пешадиски капетан I класа Рајковић Мирка
Љубомир;
капетан I класа на авијација Рашић Видана
Драгослав;
капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на
ПВО Росић Пере Јово;
капетан I класа на авијација Савић Милана
Миливоје;
капетан I класа на сообраќајна служба Савић
Милоша Живко;
технички капетан I класа Седић Сејда Реџеп;
технички капетан I класа Селимовић Дервиша
Ибрахим;
капетан I класа на авијација Славковић Аксен-
тије Радомир;
капетан I класа за врска Станишић Саве Бо-
рислав;
капетан I класа на авијација Станковић Воји-
слава Драган;
воздухопловнотехнички капетан I класа Сте-
фановић Бранислава Димитрије;
воздухопловнотехнички капетан I класа Сте-
фановић Александра Зоран;
воздухопловнотехнички капетан I класа Стој-
меновић Младена Томислав;
воздухопловнотехнички капетан I класа Субо-
тић Ђорђе Богдан;
капетан I класа на авијација Штаубер Фране
Јосип;
капетан I класа на авијација Улчар Мирка
Божо;
капетан I класа на авијација Улрих Вјекослава
Зденко;
капетан I класа на авијација Вељковић Божи-
дара Милисав;
капетан I класа на авијација Вучинић Бори-
сав Мирко;
капетан I класа на финансиска служба Вучко-
вић Крсте Јован;
воздухопловнотехнички капетан I класа Вучко-
вић Трајко Слободан;
воздухопловнотехнички капетан I класа Вуке-
лић Панте Вељко;
пешадиски капетан I класа Вулетић Борка
Славко;
капетан I класа на авијација Зеџ Рудолфа
Алдо;
капетан I класа на сообраќајна служба Зеџ
Садика Салко;
воздухопловнотехнички капетан Драгичевић
Стевана Душан;
капетан на авијација Гајић Предрага Родољуб;
капетан на авијација Грујин Ивана Никола;
пешадиски капетан Јосиповић Милана Радосав;
капетан на авијација Јовановић Стевана Саво;
капетан на авијација Крањчевић Мате Мате;
капетан на авијација Миленковић Милована
Драгослав;
воздухопловнотехнички капетан Мрдаковић Јо-
вана Милан;
капетан на авијација Павли Цирила Цирил;
воздухопловнотехнички капетан Поповић Мир-
ка Драго;
артилериски капетан Радаковић Милана Ратко;
капетан за врска Стаменковић Николе Младен;
воздухопловнотехнички капетан Станић Вучете
Тројан;

воздухопловнотехнички капетан Станојевић
 Александра Милан;
 воздухопловнотехнички капетан Стојковски
 Цветана Митке;
 поручник на финансиска служба Вукадиновић
 Душана Никола;
 заставник I класа на административна служба
 Алексић Љубомира Светозар;
 заставник I класа на административна служба
 Алексић Голуба Влајко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ан-
 ђелковић Николе Влајко;
 заставник I класа на административна служба
 Антић Светозара Ивко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ара-
 новић Николе Симеон;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Бам-
 бур Муле Шевкија;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ба-
 рањи Матије Гавро;
 заставник I класа на административна служба
 Богојевски Темелко Павле;
 заставник I класа за врска Бјелан Ђорђа
 Бошко;
 заставник I класа на административна служба
 Боцић Милована Дамњан;
 заставник I класа на административна служба
 Богићевић Мијата Томислав;
 заставник I класа на финансиска служба Бо-
 жић Станка Дејо;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Бо-
 жиновски Цветан Милан;
 заставник I класа на административна служба
 Бурчић Грге Маријан;
 заставник I класа за врска Цвијановић Николе
 Марко;
 заставник I класа на авијација Чанчар Стевана
 Иван;
 интендантски заставник I класа Чанчаревић
 Милана Владимир;
 заставник I класа на административна служба
 Чимбур Глине Стеван;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Чво-
 ро Николе Јово;
 технички заставник I класа Драшковић Ђорђа
 Мирко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Др-
 жај Саве Владо;
 заставник I класа на артилериско-рак. ед. на
 ПВО Дуковски Димко Тихомир;
 интендантски заставник I класа Ђелиловић
 Бајрама Гарип;
 заставник I класа на финансиска служба Ђор-
 ђевић Милана Милић;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ђор-
 ђевић Сава Мирослав;
 заставник I класа за врска Ђурђевић Власти-
 мира Добросав;
 заставник I класа на административна служба
 Ђурковић Светислава Милан;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Фле-
 гар Урбана Стјепан;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Гу-
 зијан Лазе Саво;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Иг-
 њатовић Михајла Чедомир;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ја-
 нић Животе Милован;
 технички заставник I класа Јевремовић Богда-
 на Милош;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Је-
 времовић Велисав Петар;
 заставник I класа на административна служба
 Јевтић Радивоја Душан;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Јо-
 сифовић Николе Петар;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Јо-
 вановић Крсте Александар;

воздухопловнотехнички заставник I класа Јо-
 вановић Боже Мићо;
 технички заставник I класа Јовановић Радоми-
 ра Станимир;
 заставник I класа на административна служба
 Калач Јусе Рамо;
 заставник I класа на авијација Клинар Мате
 Драго;
 заставник I класа на административна служба
 Костадиновић Миладина Милош;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ко-
 вачевић Петка Милорад;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ко-
 вачевић Будимира Живко;
 пешадиски заставник I класа Крајачић Павла
 Павле;
 заставник I класа на административна служба
 Крстић Драгомира Часлав;
 заставник I класа на административна служба
 Лазаревић Драгића Божидар;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ле-
 сар Јанеза Иван;
 технички заставник I класа Луковић Марка
 Драгиша;
 технички заставник I класа Мехић Хасана
 Омер;
 заставник I класа на сообраќајна служба Ми-
 лановић Стапка Симеун;
 заставник I класа на административна служба
 Милосављевић Милорада Велибор;
 заставник I класа на авијација Милошевић
 Дмитра Милош;
 заставник I класа на административна служба
 Миловановић Живојина Радован;
 интендантски заставник I класа Миловић Обре-
 на Илија;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ми-
 рић Стојмира Рајко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ми-
 шовић Живка Небојша;
 интендантски заставник I класа Митевски Миле
 Горѓе;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Мит-
 ровић Живојина Драгослав;
 заставник I класа на административна служба
 Мрдаковић Јосипа Слободан;
 воздухопловнотехнички заставник Муњић Пав-
 ла Миодраг;
 заставник I класа на административна служба
 Нешић Теодосија Обрен;
 технички заставник I класа Николић Драгољуб-
 ба Драгиша;
 заставник I класа на административна служба
 Николић Тихомира Миодраг;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Оља-
 ча Петра Маринко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ор-
 ловић Буде Дане;
 заставник I класа на административна служба
 Павићевић Милоша Петар;
 заставник I класа на административна служба
 Пешковић Павла Драгутин;
 заставник I класа на сообраќајна служба Пе-
 шић Ђорђа Живојин;
 технички заставник I класа Петрић Јосипа Ми-
 лијан;
 заставник I класа на авијација Петровски Јор-
 дана Андрија;
 технички заставник I класа Певач Стјепана
 Стјепан;
 заставник I класа на административна служба
 Поповић Милана Миодраг;
 заставник I класа на административна служба
 Поповић Мила Саво;
 заставник I класа на административна служба
 Рајковић Драгољуба Радосав;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ра-
 ковић Рајка Момир;

воздухопловнотехнички заставник I класа Ра-
 шета Петра Стево;
 заставник I класа на административна служба
 Раваљ Мате Милај-Миковиќ;
 заставник I класа на сообраќајна служба Рис-
 тић Милорада Душан;
 интендантски заставник I класа Роботић Стје-
 пана Винко;
 заставник I класа на административна служба
 Ромчевић Гојка Ђураћ;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Са-
 вари Ђуле Була;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Се-
 лаковић Жарка Никола;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Си-
 моновић Теофила Божић;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Спр-
 ке Лудвика Франц;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ср-
 дић Петра Миле;
 заставник I класа на сообраќајна служба Ста-
 нић Радивоја Витомир;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Стан-
 ковић Витомира Светомир;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Сте-
 фановић Најдана Бранислав;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Сте-
 фановић Стојана Тихомир;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Сте-
 вановић Живорада Владимир;
 заставник I класа на административна служба
 Стојановић Александра Радисав;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ше-
 шум Пере Лазо;
 заставник I класа на административна служба
 Шетер Ане Аугуст;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ши-
 пов Милорада Жарко;
 заставник I класа за врска Шулетић Илије Ми-
 лорад;
 заставник I класа на административна служба
 Талевиќ Горѓе Атанас;
 заставник I класа на административна служба
 Тамбуровић Ивана Мате;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Те-
 гелтија Стевана Мирко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Те-
 ноди Мије Вјекослав;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Тер-
 зић Милоша Драгоје;
 заставник I класа на административна служба
 Терзић Видоја Радован;
 заставник I класа на административна служба
 Тодоровић Јакова Марко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа То-
 доровић Обрена Милан;
 воздухопловнотехнички заставник I класа То-
 доровић Костадина Павле;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Трај-
 ковски Јордан Петар;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Три-
 фуновић Драгутина Радивоје;
 заставник I класа на административна служба
 Тришић Радивоја Милутин;
 интендантски заставник I класа Велимировић
 Милована Душан;
 интендантски заставник I класа Вишњић Ни-
 коле Ненад;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Вла-
 шки Јове Душан;
 заставник I класа за врска Вокић Обрада Ан-
 дрија;
 артилериски заставник I класа Вранеш Мика-
 ила Миланко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ву-
 кобрат Петра Мирко;
 заставник I класа на административна служба
 Вукотић Милована Милан;

воздухопловнотехнички заставник I класа Ву-
 котић Бранка Урош;
 заставник I класа на административна служба
 Зарић Љуба Миломир;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Жи-
 гић Николе Милан;
 воздухопловнотехнички заставник Антић То-
 дора Саво;
 воздухопловнотехнички заставник Аврамовић
 Тихомира Томислав;
 воздухопловнотехнички заставник Бабић Стан-
 ка Ђорђе;
 пешадиски заставник Бајић Мије Мате;
 заставник на сообраќајна служба Бећировић
 Мустафе Шафкија;
 воздухопловнотехнички заставник Балевиќ
 Киро Љубиша;
 заставник на административна служба Богда-
 новић Десимира Стаменко;
 воздухопловнотехнички заставник Боришић Ни-
 коле Вуко;
 технички заставник Борјан Симе Бранко;
 воздухопловнотехнички заставник Брајовић
 Милисав Урош;
 воздухопловнотехнички заставник Буквић Ђуре
 Дане;
 технички заставник Ђировић Милорада Миран;
 технички заставник Денић Благоја Тодор;
 интендантски заставник Димитријевић Ђорѓа
 Богосав;
 заставник за врска Драгичевић Милана Божи-
 дар;
 воздухопловнотехнички заставник Дрљача Мир-
 ка Бранко;
 технички заставник Ђукић Марка Милован;
 воздухопловнотехнички заставник Ђуришић
 Крсте Чедомир;
 воздухопловнотехнички заставник Ђуркић Ми-
 ливоја Светозар;
 заставник на авијација Гајић Милосав Славко;
 заставник за врска Хлишч Ивана Алојз;
 воздухопловнотехнички заставник Пилиповић
 Николе Милан;
 заставник на авијација Ивановић Добромира
 Драгиша;
 заставник за врска Јањевић Андрије Душан;
 заставник за врска Јовановић Николе Милутин;
 воздухопловнотехнички заставник Јовановић
 Панте Новица;
 воздухопловнотехнички заставник Јовановић
 Радисав Раденко;
 технички заставник Јовановић Борисав Вла-
 димир;
 заставник на административна служба Јовић
 Ивана Иван;
 заставник за врска Келечевић Трифуна Момир;
 технички заставник Кртинић Миле Дмитар;
 воздухопловнотехнички заставник Кузминац
 Лазара Стеван;
 заставник за врска Лазаревић Душана Прока;
 воздухопловнотехнички заставник Лукић Паје
 Стеван;
 заставник на административна служба Маричић
 Ивана Антон;
 воздухопловнотехнички заставник Маринковић
 Здравка Љубиша;
 заставник за врска Маринковић Будимира
 Павле;
 заставник за врска Марковић Светислава То-
 мислав;
 воздухопловнотехнички заставник Марковић
 Милутина Видоје;
 инженериски заставник Мартиновић Милана
 Богдан;
 заставник на авијација Матић Стевана Милан;
 артилериски заставник Миливојевић Сретена
 Димитрије;

воздухопловнотехнички заставник Милојчић
 Јована Радоица;
 воздухопловнотехнички заставник Милошев
 Светозар Петар;
 воздухопловнотехнички заставник Милуновић
 Милисав Тадија;
 технички заставник Митровић Чедомира Мило-
 ван;
 заставник на авијација Мујанић Меке Харо;
 заставник за врска Мусић Сабита Митхат;
 заставник на авијација Мустафић Сулејмана
 Алија;
 заставник за врска Николић Спасоја Лазар;
 заставник на сообраќајна служба Обрадовић
 Новице Миливоје;
 заставник на административна служба Палчић
 Јосипа Иван;
 воздухопловнотехнички заставник Пантић Дра-
 гољуба Љубиша;
 технички заставник Пејић Луке Митар;
 заставник на сообраќајна служба Пејић Пере
 Недељко;
 заставник за врска Пејовски Богдан Алексан-
 дар;
 технички заставник Пекић Раше Радош;
 воздухопловнотехнички заставник Перић Петка
 Милисав;
 воздухопловнотехнички заставник Перић Ан-
 дрије Радослав;
 воздухопловнотехнички заставник Перуновић
 Илије Ђуро;
 воздухопловнотехнички заставник Петровски
 Ратко Александар;
 интендантски заставник Пиралић Авдије Мус-
 тафа;
 воздухопловнотехнички заставник Продановић
 Мирка Милан;
 воздухопловнотехнички заставник Продановић
 Милорада Воислав;
 заставник за врска Радишић Стеве Милорад;
 заставник за врска Радовановић Исаила Не-
 дељко;
 артилериски заставник Ристић Богдана Саво;
 воздухопловнотехнички заставник Рогуљић
 Ивана Миљенко;
 воздухопловнотехнички заставник Ротовник
 Ивана Бранко;
 заставник за врска Русијан Јосипа Антон;
 заставник на административна служба Симеу-
 новић Џејџетина Јовиша;
 заставник за врска Скендерија Тоше Слободан;
 воздухопловнотехнички заставник Сладојевић
 Василија Петар;
 воздухопловнотехнички заставник Спасеновић
 Милосав Драгиша;
 воздухопловнотехнички заставник Спасић Ду-
 шана Чедомир;
 заставник на административна служба Станић
 Милорада Радован;
 заставник на административна служба Станко-
 вић Војислава Нићифор;
 воздухопловнотехнички заставник Степановић
 Бранка Милан;
 заставник на административна служба Стојано-
 вић Зафира Ђорђе;
 воздухопловнотехнички заставник Стојановић
 Адама Славољуб;
 заставник на авијација Шакић Милоша Милан;
 воздухопловнотехнички заставник Шпехар Јан-
 ка Стјепан;
 технички заставник Штемберггар Јожефа Ста-
 нислав;
 заставник на административна служба Штура
 Шиме Шиме;
 заставник за врска Шутовић Милоша Михајло;
 заставник на административна служба Тадић
 Александра Цветко;

заставник на финансиска служба Танкосић Ми-
 хајла Недељко;
 воздухопловнотехнички заставник Тодоровски
 Киро Слободан;
 заставник на административна служба Тошић
 Јеленка Владимир;
 артилериски заставник Требаљевац Љубе До-
 брија;
 воздухопловнотехнички заставник Трифуновић
 Новака Милија;
 воздухопловнотехнички заставник Урошевић
 Дамњана Мијајло;
 заставник за врска Видић Луке Драгоман;
 заставник на финансиска служба Вугрешек
 Мате Звонко;
 заставник за врска Вулета Јове Боро;
 постар водник I класа на арт.-ракетни ед. на
 ПВО Бојовић Илије Станимир;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Ковачевић Ђуре Раде;
 постар водник I класа на авијација Машин
 Обрада Вукоје;
 постар водник I класа за врска Милинковић
 Саве Светозар;
 постар водник I класа на авијација Остојић
 Љубомира Синиша;
 пешадиски постар водник Вујичић Велимира
 Михајло;
 воздухопловнотехнички постар водник Марко-
 вић Петра Миломир;
 воен службеник II класа на административна
 служба Писаров Живан Душан;
 воен службеник III класа на административна
 служба Петричић Илије Петар;
 воен службеник IV класа на административна
 служба Цвијановић Новака Лука;
 воен службеник IV класа на административна
 служба Ђирић Пеје Сретен;
 воен службеник IV класа на административна
 служба Косић Љубомира Нада;

— за особени успеси за работа од посебно зна-
 чење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

полковник на авијација Тишма Миле Јово;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковник на авијација Богдановић Димитрија
 Милош;
 полковник на авијација Купрешанин Јована
 Божићар;
 полковник на авијација Росић Гавре Душан;
 инженериски полковник Саватовић Стевана
 Бранко;
 потполковник на авијација Лончар Томе Ни-
 кола;
 воздухопловнотехнички потполковник Тежак
 Антона Јоже;
 мајор на авијација Погачар Ивана Иван;
 воен службеник III класа на адм. служба Мир-
 чић Христивоја Миодраг;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

технички мајор Мартић Мирка Милош;
 воздухопловнотехнички мајор Мијовић Ристе
 Вељко;
 воздухопловнотехнички мајор Проловић Радо-
 слава Василије;
 санитарски мајор Смилевски Ангел Ристе;
 санитарски мајор Живадиновић Доброслава Ми-
 лутин;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Боја-
 нић Живка Богољуб;

воздухопловнотехнички капетан I класа Јане-
чић Вјекослава Рудолф;
капетан I класа на градежна служба Котара-
нин Јована Милан;
воздухопловнотехнички капетан I класа Мило-
вановић Радомира Душан;
воздухопловнотехнички капетан I класа Пеко-
вић Рајка Драгутин;
технички капетан I класа Радосављевић Марка
Стеван;
воздухопловнотехнички капетан Зеџ Стојана
Милош;
заставник I класа на административна служба
Блечић Стевана Вељко;
интендантски заставник I класа Драшковић
Светозара Радивоје;
заставник I класа на административна служба
Гудељевић Божа Бранко;
воздухопловнотехнички заставник I класа Је-
лић Ранисава Радисав;
технички заставник I класа Јевремовић Богда-
на Радомир;
интендантски заставник I класа Лукић Душана
Александар;
технички заставник I класа Миловановић Ве-
селина Велимир;
воздухопловнотехнички заставник I класа Мој-
силовић Милинка Славко;
воздухопловнотехнички заставник I класа Оже-
говић Стевана Душан;
воздухопловнотехнички заставник Павловић
Николе Коста;
воздухопловнотехнички заставник Томић Ми-
лана Драгутин;
технички заставник Апостоловић Животе Бо-
гомир;
воздухопловнотехнички заставник Боровница
Драгана Душан;
воздухопловнотехнички заставник Цекић Крсте
Благоја;
пешадиски заставник Дерета Станка Божо;
воздухопловнотехнички заставник Јелавић Ју-
раја Анте;
заставник за врска Ковачевић Мијата Жарко;
заставник на финансиска служба Милетић Дра-
гомира Стојан;
заставник на административна служба Младе-
новић Прокопија Благоје;
воздухопловнотехнички заставник Панић До-
бросава Миодраг;
воздухопловнотехнички заставник Суботић Ми-
лована Миливоје;
воздухопловнотехнички постар водник I класа
Николић Недељка Драган;
воен службеник II класа на финансиска служ-
ба Новаковић Тихомира Ранко;
воен службеник III класа на финансиска служ-
ба Кујунџић Данила Ђуро;
воен службеник IV класа на финансиска служ-
ба Драгојевић Милана Олга;

— за примерни заслуги и умешност во работата
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите
единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЗВЕЗДА

санитетски полковник Дебијаџи Јакова Руди;
полковник на авијација Ђоковић Јована Љубо-
мир;
полковник за врска Кралић Ђуре Вид;
артилериски полковник Лукић Николе Раде;
полковник на авијација Мартинић Мате Тончи;
полковник на авијација Мијатов Богдана Њи-
жол;

полковник на авијација Милашиновић Јевреме
Радош;
полковник на авијација Милојевић Томе Бра-
тислав;
полковник за врска Милош Николе Душан;
полковник на авијација Модрић Фране Стјепан;
полковник на авијација Перовић Новака Гојко;
полковник на авијација Радосављевић Новака
Слободан;
полковник на авијација Репац Петра Дане;
инженериски полковник Саичић Ивана Славко;
полковник на авијација Сударски Томо Вели-
мир;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

воздухопловнотехнички полковник Ђерић Томе
Предраг;
полковник на авијација Јурјевић Боже Звонко;
полковник на авијација Катић Ивана Иван;
полковник на авијација Матић Милорада Ран-
ђел;
воздухопловнотехнички полковник Шаљић Ра-
дивоја Слободан;
технички потполковник Аћимовић Веселина
Радослав;
потполковник на авијација Бајић Васе Брани-
слав;
воздухопловнотехнички потполковник Бевџ
Алојза Ѓирило;
потполковник на правна служба Бјелајац Ми-
хајла Ѓуро;
потполковник за врска Блажеј Антона Антон;
потполковник на авијација Бостич Виктора Ла-
дислав;
воздухопловнотехнички потполковник Букал
Јацка Стјепан;
потполковник за врска Букић Блаже Свето;
потполковник на авијација Дејак Јанеза Јанез;
потполковник на градежна служба Делић Узе-
ира Џемал;
потполковник на авијација Додош Илије Ђорђе;
потполковник за врска Дујић Рада Миленко;
потполковник на авијација Дуловић Милића
Славко;
воздухопловнотехнички потполковник Ѓапа
Петра Ѓураџ;
потполковник на авијација Ѓилас Лазара Раде;
потполковник на авијација Ѓорђевић Антонија
Борисав;
воздухопловнотехнички потполковник Ѓорђе-
вић Тихомира Бранислав;
потполковник на авијација Ѓорђевић Љубисава
Петар;
потполковник на авијација Ѓукић Арса Радо-
мир;
потполковник на авијација Ѓеленков Борис
Георгије;
воздухопловнотехнички потполковник Фолне-
говић Николе Франџо;
воздухопловнотехнички потполковник Гортнар
Славка Нада;
воздухопловнотехнички потполковник Хусремо-
вић Салиха Мухедин;
потполковник на авијација Ивановић Душана
Томислав;
потполковник на авијација Ивановић Вуксана
Вукоман;
потполковник на авијација Кајевић Владимира
Божидар;
потполковник на авијација Клетечки Јосипа
Младен;
санитетски потполковник Колак Божидара
Александар;
потполковник на авијација Колничар Љовренџа
Бранко;

потполковник на авијација Костић Живоина Светолик;
 воздухопловнотехнички потполковник Крстић Богољуба Радомир;
 воздухопловнотехнички потполковник Ломан Јосипа Јован;
 воздухопловнотехнички потполковник Лукић Ненада Предраг;
 потполковник на авијација Мачукат Мартина Томислав;
 воздухопловнотехнички потполковник Мандић Милана Србољуб;
 потполковник на авијација Маравић Ђуре Митар;
 потполковник на авијација Марчетић Илије Тодор;
 потполковник на градежна служба Мартиновић Драгутина Александар;
 потполковник на авијација Миленковић Војислава Момчило;
 потполковник на градежна служба Милијашевић Станка Ђура;
 потполковник на авијација Мирчетић Срете Живан;
 санитарски потполковник Нешић Мирка Драгољуб;
 потполковник на авијација Никчевић Митра Војислав;
 потполковник на авијација Николић Драгомира Славо;
 артилериски потполковник Пејић Јове Милош;
 потполковник на финансиска служба Перић Стевана Драгутин;
 воздухопловнотехнички потполковник Петровић Живомира Драгиша;
 потполковник за врска Петровски Спасоје Ристо;
 потполковник на авијација Поповић Лазара Светозар;
 технички потполковник Ракић Алексе Радиша;
 потполковник на градежна служба Раковић Јефте Милосав;
 санитарски потполковник Савић Јарослава Владан;
 потполковник на артилериско-рак. единици на ПВО Смолчић Филипа Анте;
 потполковник на авијација Станковић Николе Стеван;
 воздухопловнотехнички потполковник Стојчевски Крсто Наум;
 технички потполковник Шапкин Арсена Владимир;
 потполковник на авијација Шојат Ивана Фрањо;
 потполковник на авијација Шундуковић Милана Бранко;
 воздухопловнотехнички потполковник Томашевић Живорада Александар;
 воздухопловнотехнички потполковник Теодосијевић Ранка Живорад;
 потполковник на авијација Томин Винка Крешимир;
 воздухопловнотехнички потполковник Тричковић Косте Радисав;
 потполковник на авијација Турк Ивана Јанез;
 санитарски потполковник Варга Силвестера Ерне;
 воздухопловнотехнички потполковник Васић Радосава Драгомир;
 потполковник на авијација Велимировић Раденка Благоје;
 воздухопловнотехнички потполковник Видић Андреје Фердинанд;
 потполковник на авијација Војиновић Петка Раденко;
 потполковник на авијација Вуковић Димитрија Љубиша;

воздухопловнотехнички потполковник Зупанц Рудолфа Срећко;
 инженериски потполковник Живадиновић Јусуфа Добривоје;
 воздухопловнотехнички мајор Апостоловић Милана Божидар;
 мајор на авијација Бакић Јагоша Миливоје;
 мајор на авијација Бурсаћ Андрије Перица;
 мајор на авијација Црковић Ивана Славо;
 мајор на авијација Драшко Радослава Михајло;
 мајор на авијација Дуга Валента Казимир;
 воздухопловнотехнички мајор Ђурђић Млађена Радован;
 мајор за врска Ђурковић Тодора Раде;
 мајор на авијација Голуб Аполоније Бруно;
 воздухопловнотехнички мајор Грковић Генс Јован;
 мајор на авијација Илић Николе Раде;
 мајор на финансиска служба Ивановић Неђе Срето;
 мајор на авијација Јанковић Живоина Ратко;
 мајор на авијација Карл Романа Драго;
 мајор на авијација Кланчић Јошка Јошко;
 воздухопловнотехнички мајор Коцијан Јожефа Антон;
 технички мајор Ковач Косте Боривоје;
 воздухопловнотехнички мајор Ковачевић Николе Перо;
 мајор на авијација Крндија Јове Милош;
 мајор на авијација Ливајушић Марка Петар;
 мајор на авијација Максимовић Николе Љубан;
 мајор на авијација Мартинко Марка Марјан;
 мајор на авијација Михајлов Милутин Радивоје;
 воздухопловнотехнички мајор Милуновић Милорада Томислав;
 воздухопловнотехнички мајор Морозин Јуре Младен;
 артилериски мајор Нешић Милоја Станко;
 воздухопловнотехнички мајор Огризовић Миле Ђуро;
 мајор на авијација Павлин Франца Франц;
 мајор на авијација Пен Макса Макс;
 воздухопловнотехнички мајор Петровић Симеона Милорад;
 мајор на авијација Плавуљ Хусеина Џемал;
 мајор на авијација Продан Јакова Иван;
 воздухопловнотехнички мајор Ристић Влајка Милутин;
 воздухопловнотехнички мајор Ристић Павла Владимир;
 капетан на корвета Секулић Радована Александар;
 мајор на авијација Симјановић Методија Велизар;
 мајор на авијација Симиновић Владислава Ненад;
 мајор на авијација Станисављевић Милојка Јован;
 мајор на авијација Станковић Николе Божидар;
 воздухопловнотехнички мајор Станковић Драгослава Веселин;
 мајор на авијација Стоиљковић Милана Момчило;
 мајор на авијација Стојковић Радована Милан;
 мајор на авијација Терента Ивана Славо;
 мајор на авијација Вукајловић Тодора Александар;
 мајор на сообраќајна служба Вукчевић Стевана Миодраг;
 воздухопловнотехнички мајор Заниновић Грге Мирко;
 мајор на авијација Зиданић Јосипа Станислав;
 капетан I класа за врска Ђорђевић Душана Станимир;
 капетан I класа на авијација Мартиновић Анте Иво;
 капетан I класа на авијација Обрадовић Рајка Марко;

капетан I класа на авијација Павелкић Емила Мирослав;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Рашо Јове Момчило;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Андромак Јерка Иван;
 заставник I класа на административна служба Чуле Петра Никола;
 заставник I класа на сообраќајна служба Павловић Бошка Милан;
 заставник I класа на административна служба Петровић Симеуна Радо;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Тодоровић Ђорџа Предраг;
 интендантски заставник I класа Жигман Драгутина Стјепан;
 заставник на административна служба Петровић Миле Иван;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

воздухопловнотехнички потполковник Будимировић Ивана Младен;
 мајор за врска Илић Велимира Витомир;
 мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО Јотић Душана Драган;
 мајор на авијација Ставнички Јакоба Стјепан;
 технички мајор Трњаковић Јове Славко;
 капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на ПВО Антонић Будимира Драгивој;
 технички капетан I класа Васарић Стевана Драгутин;
 капетан I класа на авијација Булатовић Радована Михајло;
 капетан I класа на авијација Булатовић Меленка Милан;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Цесар Франца Франц;
 интендантски капетан I класа Црновршанин Нумана Адем;
 капетан I класа на финансиска служба Чешљарац Драгомира Раде;
 капетан I класа на правна служба Дејановић Јована Живота;
 санитарски капетан I класа Гајић Милана Марко;
 санитарски капетан I класа Илић Станимира Миливоје;
 санитарски капетан I класа Ивановић Владимира Бранко;
 капетан I класа на авијација Јончић Јеротија Предраг;
 капетан I класа на авијација Катанић Бранка Филип;
 капетан I класа на авијација Китић Петра Миодраг;
 технички капетан I класа Кљајић Миле Павле;
 капетан I класа на авијација Кордић Томе Бранко;
 капетан I класа на авијација Кресојевић Гавре Богдан;
 технички капетан I класа Курић Есада Зијад;
 санитарски капетан I класа Марковић Богдана Стеван;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Милановић Николе Небојша;
 капетан I класа на авијација Милић Мирка Војислав;
 капетан I класа на авијација Мимић Илије Душан;
 капетан I класа на авијација Мирић Раде Тошо;
 технички капетан I класа Митић Јеленка Ненад;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Нонковић Бруна Владимир;
 технички капетан I класа Пецотић Фране Марко;

воздухопловнотехнички капетан I класа Петровијевић Љубисава Драгомир;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Петровић Радоша Никола;
 санитарски капетан I класа Радојковић Александар Велибор;
 капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на ПВО Станисављевић Јанка Благоје;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Стевановић Радивоја Младен;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Стојановић Драгољуба Србољуб;
 санитарски капетан I класа Тошић Милутина Синиша;
 капетан I класа на авијација Турчиновић Голуба Ратко;
 капетан I класа на авијација Васиљевић Ратка Живан;
 капетан I класа на авијација Веселиновић Станка Андрија;
 воздухопловнотехнички капетан I класа Живановић Гаврила Радован;
 интендантски капетан I класа Живковић Божидар Ратомир;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Бабић Николе Раде;
 воздухопловнотехнички капетан Богдановски Јована Атанас;
 капетан за врска Брстина Петка Славко;
 санитарски капетан Бузић Вуксана Михаило;
 капетан за врска Ђудић Мује Сеад;
 воздухопловнотехнички капетан Делић Николе Ратко;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Димитријевић Александра Јовица;
 капетан на авијација Дукарић Алојза Божидар;
 капетан на авијација Думић Светислава Ратомир;
 инженерски капетан Ђокић Петра Душан;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Ђорђевић Милутина Радован;
 капетан на правна служба Ђошић Боре Зоран;
 капетан на авијација Гогин Светомира Слободан;
 капетан на авијација Голубовић Јосе Јосо;
 капетан на авијација Гордић Радојице Ратомир;
 капетан на авијација Гробенски Јосипа Јурај;
 капетан на градежна служба Хоџић Хамдије Славен;
 воздухопловнотехнички капетан Иванишевић Марка Анте;
 капетан на авијација Иновски Бориса Илија;
 воздухопловнотехнички капетан Јањић Мирка Спасо;
 технички капетан Јерковић Стеве Боро;
 воздухопловнотехнички капетан Јолкић Мирка Слободан;
 воздухопловнотехнички капетан Јовановић Милоја Спасоје;
 капетан на авијација Јовић Драгише Радослав;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Кастратовић Величка Лука;
 санитарски капетан Комљеновић Чедомира Рајко;
 поручник на фрегата Косорић Душана Богдан;
 капетан на авијација Костић Илије Живко;
 капетан на авијација Кутош Коломана Лудвик;
 воздухопловнотехнички капетан Лабовић Бранка Станиша;
 интендантски капетан Лазаревић Младена Миливоје;
 капетан на авијација Лазаревић Александра Милутин;
 капетан на авијација Лековић Саве Милета;
 инженерски капетан Лукић Милисав Рајко;
 воздухопловнотехнички капетан Лужајић Буре Милорад;

пешадиски капетан Маџешић Милана Томислав;
 капетан на авијација Малиновић Душана Петар;
 воздухопловнотехнички капетан Мандић Вељка Радиша;
 капетан на авијација Мандрапа Божицара Милан;
 санитарски капетан Марић Јоке Андрија;
 воздухопловнотехнички капетан Марковић Драгољуба Андрија;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Маркуш Мирка Милорад;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Менићанин Љубана Милан;
 капетан на авијација Мијић Светка Гојко;
 санитарски капетан Мирчевски Стојана Јован;
 капетан на градежна служба Митић Милана Илија;
 воздухопловнотехнички капетан Митровић Јована Станко;
 капетан за врска Момчилов Марко Гаврило;
 капетан на авијација Мунишић Влајка Лазар;
 воздухопловнотехнички капетан Мурковић Марка Томо;
 капетан на авијација Ненадић Драгомира Крстан;
 капетан на авијација Остојић Недељка Милан;
 капетан за врска Павлиновић Анте Иван;
 капетан на авијација Перић Душана Милан;
 капетан на авијација Перковић Јелке Јозо;
 капетан на авијација Петровић Каменка Милија;
 капетан на финансиска служба Петровић Радоја Миодраг;
 воздухопловнотехнички капетан Плесник Франца Павле;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Поповић Жарка Стеван;
 технички капетан Прапротник Станислава Станислав;
 санитарски капетан Првуловић Љубомира Иван;
 капетан на авијација Радојевић Милојка Стражмир;
 капетан на авијација Радовић Милорада Божицар;
 интендантски капетан Ралевић Благоја Душко;
 воздухопловнотехнички капетан Ранђеловић Вукадина Љубивој;
 капетан на авијација Рашковић Луке Душан;
 капетан на авијација Ризван Смаје Фадиљ;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Саболовић Јураја Иван;
 интендантски капетан Сердар Станка Милан;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Стајкић Лазара Миодраг;
 капетан на авијација Станић Бранка Бошко;
 воздухопловнотехнички капетан Стојачић Ђуре Драгомир;
 воздухопловнотехнички капетан Стојановић Милића Миодраг;
 капетан на авијација Шантић Драгомира Борко;
 капетан на авијација Талић Миодрага Стојан;
 капетан на артилериско-ракетни единици на ПВО Тодоров Петра Ристо;
 интендантски капетан Урошевић Богољуба Јован;
 капетан на авијација Васиљевски Стојана Милан;
 капетан на авијација Вељковић Николе Слободан;
 капетан на авијација Видаковић Мате Иван;
 капетан на авијација Видмар Макса Љубо;
 технички капетан Вукмировић Велимира Вук;
 капетан на авијација Вукобрат Уроша Душан;
 капетан на авијација Вукобратовић Ђорђа Васо;
 воздухопловнотехнички капетан Вукојевић Богољуба Петар;

воздухопловнотехнички капетан Вукосављевић Милоша Душан;
 воздухопловнотехнички капетан Вуксан Марка Војислав;
 поручник на авијација Балог Стјепана Јосип;
 воздухопловнотехнички поручник Божовић Радише Гојко;
 поручник на авијација Божовић Љубивоја Томислав;
 поручник на авијација Братић Јована Миломир;
 поручник на авијација Буковец Цирила Марко;
 поручник на авијација Булут Вељка Горан;
 поручник на авијација Цветковић Радисава Јован;
 поручник на авијација Чикић Стеве Мирко;
 поручник на финансиска служба Ђавар Миле Вјекослав;
 поручник на авијација Ђирковић Живорада Новица;
 поручник на артилериско-ракетни единици на ПВО Дамњановић Дамјана Миливоје;
 поручник на авијација Доминиковић Мате Душан;
 технички поручник Драгић Милоша Ђуро;
 воздухопловнотехнички поручник Ђерђа Луке Ивица;
 технички поручник Ђоловић Душана Обрад;
 воздухопловнотехнички поручник Ђукић Ђуре Ђуро;
 поручник за врска Ђурић Милоша Миомир;
 поручник на авијација Ѓвоић Павла Томислав;
 поручник на авијација Иванов Ангел Слободан;
 поручник на авијација Јакимовски Владе Грозде;
 поручник за врска Јевтовић Живорада Михаило;
 поручник на авијација Јовановић Бранислава Драган;
 поручник на авијација Јукић Абдулаха Мухамед;
 поручник на авијација Коцуловић Душана Радомир;
 поручник на артилериско-ракетни единици на ПВО Костовски Цветан Томислав;
 воздухопловнотехнички поручник Ковачевић Петра Миладин;
 поручник на авијација Кужет Илије Милан;
 поручник на авијација Лазаревић Александра Радослав;
 воздухопловнотехнички поручник Лазић Радована Душан;
 воздухопловнотехнички поручник Лазовић Милана Мирослав;
 поручник на авијација Летић Живка Михајло;
 поручник на авијација Липник Јоже Леополд;
 воздухопловнотехнички поручник Марковић Милисава Александар;
 поручник на авијација Марковић Чедомира Живота;
 поручник на авијација Машић Салиха Енес;
 поручник на авијација Матанчић Мате Марјан;
 поручник на авијација Милациновић Душана Мирко;
 поручник на авијација Митровић Цветка Драган;
 поручник на авијација Мусабековић Хасана Ентезам;
 поручник на правна служба Николић Радомира Слободан;
 поручник на авијација Новаковић Борислава Радислав;
 поручник на авијација Павић Виктора Мирко;
 поручник на авијација Пецник Јураја Ладислав;
 поручник на авијација Покрајац Слободана Драган;
 поручник на авијација Радаковић Милана Драгољуб;

поручник на авијација Радош Винка Антун;
 поручник на авијација Радовић Мијомира Милашин;
 поручник за врска Станић Сретена Миодраг;
 поручник на авијација Стефановић Радована Драган;
 поручник на авијација Стефановић Милојка Драгутин;
 воздухопловнотехнички поручник Стјепановић Николе Милорад;
 воздухопловнотехнички поручник Студен Дане Никола;
 поручник на авијација Торовић Обрада Томислав;
 поручник на авијација Удовић Антона Јоже;
 поручник на авијација Варешко Антона Ђино;
 поручник на авијација Већерник Ивана Здравко;
 поручник на авијација Вишњићки Милоша Бранко;
 поручник на авијација Вото Љубомира Здравко;
 поручник на авијација Вукашиновић Тодора Велибор;
 воздухопловнотехнички потпоручник Дивковић Мије Боно;
 технички потпоручник Јеличић Драгомира Радосав;
 воздухопловнотехнички потпоручник Караћања Маринка Милан;
 технички потпоручник Миловановић Милорада Радиша;
 потпоручник на артилериско-ракетни единици на ПВО Пајчин Бошка Милан;
 потпоручник на артилериско-ракетни единици на ПВО Плехо Бега Расим;
 технички потпоручник Равлић Јозе Мате;
 инженериски потпоручник Стојановски Кулев Стојко;
 воздухопловнотехнички потпоручник Зељковић Милана Здравко;
 заставник I класа за врска Александров Никола Јован;
 заставник I класа на авијација Амановић Јована Лазо;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Келчевић Давида Вељко;
 заставник I класа за врска Крејовић Рајка Урош;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Лукић Милована Милош;
 интендантски заставник I класа Маринковић Јове Неђо;
 заставник I класа на административна служба Митић Алексе Милош;
 инженериски заставник I класа Николић Рајка Драгољуб;
 заставник I класа на административна служба Павловић Јанка Томо;
 заставник I класа на авијација Петковић Мила Радослав;
 заставник I класа за врска Попов Милош Милан;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ракочевић Данила Драгиша;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Раשוо Боже Петар;
 заставник I класа за врска Рупић Спасоја Сретко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Стевић Драгутина Вукадин;
 технички заставник I класа Николић Живка Селимир;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Ђокић Милорада Цветко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Гиневски Никола Трајче;
 заставник I класа на административна служба Колевски Васил Стојко;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Лабудовић Марка Раде;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Михајловски Боривоје Ристо;
 воздухопловнотехнички заставник I класа Златић Јосипа Иван;
 воздухопловнотехнички заставник Андрејић Светомира Момир;
 воздухопловнотехнички заставник Анђелковић Никодија Душан;
 артилериски заставник Анђелковић Душана Стојан;
 заставник на сообраќајна служба Антонијевић Радула Миливоје;
 заставник на авијација Бабовић Асима Сеид;
 заставник за врска Бајалица Саве Светозар;
 воздухопловнотехнички заставник Бауер Адолфа Драгутин;
 санитарски постар-водник I класа Бедић Павла Павло;
 заставник на авијација Беговић Николе Марко;
 воздухопловнотехнички заставник Бижић Светозара Александар;
 пешадиски заставник Бјелобрк Љубе Ђуро;
 заставник на авијација Блажетић Мате Стјепан;
 воздухопловнотехнички заставник Богдановић Владе Бошко;
 воздухопловнотехнички заставник Бугарски Светозар Љубомир;
 технички заставник Цветковић Велибора Војин;
 технички заставник Цветковски Јанакле Славо;
 воздухопловнотехнички заставник Чанак Николе Раде;
 воздухопловнотехнички заставник Чанковић Лазара Душан;
 заставник за врска Чарго Јожефа Макс;
 воздухопловнотехнички заставник Ђушин Андреја Макс;
 воздухопловнотехнички заставник Димитријевић Милорада Владислав;
 санитарски заставник Дмитровић Милана Милан;
 заставник на административна служба Дракшић Шиме Томо;
 заставник на авијација Драженовић Стеве Иван;
 воздухопловнотехнички заставник Дукић Томе Урош;
 интендантски заставник Ђоловић Лазара Милош;
 технички заставник Ђорђевић Светислава Петар;
 заставник за врска Џевердановић Васе Лазар;
 воздухопловнотехнички заставник Ђурић Гаврила Драгомир;
 воздухопловнотехнички заставник Глигоровић Милоша Анђелко;
 воздухопловнотехнички заставник Глишић Обрана Љубомир;
 заставник на административна служба Груевски Аспарух Ђуро;
 пешадиски заставник Филиповић Станоја Најдан;
 заставник на авијација Француски Милорада Васе;
 технички заставник Илић Драгољуба Станко;
 воздухопловнотехнички заставник Јаћимовић Димитрија Живорад;
 воздухопловнотехнички заставник Јанковић Милуна Благомир;
 заставник за врска Јереб Антона Лудвик;
 воздухопловнотехнички заставник Јовановић Живојина Зоран;
 воздухопловнотехнички заставник Јоветић Илије Милорад;

заставник на авијација Кнежевић Милана Будимир;
 заставник на авијација Комарица Иве Владо;
 воздухопловнотехнички заставник Костадиновски Серафим Мирко;
 воздухопловнотехнички заставник Кривокапић Петра Слободан;
 заставник за врска Кртинић Миле Саво;
 воздухопловнотехнички заставник Кујунџић Данила Недељко;
 технички заставник Курузовић Томе Драгољуб;
 воздухопловнотехнички заставник Лаловић Раде Божић;
 заставник на авијација Лазник Јожефа Иван;
 воздухопловнотехнички заставник Лолов Дине Панде;
 воздухопловнотехнички заставник Малинић Драгоја Чедомир;
 воздухопловнотехнички заставник Мандић Милана Раденко;
 воздухопловнотехнички заставник Мандић Станимира Владимир;
 заставник за врска Марић Маријана Анђелко;
 заставник за врска Марјановић Слободана Десимир;
 технички заставник Марковић Николе Перо;
 технички заставник Марковић Миладина Живота;
 воздухопловнотехнички заставник Максимовић Живојина Бранислав;
 заставник на авијација Маслеша Лазара Саво;
 заставник на административна служба Миџић Милана Радомир;
 воздухопловнотехнички заставник Михолић Мартина Мартин;
 воздухопловнотехнички заставник Мијалковић Живојина Бошко;
 технички заставник Мијић Михајла Бошко;
 артилериски заставник Миленковић Радована Миодраг;
 воздухопловнотехнички заставник Милић Чедомира Милан;
 заставник на административна служба Миличевић Љубомира Драгослав;
 технички заставник Миловановић Ристе Милија;
 воздухопловнотехнички заставник Миљатовић Томе Илија;
 воздухопловнотехнички заставник Миљуш Јове Мирко;
 заставник на административна служба Митровић Ђоке Чедомир;
 заставник за врска Млађеновић Мирка Будимир;
 воздухопловнотехнички заставник Мраковић Петра Стево;
 заставник за врска Мрђа Вице Милан;
 заставник на административна служба Недељковић Станимира Чедомир;
 артилериски заставник Николић Добривоја Христивоје;
 заставник за врска Николић Владимира Миленко;
 воздухопловнотехнички заставник Николић Душана Обрад;
 пешадиски заставник Новаковић Пере Раде;
 интендантски заставник Обрадовић Новице Стојадин;
 воздухопловнотехнички заставник Палић Слава Владета;
 технички заставник Палићан Стјепана Адам;
 воздухопловнотехнички заставник Павлић Петра Анте;
 воздухопловнотехнички заставник Павловић Добривоја Звонимир;
 заставник на административна служба Пешић Будимира Драгољуб;

воздухопловнотехнички заставник Петров Томо Лазар;
 технички заставник Петровић Обрада Томислав;
 воздухопловнотехнички заставник Петровић Радована Живко;
 воздухопловнотехнички заставник Пилиповић Пере Бранко;
 артилериски заставник Поповић Саве Рајко;
 артилериски заставник Поповић Александра Томислав;
 воздухопловнотехнички заставник Прошић Петра Лука;
 воздухопловнотехнички заставник Радосављевић Милоје Витомир;
 заставник на административна служба Радовановић Милисав Драгиша;
 технички заставник Рајачић Раде Душан;
 заставник на административна служба Ракочевић Мила Милорад;
 технички заставник Ракочевић Ђуре Радослав;
 заставник за врска Ранчић Војислава Драгољуб;
 воздухопловнотехнички заставник Ристовски Вељко Јордан;
 технички заставник Рогановић Мирка Петар;
 воздухопловнотехнички заставник Самарџија Миле Милан;
 воздухопловнотехнички заставник Секуловић Николе Милан;
 воздухопловнотехнички заставник Селаковић Миле Петар;
 инженериски заставник Симић Данила Јован;
 заставник за врска Симоновић Тривка Гојко;
 заставник на административна служба Сирар Јове Рајко;
 воздухопловнотехнички заставник Славковић Јордана Анђелко;
 воздухопловнотехнички заставник Сокач Мије Стјепан;
 воздухопловнотехнички заставник Соколић Томе Иван;
 заставник на административна служба Спеван Фране Стјепан;
 воздухопловнотехнички заставник Стајић Ранђела Александар;
 воздухопловнотехнички заставник Стајић Благоја Драгутин;
 воздухопловнотехнички заставник Станковић Станка Душан;
 воздухопловнотехнички заставник Станојевић Лепомира Драгољуб;
 воздухопловнотехнички заставник Станојковић Радивоја Станојко;
 технички заставник Стефановић Митра Радован;
 воздухопловнотехнички заставник Стојановски Симон Горѓе;
 воздухопловнотехнички заставник Стојков Раде Лазар;
 воздухопловнотехнички заставник Стојковски Сима Миодраг;
 воздухопловнотехнички заставник Страњанац Милорада Михаило;
 воздухопловнотехнички заставник Свалина Анте Стјепан;
 воздухопловнотехнички заставник Свирчев Горѓе Томислав;
 заставник на административна служба Шмит-ран Мила Душан;
 интендантски заставник Штепић Николе Тихомир;
 технички заставник Таџић Александра Миодраг;
 воздухопловнотехнички заставник Терзић Милуна Драган;
 воздухопловнотехнички заставник Толић Душана Радисав;

воздухопловнотехнички заставник Торлак Мате Ангун;
 заставник за врска Трифуновић Војислава Степан;
 технички заставник Турнић Обрена Петар;
 заставник за врска Угарковић Николе Душан;
 заставник за врска Уњић Драгољуба Зоран;
 пешадиски заставник Василев Николе Тодор;
 воздухопловнотехнички заставник Величковић Живојина Слободан;
 воздухопловнотехнички заставник Видимлић Касима Муамер;
 технички заставник Видовић Боже Бранко;
 воздухопловнотехнички заставник Вигњевић Трифуна Бранко;
 воздухопловнотехнички заставник Вранчић Јосипа Петар;
 воздухопловнотехнички заставник Вртикапа Ахима Павле;
 воздухопловнотехнички заставник Вучковић Љубомира Момир;
 воздухопловнотехнички заставник Вукосављевић Јована Драган;
 инженериски заставник Вулић Богдана Михајло;
 воздухопловнотехнички заставник Вулић Душана Сретко;
 технички заставник Здравковић Александра Миодраг;
 воздухопловнотехнички заставник Змијанац Михајла Васо;
 воздухопловнотехнички заставник Жилевски Георгие Јонче;
 постар водник I класа на авијација Алексић Сретена Алекса;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Атлагић Раде Миладин;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Бејатовић Милоша Милован;
 постар водник I класа на авијација Блашков Благоја Андреј;
 постар водник I класа за врска Бранковић Благоја Живорад;
 артилериски постар водник I класа Цицовић Сава Мијат;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Цинцовић Душана Бранко;
 пешадиски постар водник I класа Цветић Митра Обрад;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Диздаревић Властимира Драгош;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Дракулић Мирка Манојло;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Ђурица Шипре Ранко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Ђурић Љубомира Томислав;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Ђуровић Рајка Драган;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Гајић Новице Раде;
 технички постар водник I класа Гламочанин Јована Ратко;
 инженериски постар водник I класа Гогин Војина Жарко;
 постар водник I класа на сообраќајна служба Гудовић Милана Живко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Гуглета Илије Никола;
 постар водник I класа на сообраќајна служба Хасановић Заима Фаик;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Фатур Људмиле Петар;
 постар водник I класа на административна служба Илић Живојина Десимир;
 технички постар водник I класа Јевтовић Љубинка Миодраг;

воздухопловнотехнички постар водник I класа Јовановић Радомира Видослав;
 постар водник I класа на административна служба Кесер Јураја Петар;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Кочет Мије Иван;
 артилериски постар водник I класа Костић Станоја Новица;
 постар водник I класа за врска Ковачевић Митра Благоје;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Ковачевић Милуна Радош;
 технички постар водник I класа Латковић Мила Мирко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Јеловић Милосава Ђорђе;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Матић Александра Драгиша;
 постар водник I класа на административна служба Матковић Иве Анте;
 артилериски постар водник I класа Миланко Павла Богдан;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Милановић Александра Драгослав;
 постар водник I класа на административна служба Милић Илије Милосав;
 пешадиски постар водник I класа Милошевиќ Манојло Борис;
 постар водник I класа на сообраќајна служба Монфардини Алојза Алојз;
 постар водник I класа на административна служба Николић Велизара Данило;
 постар водник I класа на административна служба Николић Љубише Радослав;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Николић Новака Слободан;
 технички постар водник I класа Павловић Душана Милен;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Павловић Јанка Стјепан;
 постар водник I класа на сообраќајна служба Петровић Драгослава Илија;
 технички постар водник I класа Петровић Ђорђа Недељко;
 постар водник I класа за врска Плохл Исидора Славко;
 постар водник I класа на арт. ракетни ед. на ПВО Попадић Бошка Александар;
 технички постар водник I класа Поповић Тирка Милан;
 артилериски постар водник I класа Поповић Драгослава Момчило;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Радески Тодор Благоја;
 пешадиски постар водник I класа Радовановић Петра Данило;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Рајић Стевана Србислав;
 технички постар водник I класа Рајковић Гаврила Звонимир;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Растовац Ђуре Душан;
 технички постар водник I класа Ристић Раденка Раденко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Рољић Душана Урош;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Секереш Винка Франьо;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Славковић Спасе Богоје;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Средојевић Љубомира Радомир;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Станковић Александра Радослав;
 технички постар водник I класа Станојевић Живорада Василије;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Стефановић Александра Томислав;

постар водник I класа за врска Стојановић Радомира Бранислав;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Шабих Марка Анте;
 постар водник I класа за врска Тојчић Боже Анте;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Топић Драгана Бранко;
 технички постар водник I класа Трбојевић Петра Владимир;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Тркуља Бранка Драгутин;
 постар водник I класа на арт.-ракетни ед. на ПВО Удиљак Антуна Ненад;
 технички постар водник I класа Улемек Саве Милан;
 технички постар водник I класа Ванчевски Василиа Раде;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Василић Живка Љубиша;
 постар водник I класа за врска Величковић Стојана Симон;
 постар водник I класа за врска Влаховић Машана Мирко;
 технички постар водник I класа Воркапић Милоша Славко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Бранковић Милана Жељко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Живанчевић Душана Милош;
 воздухопловнотехнички постар водник Бастл Рудолфа Душан;
 технички постар водник Благојевић Благоја Марко;
 воздухопловнотехнички постар водник Буњевац Недељка Раде;
 технички постар водник Димитријевић Милорада Предраг;
 пешадиски постар водник Дракулић Ивана Владо;
 постар водник на АВХ одбрана Дуковски Стојмир Санде;
 воздухопловнотехнички постар водник Гаврић Илије Марко;
 технички постар водник Грандић Марка Васо;
 постар водник за врска Јанков Миленко Бранислав;
 воздухопловнотехнички постар водник Јеличић Ђуре Рајко;
 санитарски постар водник Јовановић Драгиче Веља;
 воздухопловнотехнички постар водник Јурић Стјепана Иван;
 воздухопловнотехнички постар водник Камбовић Хамде Речеп;
 воздухопловнотехнички постар водник Кекић Омера Хусо;
 воздухопловнотехнички постар водник Косановић Милована Стево;
 воздухопловнотехнички постар водник Косијер Кузмана Стево;
 воздухопловнотехнички постар водник Крстић Мите Стеван;
 воздухопловнотехнички постар водник Латиновић Милорада Драган;
 воздухопловнотехнички постар водник Лекић Милана Драгомир;
 воздухопловнотехнички постар водник Лукић Јована Ђорђе;
 воздухопловнотехнички постар водник Лукић Милисав Миле;
 технички постар водник Мајкић Пере Перо;
 воздухопловнотехнички постар водник Мариновић Стјепана Иван;
 постар водник за врска Миловановић Ђуре Милорад;
 воздухопловнотехнички постар водник Наранчић Милоша Бошко;

воздухопловнотехнички постар водник Новаковић Миодрaгa Миомир;
 воздухопловнотехнички постар водник Оршулић Марина Илија;
 постар водник за врска Палеша Крешимира Томислав;
 воздухопловнотехнички постар водник Протић Радоја Јовиша;
 постар водник на АВХ одбрана Радић Рајка Нинко;
 воздухопловнотехнички постар водник Радовановић Милоша Бошко;
 воздухопловнотехнички постар водник Рајић Љубише Милан;
 постар водник на административна служба Равер Петра Петер;
 воздухопловнотехнички постар водник Ризвановић Захира Вукашин;
 артилериски постар водник Сибиновић Михаи-ла Живко;
 пешадиски постар водник Старчевић Живана Драган;
 санитарски постар водник Стојанов Костадин Стојан;
 пешадиски постар водник Стошић Драгољуба Јордан;
 санитарски постар водник Тасић Живорада Живојин;
 постар водник на сообраќајна служба Терзић Милице Миле;
 воздухопловнотехнички постар водник Толевски Бошо Тодор;
 технички постар водник Трајковски Петар Славко;
 воздухопловнотехнички постар водник Трбојевић Миле Божо;
 воздухопловнотехнички постар водник Вејновић Славка Миланко;
 воздухопловнотехнички постар водник Величковски Ставре Миле;
 воздухопловнотехнички постар водник Видњевић Михе Михаел;
 воздухопловнотехнички постар водник Вилотић Миодрaгa Драгомир;
 воздухопловнотехнички постар водник Војиновић Милорада Мирољуб;
 артилериски постар водник Вукмировић Дане Божо;
 артилериски постар водник Вуковић Илије Драгић;
 технички постар водник Зубер Драгољуба Бранко;
 воздухопловнотехнички постар водник Жиндарић Ивана Јосип;
 технички водник I класа Кокир Љубе Боро;
 артилериски водник I класа Рајић Цветка Радоје;
 воен службеник VI класа на музичка служба Марковић Адолфа Иван;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

воздухопловнотехнички полковник Луканц Франчишеска Франчишек;
 санитарски полковник Милошевић Благоте Војислав;
 полковник на авијација Тус Јурја Антон;
 потполковник на авијација Брзаковић Родољуба Богосав;
 потполковник на авијација Бургер Ивана Јанез;
 воздухопловнотехнички потполковник Девић Вуксана Мирко;

воздухопловнотехнички потполковник Хади-
омеровиќ Османа Мехо;
потполковник за врска Краљевиќ Петра Јурај;
воздухопловнотехнички потполковник Најдано-
виќ Николе Драгослав;
воздухопловнотехнички потполковник Појиќ
Ђуре Желимир;
потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Ракочевиќ Јовице Слободан;
воздухопловнотехнички потполковник Савин
Прокопа Бранко;
инженериски потполковник Шкоро Ивана
Иван;
воздухопловнотехнички потполковник Топо
Ђуре Антоније;
мајор на авијација Симиќ Војислава Светољуб;
инженериски заставник I класа Јордановски
Крсте Јордан;

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Краљевиќ Мартина Берто;
потполковник на градежна служба Кутлача
Николе Гојко;
санитетски заставник I класа Јанковиќ Нене
Максим;
воздухопловнотехнички заставник Тимов Алек-
се Владимир;

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

воздухопловнотехнички капетан I класа Фили-
повиќ Душана Бранко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

воздухопловнотехнички постар водник Јовано-
виќ Милана Милосав;
воздухопловнотехнички постар водник Вучко-
виќ Илије Радован;
воздухопловнотехнички водник I класа Бјела-
јац Уроша Бранислав;
воздухопловнотехнички водник I класа Петро-
виќ Здравка Бранислав;

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и
за покажување старешински и војнички особини
што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

воздухопловнотехнички капетан Борисављевиќ
Миће Сибин;
капетан на АВХ одбрана Цветковиќ Љубомира
Мирослав;
капетан на сообраќајна служба Ѓорѓиевски Це-
не Митре;
воздухопловнотехнички капетан Глумац Мане
Милан;
капетан на артилериско-ракетни единици на
ПВО Јерковиќ Бранка Драган;
воздухопловнотехнички капетан Јовановиќ Ми-
јата Драган;
санитетски капетан Јовелиќ Рајка Стојан;
воздухопловнотехнички капетан Липовац Алек-
сандра Лазар;

воздухопловнотехнички капетан Мартиновиќ
Иве Мартин;
интендантски капетан Матијевиќ Бранка
Здравко;
воздухопловнотехнички капетан Милосављевиќ
Видоја Душко;
капетан за врска Поповиќ Татомира Гостимир;
капетан на АВХ одбрана Повржан Симе Ѓорѓе;
капетан на сообраќајна служба Романиќ Гавре
Бранко;
технички капетан Росиќ Жарка Ѓубисав;
капетан на АВХ одбрана Сибиновиќ Животе
Ненад;
воздухопловнотехнички капетан Спасиќ Душа-
на Новица;
капетан на авијација Стаматовиќ Бранка То-
мислав;
воздухопловнотехнички капетан Стипановиќ
Николе Јосип;
капетан на финансиска служба Стојановиќ
Станијана Боривоје;
воздухопловнотехнички капетан Стошиќ Милу-
тина Радивоје;
воздухопловнотехнички капетан Шабановиќ
Хасе Фаик;
воздухопловнотехнички капетан Томиќ Бранка
Благоје;
поручник на авијација Алексиќ Милојка Јован;
поручник на авијација Бајтаревиќ Тамиле Хи-
кмет;
поручник на авијација Бирса Франца Едуард;
воздухопловнотехнички поручник Бјељац Мир-
ка Јово;
поручник на авијација Бошковиќ Душана
Обрен;
поручник на авијација Бурјан Мартина Мар-
тин;
воздухопловнотехнички поручник Бурса Сло-
бодана Зоран;
поручник на авијација Цветиновиќ Војислава
Цветин;
поручник на авијација Чалиќ Душана Лазо;
поручник на авијација Чулетиќ Антуна Јосип;
воздухопловнотехнички поручник Ѓурчиќ Бо-
рисава Живорад;
поручник на авијација Дамјановиќ Филипа
Милош;
поручник на авијација Древеншек Же-
жељко;
воздухопловнотехнички поручник Ѓорѓевиќ
Љубивоја Петар;
поручник на авијација Ѓумиќ Дмитра Никола;
воздухопловнотехнички поручник Ерцег Андри-
је Антун;
поручник на авијација Финц Антона Борис;
воздухопловнотехнички поручник Ферк Драгу-
тина Рикард;
поручник на авијација Гмаз Ѓуре Иван;
воздухопловнотехнички поручник Гвозден Дра-
же Угљеша;
поручник на авијација Илиќ Василија Зоран;
воздухопловнотехнички поручник Ивановски
Боба Драган;
поручник на авијација Крекиќ Рифета Сифет;
поручник на АВХ одбрана Кукобат Крсте
Марко;
воздухопловнотехнички поручник Лончариќ
Винка Вицко;
воздухопловнотехнички поручник Малешевиќ
Ристе Сава;
поручник на авијација Мичиќ Љубомира Ми-
лан;
пешадиски поручник Михајловиќ Николе Мића;
поручник на авијација Милекиќ Раденка Ми-
ладин;
поручник на авијација Мустафовски Мустафе
Оран;

поручник за врска Николић Селимира Милојко;
 поручник за врска Омаљев Петар Јован;
 поручник на авијација Оштир Јанеза Михаел;
 воздухопловнотехнички поручник Периновић
 Ивана Жељко;
 поручник на авијација Петровић Владимира
 Божићар;
 поручник на авијација Праћер Филипа Томис-
 лав;
 воздухопловнотехнички поручник Радојевић
 Радослава Живојин;
 поручник на авијација Ромчевић Душана Пе-
 тар;
 поручник за врска Стојановић Милића Слобо-
 дан;
 воздухопловнотехнички поручник Тирак Муха-
 рема Рифат;
 поручник на артилериско-ракетни единици на
 ПВО Видојевић Драгана Зоран;
 воздухопловнотехнички поручник Вујовић Тео-
 фана Десимир;
 поручник на авијација Вулин Анте Славо;
 воздухопловнотехнички поручник Заграјски
 Иван Драган;
 поручник на авијација Зарић Јована Владимир;
 воздухопловнотехнички поручник Жикић Дра-
 гослава Предраг;
 технички потпоручник Гугић Ивана Душан;
 воздухопловнотехнички потпоручник Медић
 Николе Илија;
 воздухопловнотехнички заставник Кошћец Баре
 Стјепан;
 воздухопловнотехнички заставник Минчић Гав-
 рила Србислав;
 интендантски заставник Томовић Марка Радо-
 ван;
 инженериски постар водник I класа Банда
 Станка Никола;
 воздухопловнотехнички постар водник Блажин-
 чић Драге Стево;
 пешадиски постар водник I класа Божовић
 Боже Васко;
 технички постар водник I класа Бркић Стевана
 Ђуро;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Булат Јове Милан;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Чачић Јакоба Звонимир;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Чекеревац Радомира Петар;
 санитарски постар водник I класа Дамљановић
 Данила Милутин;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Ђорђевић Слободана Бранислав;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Хрговић Ивана Лука;
 постар водник I класа за врска Иванишевић
 Мане Слободан;
 воздухопловнотехнички постар водник Јотић
 Благоја Обрад;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Карајовић Боривоја Миливој;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Кицивој Јакоба Фрање;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Крешевљак Мује Рамиз;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Лазаров Васе Бранко;
 технички постар водник I класа Лазић Раденка
 Милош;
 воздухопловнотехнички постар водник Лончар
 Илије Мирко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Малинић Милана Обрад;
 постар водник I класа на сообраќајна служба
 Мамић Милана Антун;
 постар водник I класа на арт.-ракетни ед. на
 ПВО Марушић Фрање Мирко;

воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Мишић Јована Владимир;
 постар водник I класа на арт.-ракетни ед. на
 ПВО Нешић Душана Томислав;
 артилериски постар водник I класа Николић
 Светислава Видоје;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Новаковић Александра Владан;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Орловић Јове Дане;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Перић Димитрије Петар;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Петровић Радивоја Здравко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Прикаски Станко Жељко;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Ристановић Саве Маринко;
 технички постар водник I класа Саздовски
 Трајков Зоран;
 постар водник I класа на арт.-ракетни ед. на
 ПВО Скакић Јове Слободан;
 постар водник I класа на административна
 служба Соколовић Љубомира Петар;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Станковић Ђорђа Младен;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Стевановић Новице Душан;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа
 Ступар Милана Божићар;
 воздухопловнотехнички водник I класа Трпче-
 ски Тодор Петар;
 технички постар водник I класа Туковић Фили-
 па Младен;
 технички постар водник I класа Врховец Аугу-
 стина Едуард;
 воздухопловнотехнички постар водник Алексин
 Петра Драгољуб;
 воздухопловнотехнички постар водник Антић
 Станислава Верољуб;
 технички постар водник Антоловић Јосипа
 Мирко;
 воздухопловнотехнички постар водник Бадњар
 Тихомира Живојин;
 воздухопловнотехнички постар водник Балабан
 Ђурђа Слободан;
 технички постар водник Балаш Симеона Сло-
 бодан;
 воздухопловнотехнички постар водник Балтић
 Душана Милан;
 постар водник на арт.-ракетни единици на ПВО
 Банда Николе Бојко;
 постар водник за врска Баук Фрање Драгомир;
 технички постар водник Божиновић Миладина
 Момчило;
 технички постар водник Џвијовић Момчила
 Милош;
 артилериски постар водник Ђеско Адема Ед-
 хем;
 постар водник за врска Ђопић Раде Милорад;
 воздухопловнотехнички постар водник Ђурчић
 Богдана Бранислав;
 воздухопловнотехнички постар водник Дан
 Иванке Слободан;
 технички постар водник Десанчић Лазе Жарко;
 технички постар водник Димитријевић Златка
 Чедомир;
 воздухопловнотехнички постар водник Фијан
 Јосипа Милан;
 артилериски постар водник Георгијев Славко
 Коце;
 воздухопловнотехнички постар водник Глигић
 Раде Бранко;
 технички постар водник Грабо Анте Илија;
 воздухопловнотехнички постар водник Ходак
 Стипе Стипе;
 санитарски постар водник Хрњаковић Стевана
 Лазар;

воздухопловнотехнички постар водник Јакобџи
 Фране Јосип;
 воздухопловнотехнички постар водник Јанко-
 вић Бранислава Владета;
 воздухопловнотехнички постар водник Јеловац
 Стевана Милорад;
 воздухопловнотехнички постар водник Јовано-
 вић Петка Јован;
 артилериски постар водник Качавенда Станка
 Душан;
 воздухопловнотехнички постар водник Китер-
 наш Фране Радован;
 постар водник за врска Коњевић Милана Ра-
 дислав;
 артилериски постар водник Кожул Душана Јо-
 ван;
 воздухопловнотехнички постар водник Криво-
 кућа Милана Момчило;
 технички постар водник Липковац Драге Драго;
 воздухопловнотехнички постар водник Марја-
 новић Војислава Радомир;
 воздухопловнотехнички постар водник Марко-
 вић Вукомана Милан;
 воздухопловнотехнички постар водник Марко-
 виновић Ивана Матија;
 технички постар водник Матић Миле Јосо;
 воздухопловнотехнички постар водник Матић
 Драгише Милан;
 воздухопловнотехнички постар водник Мијаи-
 ловић Радмила Милан;
 воздухопловнотехнички постар водник Милано-
 вић Слободана Милија;
 воздухопловнотехнички постар водник Милетић
 Николе Мартин;
 технички постар водник Милошевић Јована
 Радомир;
 воздухопловнотехнички постар водник Мојсџе-
 ски Љубе Јордан;
 технички постар водник Мухамедагић Сејде
 Сулејман;
 воздухопловнотехнички постар водник Мушки-
 ња Драгана Јован;
 воздухопловнотехнички постар водник Никићи-
 јевић Љубисава Момир;
 воздухопловнотехнички постар водник Николић
 Вукосаве Владимир;
 воздухопловнотехнички постар водник Огњано-
 вић Миодрaга Милан;
 воздухопловнотехнички постар водник Омаста
 Јана Јожев;
 воздухопловнотехнички постар водник Пајић
 Јована Драгић;
 технички постар водник Панчић Паве Паво;
 постар водник за врска Павчец Катарине Ни-
 кола;
 воздухопловнотехнички постар водник Петић
 Мирка Драган;
 воздухопловнотехнички постар водник Петко-
 вић Боже Боженко;
 постар водник на авијација Петровић Христи-
 воја Драган;
 воздухопловнотехнички постар водник Петро-
 вић Мартина Иван;
 воздухопловнотехнички постар водник Пилипо-
 вић Милана Бошко;
 воздухопловнотехнички постар водник Попов
 Томо Апостол;
 артилериски постар водник Радивојевић Душа-
 на Лазар;
 воздухопловнотехнички постар водник Радонић
 Здравка Бранко;
 технички постар водник Раић Нике Саво;
 артилериски постар водник Рајковић Јована
 Драгољуб;
 воздухопловнотехнички постар водник Рајно-
 вић Алексе Славко;
 воздухопловнотехнички постар водник Раказо-
 вић Деана Милан;

воздухопловнотехнички постар водник Ракић
 Јована Зоран;
 постар водник за врска Симовић Лазара Ми-
 ленко;
 постар водник на арт.-ракетни единици на ПВО
 Слишковић Михајла Александар;
 постар водник за врска Станојевић Чедомира
 Владимир;
 технички постар водник Steinacher Ивана
 Марјан;
 технички постар водник Стојичић Милана Дра-
 ган;
 технички постар водник Струјић Блаже Тихо-
 мир;
 интендантски постар водник Шестак Фране
 Милан;
 воздухопловнотехнички постар водник Шкра-
 бар Франца Франц;
 технички постар водник Тинтор Марка Никола;
 воздухопловнотехнички постар водник Жижа-
 ковић Сретена Стеван;
 воздухопловнотехнички водник I класа Асано-
 вић Раме Мујо;
 воздухопловнотехнички водник I класа Берта
 Антуна Ђуро;
 водник I класа за врска Боговац Дмитра Мило-
 рад;
 воздухопловнотехнички водник I класа Брајко-
 вић Марка Славко;
 технички водник I класа Цветић Вида Алојз;
 технички водник I класа Ђировић Миливоја
 Милан;
 воздухопловнотехнички водник I класа Дими-
 тријевић Славише Радмило;
 технички водник I класа Додиг Луке Винко;
 воздухопловнотехнички водник I класа Ђокић
 Најдана Зоран;
 воздухопловнотехнички водник I класа Ђурђе-
 вић Боривоја Зоран;
 воздухопловнотехнички водник I класа Габалдо
 Фердинада Желимир;
 водник I класа на арт.-ракетни единици на
 ПВО Гаћеша Милована Јован;
 воздухопловнотехнички водник I класа Гаљак
 Костадина Мирослав;
 воздухопловнотехнички водник I класа Глигић
 Млађена Гојко;
 воздухопловнотехнички водник I класа Ивано-
 вић Драгољуба Новица;
 водник I класа за врска Ивановски Раде Миле;
 воздухопловнотехнички водник I класа Јанче-
 вић Милана Јован;
 технички водник I класа Јованетић Пауна Ми-
 лосав;
 воздухопловнотехнички водник I класа Јурић
 Иве Недељко;
 воздухопловнотехнички водник I класа Кача-
 венда Илије Душан;
 технички водник I класа Капетановски Борис
 Вангел;
 воздухопловнотехнички водник I класа Каса-
 вица Срете Миливоје;
 водник I класа за врска Клеч Ервина Роналд;
 воздухопловнотехнички водник I класа Кнеже-
 вић Пере Раде;
 воздухопловнотехнички водник I класа Кова-
 чић Стјепана Мато;
 воздухопловнотехнички водник I класа Леско-
 вар Егидија Андреј;
 воздухопловнотехнички водник I класа Лукић
 Живка Рајко;
 воздухопловнотехнички водник I класа Малић
 Слободана Миливоје;
 санитаретски водник I класа Маринковић Трајана
 Слободан;
 водник I класа за врска Матошевић Томе Ли-
 вио;

водник I класа на сообраќајна служба Михајловић Воислава Зоран;
 водник I класа за врска Милетић Славољуба Бориша;
 воздухопловнотехнички водник I класа Миличевић Миодрага Милутин;
 водник I класа за врска Милосављевић Миливоја Зоран;
 воздухопловнотехнички водник I класа Милошевић Милорада Славољуб;
 водник I класа на арт.-ракетни единици на ПВО Мишковић Тодора Драган;
 водник I класа за врска Митровић Радована Драган;
 воздухопловнотехнички водник I класа Митровић Живојина Драган;
 воздухопловнотехнички водник I класа Петровић Петра Зоран;
 воздухопловнотехнички водник I класа Прижмић Петра Винко;
 воздухопловнотехнички водник I класа Режан Динка Радомир;
 воздухопловнотехнички водник I класа Стевановић Миливоја Стеван;
 воздухопловнотехнички водник I класа Стојисављевић Петра Милорад;
 воздухопловнотехнички водник I класа Волф Јосипа Јосип;
 воздухопловнотехнички водник I класа Зега Виктора Војко;
 воздухопловнотехнички водник I класа Живковић Радисава Будимир;
 воздухопловнотехнички водник Ивић Радомира Драган;
 воздухопловнотехнички водник Мандић Мирка Мирослав;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

технички потпоручник Шкобо Павла Божо;
 воздухопловнотехнички постар водник I класа Лаличић Јове Бранко;
 воздухопловнотехнички постар водник Кандић Миливоја Момир;
 водник I класа за врска Алексић Тихомира Гојко;
 воздухопловнотехнички водник I класа Баша Иштвана Јожеф;
 воздухопловнотехнички водник I класа Димић Раде Милорад;
 воздухопловнотехнички водник I класа Дубовина Радула Благоје;
 водник I класа за врска Хајдари Ахмера Тахир;
 технички водник I класа Ковач Раде Момчило;
 воздухопловнотехнички водник I класа Краљ Јураја Јурај;
 артилериски водник I класа Михајловић Милосава Радош;
 инженериски водник I класа Милосављевић Радисава Драгослав;
 воздухопловнотехнички водник I класа Мулалић Мурата Сакиб;
 технички водник I класа Проћ Васиља Славко;
 технички водник I класа Радојчић Милорада Бранко;
 воздухопловнотехнички водник I класа Стаменовић Павла Петар.

Бр. 144
 22 декември 1977 година
 Белград

Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за покажана лична храброст во вршењето на службената должност

Од С.Р. Словенија

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Кошир Јожета Марјан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Чучек Јожефа Станислав.

Бр. 4
 10 јануари 1978 година
 Белград

Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и придонес кон политиката на мирољубива соработка и пријателски односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Кекиќ Петра Данило.

Бр. 7
 17 јануари 1978 година
 Белград

Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод подигање споменик на солунските херои во Поликастро, а за посебни заслуги

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

Demetrios Demesticas, генерал-полковник — претседател на координационата меѓусојузничка комисија за подигање споменик на паднатите солунски херои во Поликастро

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Georges Forquereau, полковник — бивш воен пратеник при Амбасадата на Франција во Белград;

Andre Tranie, полковник — генерален секретар на националната унија „Poilus d'Orient“;

Louis Lenoir, полковник — член на дирекцијата на националната унија „Poilus d'Orient“;

Fedele Cesare, полковник — италијански воен пратеник во Белград

Pierre Larraga, полковник — сегашен воен пратеник при Амбасадата на Франција во Белград;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ**

Parantoniou Nikolaos, резервен потполковник — претседател на грчките резервни офицери и претседател на Одборот за подигање споменик во Поликастро;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Ioannis Papadopoulos, резервен мајор — член на Одборот за подигање споменик;

Dionyssios Luokakis, инженериски мајор;

Dimitrios Hatjidianos, мајор на авијацијата;

Jean Lautler, капетан — помошник-воен пратеник при Амбасадата на Франција во Белград;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Solange Marchal — советник во градската општина на Париз;

Asimakos Georgios — префект на Киликас;

Augustin Albert — почесен претседател на „Poilus d'Orient“;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Dimitrios Kokkinos — шеф на одделение на Министерството за култура;

Demetre Rhallis — секретар на Амбасадата во Министерството за надворешни работи;

Lucien Reynes — претседател на националната унија на „Poilus d'Orient“;

Paul Roy — претседател на унијата на борците на Vosges, претседател на секцијата „Poilus d'Orient“;

Dubut Roger — функционер во Министерството за бивши борци;

Maurice Metz — претседател на националната унија „Poilus d'Orient“;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Karatodoros Hristos;

Andre Gendron — помошник-претседател на националната унија „Poilus d'Orient“;

Blance Margarete — член на дирекцијата за бивши борци;

Hubert Gaillard — претседател на националната унија „Poilus d'Orient“ во Rouen;

Antoine Roux — потпретседател на националната унија „Poilus d'Orient“ и претседател на дирекцијата за бивши борци на Saone и Loiren.

Бр. 8
17 јануари 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

736. Правилник за начинот на вршење постојан ветеринарско-санитарен преглед на животните за колење и на производите од животинско потекло — — — — —	2037
737. Правилник за внатрешниот ред на железниците — — — — —	2063
738. Список на готовите лекови во нови облици и пакувања за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 31 мај 1978 година — — — — —	2072
739. Список на готовите лекови за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 31 мај 1978 година — — — — —	2076
740. Општествен договор за измена на Општествениот договор за организирањето и финансирањето на VIII медитерански игри во 1979 година во Сплит — — — — —	2085
741. Спогодба за промена на затечените цени на средствата за перење и чистење, помошните средства за перење, тоалетните сапуни и на средствата за нега на заби — — — — —	2086
Одликувања — — — — —	2086

**Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.**